


РОЗА ТАСЕВСКА

МАКЕДОНСКИ
~~БЕЗ~~ МАКА
со



РОЗА ТАСЕВСКА МАКЕДОНСКИ со МАКА



ISBN ??????????????????

**Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ – Скопје
МЕЃУНАРОДЕН СЕМИНАР ЗА МАКЕДОНСКИ ЈАЗИК,
ЛИТЕРАТУРА И КУЛТУРА**

**За издавачот
проф. д-р Велимир Стојковски, ректор**

**Роза Тасевска
МАКЕДОНСКИ СО МАКА
(второ издание)**

Рецензенти:
**Проф. д-р Емилија Џрвенковска
Доц. д-р Анета Дучевска**

Главен и одговорен уредник:
Емилија Џрвенковска

Компјутерска обработка:
Владимир Тодоров

Тираж:
1000

**Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ – Скопје
МЕГУНАРОДЕН СЕМИНАР ЗА МАКЕДОНСКИ ЈАЗИК,
ЛИТЕРАТУРА И КУЛТУРА**

Роза Тасевска

МАКЕДОНСКИ СО МАКА

(второ издание)

КУРС ЗА ПОЧЕТНИЦИ

КУРС ДЛЯ НАЧИНАЮЩИХ

COURSE FOR BEGINNERS



Скопје,
2009

ПРЕДГОВОР

Збор-два од авторкашта

Учебникот „**Македонски со мака**“ е наменет само за оние коишто очекуваат успех. Ако сте такви, можете да почнете со овој курс.

Насловот на учебникот ви дава право:

1. редовно да присуствувате на квалитетна настава
2. на лична упорна работа
3. право да грешите и да ве поправаат
4. да барате дополнителни објаснувања
5. право на поттик и поддршка од лекторот
6. право на лектор-оптимист.

Доколку ги користите доследно наведените права, многу брзо ќе го почувствуваате успехот, односно ќе го совладате јазичниот минимум неопходен за првичните умеенja – да разбираате и да зборувате македонски, користејќи ги усвоените јазични средства и материјал.

Овој курс претставува основа за понатамошно изучување на македонскиот јазик, за развивање и продлабочување на говорните навики врз положен лексичко-граматички и текстуален материјал.

Пожелувајќи ви успех во учењето, ви ја претставувам екипата што се трудеше над овој учебник. Освен авторката, макотрпно работеа: пред сè, главниот редактор и рецензент, проф. д-р Емилија Црвенковска – главен „виновник“ и инспиративен поттикнувач за пишувањето на овој учебник, рецензентот, доц. д-р Анета Дучевска. Текстот на англиски го преведоа проф. д-р Елена Петроска и проф. д-р Пол Фостер. Тие го лекторираа и англискиот дел од речникот. Лектура на рускиот дел од текстот направи Олга Пањкина. **На сите ним им ја изразувам мојата огромна благодарност.**

Нешто повеќе од рецензенције

Учебникот „Македонски со мака“ од авторката Роза Тасевска има 200 страници компјутерски обработен текст. Материјалот е поделен на 20 лекции и речник. Во секоја лекција има граматички теми, лексички теми, вежби. Материјалот за усвојување е правилно распределен по лекции со одредени единици од сите подрачја. Во теоретскиот дел се опфатени сите содржини потребни за почетен курс, почнувајќи од азбуката, правописните правила, правоговорот. Во граматиката е даден преглед на именските форми, на сите глаголски времиња, на сите менливи и неменливи зборови. Сите граматички содржини се објаснети преку правила и дефиниции, а за нив потоа се даваат соодветни вежби.

При изложувањето на граматичкиот материјал авторката се потрудила, според обрасци веќе користени во учебници за странци на други јазици, да ја осовремени методологијата и преку соодветни графички решенија. Граматичките наставки се прикажуваат во друга боја со што на студентите им се дава можност сами да ги воочат карактеристичните формаобразувачки наставки и полесно да го формулираат граматичкото правило.

Овој учебник дава уште една новина што беше постојано сугерирана од слушателите на Меѓународниот семинар за македонски јазик, литература и култура: сите граматички правила се дадени прво на македонски, а потоа се преведени на руски и на англиски јазик.

Во лексичките теми е направен избор што на студентот му овозможува совладување на основните сфери потребни за комуникација, почнувајќи од дијалози за запознавање, професија, снаogaње во одредени неопходни ситуации (во град, на пазар, во ресторан и сл.), па сè до лексиката што ја налага модерното време, односно глобализацијата и без која веќе не се може, а се однесува на комуникација преку интернет, употреба на мобилни телефони и сл. При тоа авторката се потрудила за одредени технички термини да најде македонски соодветници (пренослив компјутер; поврзан на интернет и сл.). Ваков вид на осовременување на лексичките содржини за првпат се среќава во еден учебник по македонски јазик за странци.

Текстовите приложени во учебникот се одбрани така што даваат добра слика за културата, историјата, обичаите во Македонија. Застанати се и текстови од народното творештво: песни, пословици, гатанки.

Вежбите се одбрани според соодветните граматички и лексички содржини и за секоја вежба се дава модел според којшто треба понатаму да се постапува. Збороформите во моделот што се предмет на вежбата се изделуваат со друга боја што ја намалува можноста од забуна при работата. Преку соодветно одбраните содржини и вежби учебникот им дава можност на идните корисници да се стекнат постапно со потребните

јазични вештини (изговор, граматика, речник), како и со комуникативните вештини (читање, пишување, слушање и зборување). Во учебникот има повеќе илустрации. Тие се поместени помеѓу граматичките партии кои се најсложени за странците и на кои корисниците треба да посветат поголемо внимание. Илустрациите пред текстовите и пред лексичките теми ја најавуваат нивната содржина, со што се постигнува првична подготвеност за нивно полесно и побрзо разбирање и следење.

Посебен придонес во учебникот претставува речникот. Македонските зборови се објаснуваат со руска и со англиска паралела. Речникот е извонредно богат и во него е одбележан секој збор што се среќава во основниот дел, а тоа многу ќе им ја олесни работата на неговите идни корисници. Секој што ќе се зафати сам да учи ќе може одлично да се снаоѓа во материјата и без дополнителни речници.

Речникот е многу корисен и од аспект на морфологијата на формите бидејќи графички, со две вертикални црти е одделен делот од заглавниот збор што не се менува при формообразувањето, а потоа се даваат наставките при што:

– кај именките се означени границите на коренската морфема и додадена е наставката за множина *браїћ/-ќа*, *број/-еви*, *бубре/ѓ/-зи* што е корисно и од аспект на фонолошките промени, како и на множинските форми што имаат специфични образувања.

– кај глаголите се даваат во заграда и аористните наставки за 1 лице: *йостићн/-е (-ав)*, *јочн/-е (-ав)*, *ре/че (-ков)*, *соб/ере (-рав)* или за 1 л. едн. презент: *йостио/-и (-јам)*. Со ваквото претставување на глаголските форми во речникот ќе се надминат голем број проблеми што се јавуваат при усвојувањето на ова деликатно подрачје за странци – глаголскиот вид.

Речникот е корисен и за усвојување на акцентот зашто во него се одбележува акцентот кај сите примери што отстапуваат од правилата за акцентирање, а тоа се некои странски (*доминира*) и домашни (*бидејќи*, *ѓодина/ва*) зборови.

Речникот дава претстава и за зборовните состави, фразеолошките изрази, пословиците употребени во учебникот и ги надоврзува на заглавниот збор со ромб: *воз/ен* (од возење) ◇ *возен ред*; *гледање ◇ до/гледање!*; загради ◇ *во загради*; *поврзан ◇ йоворзан на интегрней*; *рани ◇ кој рано рани две среќи/траби*; *село ◇ штанско село*. На ваков начин се претставени и зборовните состави што опфаќаат лингвистичка терминологија: *општ (-а) ◇ ойши/та именка*; *заповед/ен (-на) ◇ заповеден начин*; *збир/ен (-на) ◇ збирна множина*; *мож/ен (-на) ◇ можен начин* и слично.

Во учебникот „Македонски со мака“ авторката Роза Тасевска направила сè да не важи овој ироничен наслов на книгата. Со оваа книга на студентот маките му се сведуваат на најмала можна мера, односно и

преку преводот на правилата, и со графичката претстава на наставките и со извонредно богатиот речник што ги содржи сите зборови употребени во книгата, а особено со начинот на којшто се предадени зборовите во речникот, со ознака на начинот на изведување на основните форми од речничката единица (множина, видски пар и сл.) корисниците на оваа книга без никаква дополнителна литература ќе можат со леснотија да го совладаат македонскиот јазик. „Маката“ ја истргала самата авторка.

Можеме со задоволство да кажеме дека Меѓународниот семинар за македонски јазик, литература и култура доби соодветен учебник во којшто се пренесени сите досегашни сознанија и нови методолошки пристапи што се резултат на едно долгогодишно искуство на авторката Тасевска. Нејзиното богато лекторско искуство во лекторатите по македонски јазик во светот (во 5 центри: Крајова, Прага, Хале, Виена, Москва), работата со слушатели со различен мајчин јазик (словенски и несловенски), искуството стекнато со над две децении работа на летната школа на Меѓународниот семинар, сега го гледаме оформено во една книга, учебник по македонски јазик за странци, што ќе им овозможи на сите идни генерации полесно да го совладуваат македонскиот јазик.

Важно е да се истакне дека корисници на оваа книга во иднина ќе бидат слушателите на летната школа на Меѓународниот семинар, сите студенти-македонисти во нашите лекторати во странство, како и странските студенти што се запишуваат на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“.

Проф. д-р Емилија Црвенковска

Учебникот „Македонски со мака“ содржи предговор, дваесет лекции и речник. Ќе се осврнам одделно на секој од овие три дела.

Во предговорот авторката го дефинира нивото на курсот што би се постигнало со користењето на учебникот: совладување на јазичниот минимум, неопходен, пред сè, за јазичните вештини пишување, зборување и разбирање македонски во основната комуникација. Од друга страна, овој курс претставува солидна основа за понатамошно изучување на македонскиот јазик, како и за продлабочување на споменатите јазични вештини.

Самиот материјал на учебникот е поделен во дваесет лекции. Секоја лекција содржи граматички теми, вежби, текстови и дијалози. Во некои од лекциите дадени се и јазични игри, поговорки и гатанки. Што се однесува до граматичките теми, треба да се нагласи дека се тие многу рамномерно распределени меѓу првата и последната лекција. Рамномерноста се гледа како во редоследот на граматичките единици, така и

во опсегот во кои се тие предадени. Со други зборови, авторката успеала да го одреди точно потребниот минимум за овој курс во однос на целата граматичка проблематика. За одбележување се и јасно формулираните дефиниции и правила, кои се преведени на руски и на английски јазик. Она што отсекогаш се бара од еден учебник (особено за почетен курс), како од страна на тие што учат, така и од страна на оние што подучуваат, се, секако, вежбите. Учебникот изобилува со соодветни вежби за секоја граматичка тема, добро обмислени и корисни. Посебна свежина на учебникот му дава изборот на текстовите и дијалозите. Тие се современи, функционални и истовремено информативни: опфаќаат теми од секојдневниот живот, типични за времето во кое живееме; содржат и разговорна лексика, изрази и фрази таму каде што е потребно; се однесуваат на позначајните природни и културни знаменитости на Македонија (градот Охрид, планината Галичица, Камениот мост во Скопје, и сл.). Исто така, авторката се потрудила текстот што го дава во лекцијата да соодветствува на односната граматичка тема: на пример, во лекцијата за сегашното време даден е текстот Мојот обичен ден (значи се вежбаат глаголи во сегашно време); во лекцијата за придавките го имаме текстот На пазар (се јавуваат голем број придавки), и така натаму. Ваквата постапка е за поздравување.

За квалитетот и корисноста на учебникот особен придонес дава речникот. Со него се опфатени сите зборови ште се јавуваат во текстовите и во дијалозите, потоа граматичките термини, како и фразеолошките изрази. Со ова во голема мера се олеснува работата со учебникот, т.е. на идните негови корисници им се намалува потребата од користење дополнителни речници. Инаку, речникот е тријазичен: македонски-руски-англиски. Информациите за граматичките својства на зборовите (зборовна група, род, вид и сл.) се дадени во македонската паралела. Технички, речникот е одлично осмислен и изработен.

Пред нас имаме еден долгоочекуван, многу потребен и баран учебник по македонски јазик за странци (почетен курс). Долгогодишното искуство на авторката Роза Тасевска како лектор по македонски јазик на странските универзитети, како и на Летната школа во рамките на Семинарот, го направило своето: сите нејзини акумулирани сознанија за начините на предавањето еден јазик како странски се конечно преточени во еден систематски, методолошки и функционално изработен учебник.

Доц. д-р Анейа Дучевска

1 ПРВА ЛЕКЦИЈА



МАКЕДОНСКАТА АЗБУКА

Голема їчайна буква	Мала їчайна буква	Голема ракоїсна буква	Мала ракоїсна буква	Руски	Англиски
А	а	Ӑ	ӓ	а	a
Б	б	Ӗ	ӗ	б	b
В	в	Ҫ	ӗ	в	v
Г	г	Ҭ	ҭ	г	g
Д	д	ڏ	ڻ	д	d
Ѓ	ѓ	ڇ	ڻ	ѓ	gy
Е	е	Ӭ	ӗ	э, е	e
Ж	ж	Ӯ	ӝ	ж	zh
З	з	Ӟ	ӟ	з	z
С	с	Ӟ	ӟ	дз	dz
И	и	Ӥ	ߌ	и	i
Ј	ј	Ӥ	ӂ	й	y
К	к	Ӆ	ҝ	к	k
Л	л	Ӆ	ڶ	л	l
Љ	љ	Ӆ	ڶ	л'	lj
М	м	Ӎ	ӎ	м	m
Н	н	Ҥ	ҥ	н	n
Њ	њ	Ҥ	ҥ	н'	nj
О	о	Ӫ	ӫ	о	o
П	п	Ӫ	ӫ	п	p
Р	р	Ӫ	ӫ	р	r
С	с	Ҽ	ҽ	с	s
Т	т	Ҭ	ҭ	т	t
Ќ	ќ	Ӯ	ӝ	ќ	ky
Ү	ү	Ӯ	ӱ	ү	u
Ф	ф	Ӯ	ֆ	ֆ	f
Х	х	Ӯ	ӝ	х	h
Ҵ	Ҵ	Ӯ	ҹ	Ҵ	ts
Ч	ч	Ӯ	ҹ	Ч	tch
Ҷ	Ҷ	Ӯ	ҹ	Ҷ	j
Ш	ш	Ӯ	ҹ	ш	sh

МАК**Ајде да учиме македонски!****РУС****Давайте изучать македонский!****ENG****Let's learn Macedonian!**

ДА СЕ ЗАПОЗНАЕМЕ!

Како се викате? Од каде сте? Што работите? Каде живеете?

Добро утро! Јас се викам Ана Трајковска. А вие? Како се викате Вие?

Виктор: Јас се викам Виктор. Јас сум од Русија.

Ана: Мило ми е! Кажете ми, Ве молам, што работите?

Нада: Јас сум студентка, а Виктор е асистент.

А како се викате Вие?

Марта: Јас сум Марта. Јас сум од Полска. Јас сум библиотекарка. Јас живеам во Краков. А Вие?

Лука: Јас сум Лука. Од Италија сум. Од градот Фиренца. Јас сум студент. Живеам во Скопје.

Каде живеете овде?

Јас живеам во хотел.

Како се викаш? Од каде си? Што работиш? Каде живееш?

Здраво!

Како се викаш?

Јас се викам Ана. А ти?

Јас се викам Марко.



Здраво! Како се викаш?

Здраво! Јас се викам Лука. А ти како се викаш?

Јас се викам Марија. Од каде си, Лука?

Јас сум од Фиренца.

Здраво! Како се викаш?

Здраво! Јас се викам Алексеј. А ти?

Јас се викам Нина. Што работиш, Алексеј?

Јас сум студент. А ти, Нина?

Јас сум асистентка.

Здраво! Како се викаш?

Здраво! Јас сум Петар. А ти?

Јас сум Сашо. Петар, каде живееш?
Јас живеам во хотел во Виена.

Од која земја сте? Од кој град сте? Што сте по професија?

Јас сум од Германија. Од Бон сум. Јас сум историчар.
Јас сум од Италија. Од градот Неапол сум. Јас сум наставник.
Јас сум од Русија. Од Москва сум. Јас сум студентка.
Ние сме од Албанија. Од Тирана сме. И ние сме студентки.
Ние сме од Полска. Од Краков сме. Ние сме студенти.
Ние сме од Турција. Од Истанбул сме. Ние сме асистенти.
Од каде сте Вие?
Јас сум од Романија. Од Крајова сум. Јас сум професор.
А Вие?
Јас сум исто така од Романија. И јас сум професор.



Секојдневни зборови и изрази

Лексичко-GRAMATИЧКИ МАТЕРИЈАЛ

извинете	даде	град
се извинувам	земе	стан
простете	првпат	куќа
живее	Ве молам	зграда
знае	радо	улица
учи	мило ми е	булевár
пишува	со задоволство	телефон
чита	сè е во ред	број
се наоѓа	благодарам	електронска пошта
дава	држава	девојка
зема	земја	момче

Јордан: – Да се запознаеме. Јас се викам Јордан. Јас имам дваесет и три години. Јас сум студент на Филолошкиот факултет во Хале. Македонски јазик учам една година. Во Македонија сум првпат. А Вие?

Марија: – Мило ми е. Јас се викам Марија. Јас исто така сум студентка. Студирам историја на Филозофскиот факултет во Прага. И јас сум првпат во Македонија.

Јордан: – Живеете во Прага?

Марија: – Не, во Прага студирам. Живеам во Брно.

Јордан: – А тука живеете во хотелот или приватно?

Марија: – Во хотелот.

Јордан: – Во која соба сте? Ќе ми го кажете бројот, Ве молам?

Марија: – Да, запишете. Соба број сто триесет и два.

Јордан: – Ви благодарам многу. До гледање!

Марија: – Молам. До видување!

Кој е ова?

Ова е Виктор.

Што е Виктор?

Виктор е асистент.

Американец ли е Виктор?

Не, тој е Русин.

Кажете ми, Ве молам, кој е ова?

Тоа е Нада.

Што е Нада по професија?

Таа е студентка.

Од каде е Нада?

Нада е од Хрватска.

Од која земја е Марта?

Марта е од Германија.

Со што се занимава Марта?

Таа е библиотекарка.

А од каде е Лука?

Лука е од Италија.

Што работи Лука?

Тој е студент.



Вежби

Модел: Добар ден! Јас *су.м* Јордан. А Вие?
 Јас *се вика* Марија.

– Добар ден! Јас _____ Иван. А Вие?

– Добар ден! Јас _____ .

– Добра вечер! Јас _____ Драган. А Вие?

– Јас _____ Марија.



Пословица

Без мака нема наука.

2 ВТОРА ЛЕКЦИЈА

МАК

Македонската азбука е кирилична и има 31 буква. Од нив 5 се самогласки (вокали) и 26 согласки (консонанти). Во македонскиот правопис е застапен фонетскиот принцип. Има отстапувања кои се регулираат со правила.

Вокалите **а, е, и, о, у** се изговараат јасно и целосно и кога не се акцентирани, т.е. немаат редукција. Според положбата на јазикот тие се делат на вокали од преден ред и вокали од заден ред. Оваа поделба е важна заради правописното (ортографското) и правоговорното (ортопското) однесување на некои консонанти пред вокалите.

РУС

В македонском языке используется кириллическая азбука. Македонский алфавит состоит из 31 буквы. В литературном языке имеется 5 гласных и 26 согласных фонем. В основу македонского правописания положен фонетический принцип. Случаи отступления от фонетического принципа регулируются орфографическими правилами.

Гласные звуки **а, е, и, о, у** в безударном положении не подвергаются редукции.

Гласные звуки в зависимости от места подъема языка классифицируются как звуки переднего и звуки заднего ряда.

ENG

Macedonian uses the Cyrillic alphabet and has 31 letters. There are 5 vowels and 26 consonants. The Macedonian orthography is phonetic. There are exceptions that are regulated by rules.

The vowels **а, е, и, о, у** are pronounced clearly and completely even when they are not accented, i.e. there is no reduction. Macedonian has both front and back vowels, according to the place of articulation. This distinction is important for the orthography and the pronunciation of some consonants that proceed vowels.



Вокали од *преден ред*
е, и
дете, лист

Вокали од *заден ред*
а, о, у
рака, нос, кум

МАК

Согласките (консонантите) според звучноста се делат на звучни, беззвучни и сонанти. Освен х, секоја звучна согласка има свој беззвучен пар.

РУС

Согласные звуки классифицируются как звонкие, глухие и сонорные.

ENG

Based on the voiced/voiceless opposition there are voiced and voiceless consonants, and sonants. Besides x, every voiced consonant has its voiceless pair.



<i>Звучни</i>	=	б в г д ѡ ж з с џ
<i>Беззвучни</i>	=	п ф к т ќ ш с ц ч х
<i>Сонантни</i>	=	м н љ р л љ ј

МАК

Во литературниот јазик вокална функција има и согласката **р**. И тоа: 1. кога е во позиција помеѓу два консонанта (к^рв), 2. во почетокот на зборот пред консонант ('р^га) и 3. кога е во збор со префикс што завршува на вокал (за'р^га). Во случаите под 2 и 3 се пишува апостроф пред р.

РУС

В корневых морфемах в определенных фонетических позициях -- в начале корневого слога перед согласной, а также между двумя согласными фонема р выступает в слоговом (слогообразующем) варианте ('р^га, к^рв). В первом случае перед р пишем апостроф.

ENG

In the Standard language **p** can function as a vowel: 1. between two vowels (к^рв); 2. in initial position preceding a consonant ('р^га) and 3. in a word with a prefix that ends on a vowel (за'р^га). In examples like 2 and 3 it is preceded in writing by apostrophe.



срце	'рти	за'рти
прв	'рѓа	за'рѓа
прст	'ржи	за'ржи
цврст	'рбет	

МАК**Л, Ј**

Л пред вокалите од заден ред (а, о, у) се изговара тврдо: *ладно, лак, лошо, локум, лук, луксуз*.

Л пред вокалите од преден ред (е, и) и пред консонантот ј се изговара полумеко: *либе, лек, Лилјана, волја, фошелја, релјеф, крилја, илјада, медалјон*.

Ј се пишува пред вокалите од заден ред и се изговара полумеко: *љубов, люби, Љубе, Коло, Иљо, фелѓион, виљушка, Љубљана*.

РУС**Л, Ј**

Перед гласными заднего ряда (а, о, у) произносится твердое л: ладно, лак, лошо, локум, лук, луксуз.

Перед гласните передног реда (е, и) и перед ј произносит се полумягкото л: *либе, лек, Лилјана, волја, фошелја, релјеф, крилја, илјада, медалјон.*

Љ пишет се перед гласните задног реда (а, о, у) и произносит се полумягкото л: *љубов, љуби, Љубе, Коло, Иљо, фелјтон, виљушка, Јубљана.*

ENG**Л, Љ**

л before back vowels (a,o,u) is pronounced as a velar, “hard” л : *ладно, лак, лошо, локум, лук, луксуз.*

л before front vowels (e,i) and before j is pronounced as a palatalized, clear л : *либе, лек, Лилјана, волја, фошелја, релјеф, крилја, илјада, медалјон.*

The orthographic љ comes before the back vowels and is pronounced as a clear л : *љубов, љуби, Љубе, Коло, Иљо, фелјтон, виљушка, Јубљана.*

**Тврдо л пред а, о, у**

лав
лак
лаком
кола
лош
лук
лубеница

Полумеко л пред е, и, ј

леб
лето
лекар
личен
коли
зелје
илјада

Полумеко љ пред а, о, у

љубов
љубовник
љубезен
бельа
рубља
Коло
виљушка

МАК

Гласовите ќ и ѓ се разликуваат по изговор од к, г и пред вокалите од заден ред и пред вокалите од преден ред. Разликата се обележува и во правописот.

ENG

The sounds ќ and ѓ are distinguished in pronunciation from к, г before back and front vowels. These distinctions are reflected in the orthography.



лага
лаги

лаѓа
лаѓи

кука
куки

куќа
куќи

ноќ, ноќи, ноќева, ноќна, домаќин, домаќинка, гаќи, свеќа, свеќи, spreќa, spreќи, ќебаји, мусиќаќи, синоќа, чишћајќи, веѓа, веѓи, шуѓ, шуѓа, шуѓина, луѓе, раѓа, охриѓање, меѓа, гавол, заоѓа.

МАК

Гласот с во литературниот јазик се среќава доста ограничено: *суд, єпросирен, сиври, се єposeва, supка, свеќа, свер, свони.*

ENG

The sound **s** in the literary language has limited range of use: *суд, ѫпросирен, сиври, се ѫposeва, сирка, свезда, свер, свено, свони.*

МАК

Гласот **п** исто така има ограничена употреба. Редовно се среќава во наставката –ција, пред беззвучни консонанти -чија (со именки што покажуваат занает, својство на лице): *чорбација, алвација, саатчија, ќебајчија, филмација, комијутерција, кафеција, фалбација, љубовција, кавгација; се среќава и во: ацамија, цвака, манџа, цеб, цемтер, цбун.*

ENG

The sound **п** also has a limited range of use. It is regularly used in the suffix –ција , before voiceless consonants -чија, (*чорбација, алвација, саатчија, ќебајчија, филмација, комијутерција, кафеција, фалбација, љубовција, кавгација, ацамија, цвака, манџа, цеб, цемтер, цбун*).



Секојдневни зборови и изрази

Лексичко-граматички материјал

Добро утро!	Одлично.	Ќе се видиме!
Добар ден!	Не сум добро.	Се гледаме.
Добра вечер!	Лошо сум.	До утре!
Добровечер!	И вака и така.	Добра ноќ!
Здраво!	Нормално е.	Сè најдобро!
Како сте?	Сè е во ред.	Добар апетит!
Како си?	До гледање!	Пријатен ручек!
Благодарам, добро.	До видување!	Среќен пат!
Добро сум.	Пријатно!	На здравје!

Дијалози

- Здраво Виктор! Како си?
- Здраво! Благодарам, добро сум. Како си ти?
- Благодарам, исто така добро.
- Пријатно!
- До гледање!

- Здраво, Марија. Како си?
- Благодарам, нормално. А како си ти? Сè е во ред?
- Благодарам, сè е во ред.
- Се гледаме вечер.
- Сè најдобро. Се гледаме.

- Добар ден, Марта!
- Добар ден, Лука! Се радувам што те гледам.
- И јас. Како оди?
- И вака и така. А ти како си?
- Благодарам, одлично.
- Пријатно!
- Здраво!

- Добра вечер, професоре!
- Добровечер, Марта! Како сте?
- Ви благодарам, добро.
- До гледање!
- До видување!



Секојдневни зборови и изрази

Лексичко-граматички материјал

Седнете, Ве молам!
Отворете ги книгите!
Затворете ги книгите!
Читајте, Ве молам!
Пишувајте!
Прочитајте го овој збор!
Прочитајте ја оваа реченица!
Читајте полека!
Читајте гласно!
Зборувајте побавно!

Зборувајте појасно!
Имате ли прашања?
Имам прашање.
Може ли да прашам?
Како се чита оваа буква?
Што значи зборот...?
Објаснете ми, Ве молам!
Може ли да влезам?
Може ли да излезам?
Може ли да седнам?

Помошниот глагол **сум** во сегашно време

Еднина
1л. јас **сум**
2л. ти **си**
3л. тој **е**
3л. таа **е**
3л. тоа **е**

Множина
1л. ние **сме**
2л. вие **сте**
3л. тие **се**



Примери

Јас сум Италијанец.
Ти си Италијанка.
Вие сте Германец.

Вие сте Германка.
 Тој е Русин.
 Таа е Русинка.
 Ние сме Италијанци.
 Вие сте Германци.
 Тие се Руси.



Вежби

Модел: Jac ____ Лука.
Jac сум Лука.

Jac ____ Ана. Тие ____ другари.
 Тој ____ Антонио. Ние ____ колеги.
 Ти ____ студент. Вие ____ пријатели.

Модел: ____ сум лекар.
Jac сум лекар.

____ е новинарка. ____ се другари.
 ____ сме студенти. ____ е ученик.
 ____ сум од Полска. ____ си дете.
 ____ сте семинаристи. ____ сме странци.



Примери

- Добро утро. Jac се викам Ана.
- Како се викаш ти?
- Здраво. Jac се викам Марко.
- Од каде си?
- Jac сум од Русија.
- Каде живееш?
- Jac живеам во Москва.
- На која улица живееш?
- Jac живеам на улица „Туристичка“.

- Каде живеете?
- Jac живеам во Германија. Во градот Бон.
- На која улица живеете?
- Jac живеам на улица „Првомајска“, број 5.

- Што сте по професија?
- Jac сум медицинска сестра.

- Што работите?
- Јас сум студентка.
- Каде студирате?
- Јас студирам во Берлин.
- Каде работите?
- Јас работам на Универзитетот во Виена.
- Кои јазици ги знаете?
- Јас знам добро германски и руски.
- А македонски?
- Знам да читам и малку разбираам.



Вежби

Модел: **Добар ден! Јас се викам Ана.**
Како се викаш ти?

Добар _____. Јас _____ Јордан.
 Како _____ ти?
 Јас _____ Марија.

Модел: **Од каде си?**
Јас сум од Унгарија.

Од _____ си?
 Јас ____ од _____ .

Модел: **Каде живееш?**
Јас живеам во Будимпешта.

Каде _____ ?
 Јас _____ .

Модел: **На која улица живееш?**
Јас живеам на улицата „Илинденска“.

На која _____ ?
 Јас _____ на _____ „Први мај“.

Модел: **Здраво! Јас се викам Марија.**
Здраво! Јас се викам Зоран.
Зоран, како се вика колегата?
Тој се вика Иван.

Здраво! Јас _____ Марко.
 Здраво! Јас _____ Ана.
 Ана, како _____ колегата?
 Тој _____ Лука.

Модел: **Од каде е Лука?**
Тој е од Италија.
Каде живее тој?
Тој живее во студентски дом.

Од каде _____ Иван?
 Тој _____ од _____.
 Каде _____?
 Тој _____ во студентски дом.

Модел: **Здраво, Јордан. Како се вика колешката?**
Таа се вика Нада.

_____ Марко. Како _____ колешката?
 Таа _____ Марија.

Модел: **Од каде е колешката?**
Таа е од Германија.

Од каде _____?
 Таа _____.

Модел: **Каде живее колешката?**
Таа живее во приватна соба.

Каде _____?
 Таа _____ во хотелот.

Модел: **Здраво, Марко. Како се викаат колегите?**
Здраво. Таа се вика Татјана, а тој се вика Олег.

Здраво, Лука. Како _____?
 Таа _____ Ана, а тој _____ Јордан.

Модел: **Од каде се колегите?**
Тие се од Русија.

Од каде _____?
 Тие _____ Македонија.

Модел: **Каде живеат колегите?**
Тие исто така живеат во хотелот.

Каде _____?
 Тие _____ во хотелот.

Модел: **Добар ден. Јас се викам Џон.**
Како се викате вие?
Јас се викам Лена, а таа се вика Ингрид.

Добар ден. Јас _____ Петре.
 Како _____ вие?
 Јас _____ Ана, а таа _____ Марија.

Модел: **Во која соба живеете?**
Ние живееме во соба број двесте и пет.

Во _____ ?
 Ние _____ во соба број триста и три.

Модел: **Јас се викам Марко. Јас сум студент.**
Јас живеам во Јуњана.

Таа, Марија, новинарка, Париз, во.

Јас, Лена, студентка, во Хале.

Тој, Јордан, во, асистент, Берлин.

Ти, Петре, режисер, во, Скопје.

Јас, Ана, тој, Марко, ние, во, студенти, Белград.

Тие, Лука, тој, таа, Марија, во, етнолози, Москва.

Ти, Нада, тој, Никола, вие, професори, во, Варшава.

Тој, Карло, таа, Сања, тие, лектори, во, Загреб.

Ние, Нада, таа, Марко, јас, ученици, во, Прага.

3 ТРЕТА ЛЕКЦИЈА

Показни заменки **ова, тоа, она**



Примери

Ова е мојот пријател.
Тоа е мојата пријателка.
Она е моето дете.

Ова се моите пријатели.
Тоа се моите пријателки.
Она се моите деца.

Овој пријател е мој.
Оваа пријателка е моја.
Она дете е мое.

Овие пријатели се мои.
Тие пријателки се мои.
Оние деца се мои.



Вежби

Модел: – **Кој е ова?** – Тоа е Јордан.
– **Што е ова?** – Тоа е универзитет.

- _____ ова? Тоа е студент.
- _____ тоа? Ова е Ана.
- _____ она? Она е книга.
- _____ ова? Тоа е маса.

Модел: **Ова е Никола.** **Toj е студент.**

- Ова е Јордан. _____ студент.
- Ова е Ана. _____ студентка.
- Она е Марко. _____ ученик.
- Ова се Лука и Ана. _____ асистенти.

Модел: **Jac се викам Никола.** **Имам дваесет години.**

- Jac _____. Jac _____ осумнаесет години.
- Таа _____. Ана. Таа _____ дваесет години.
- Toj _____. Јордан. Тој _____ дваесет и пет години.

Таа се вика Ана. Таа има дваесет години.

- _____ се вика Никола. _____ има четириесет години.
- _____ се викам Марија. _____ имам триесет години.
- _____ се викаш Јордан. _____ имаш дваесет и две години.

Присвојно-прашални заменки

Чиј? Чија? Чие? Чии?



Примери

Чија е книгава?

Книгата е моја.

А книгана што стои онаму?

Книгана е нејзина.

Чиј е моливов?

Моливот е негов.

А моливон?

Моливон е твој.

Чие е детево?

Детето е на мајка му.

А детено?

Детено е нивно.

Чии се деца?

Децата се мои.

А децана?

Децана се нејзини.

Чиј е речникот?

Речников е на колешката.

А речникон?

Речникон е на Марија.

Чија е блузата?

Блузава е на Марија.

А блузана?

Блузана е на Ана.

Чие е пенкалото?
Пенкалово е на Кире.
А пенкалоно?
Пенкалоно е твое.

Чии се цигарите?
Цигариве се на Мартин.
А цигарине?
Цигарине се нивни.

Чиј пријател е ова?
Тоа е мој пријател.
Чија пријателка е тоа?
Ова е моја пријателка.
Чие пенкало е она?
Она е мое пенкало.
Чии пријатели се тоа?
Ова се мои пријатели.



Вежби

Модел: Чија е оваа запалка? **Таа запалка е моја.**

Чиј е овој чадор? _____ .

Чија е оваа книга? _____ .

Чие е тоа пенкало? _____ .

Чии се оние пријатели? _____ .

Модел: **Тоа е нејзин брат. Чиј брат е ова?**

Ова е твоја тетратка. _____ ?

Тоа е негов молив. _____ ?

Она се наши пријатели. _____ ?

Ова е ваша учитница. _____ ?

Она е нивни другар. _____ ?

!	Лични заменки	Присвојни заменки
	јас	мој, моја, мое, мои
	ти	твој, твоја, твоје, твои
	тој	негов, негова, негово, негови
	таа	нејзин, нејзина, нејзино, нејзини
	тоа	негов, негова, негово, негови
	ние	наш, наша, наше, наши
	вие	ваш, ваша, ваше, ваши
	тие	нивни, нивна, нивно, нивни

Прочитајте ги речениците:

Ова е мојот колега. Тој е од Германија.
 Ова е мојата колешка. Таа е од Франција.
 Тоа е твојот пријател. Тој е од Унгарија.
 Тоа е твојата пријателка. Таа е од Полска.
 Она е наша студентка. Таа е од Германија.
 Она е ваш другар. Тој е од Русија.
 Тоа се мои пријатели. Тие се од Италија.
 Ова се твои колеги. Тие се од Јапонија.
 Она се наши соседи. Тие се од Србија.
 Овој колега е од Хрватска.
 Оваа колешка е од Бугарија.
 Тој студент е од Грција.
 Таа професорка е од Кина.
 Тоа дете е од Англија.
 Оној учесник е од Албанија.
 Онаа семинаристка е од Чешка.
 Овие студенти се од Словачка.
 Тие професори се од Финска.
 Оние колеги се од Швајцарија.



Показните (демонстративните) заменки во среден род (**она**, **тоа**, **она**) кога се употребуваат самостојно важат за сите три рода и за множина.

*Toa e човек.
 Toa e жена.
 Toa e дејче.
 Toa e молив.
 Toa e книѓа.
 Toa e ќенкало.*

Кога е именката во множина и помошниот глагол е во множина.

Toa се луѓе.

Toa се книѓи.

Toa се деца.

Кога се употребуваат како атрибут демонстративните заменки имаат род и број според именката.

Toј човек е од Москва.

Taa џејтрака е твоја.

Toа дейќе е наше.

Tие џенкала се твои.

РУС

Указательные местоимения при самостоятельном употреблении всегда стоят в среднем роде (**ова, тоа, она**), независимо от того, в каком роде и числе стоит слово, на которое они указывают.

Toa е човек.

Toa е жена.

Toa е дейќе.

Toa е молив.

Toa е книѓа.

Toa е џенкало.

Если существительное стоит в множественном числе, то и глагол-связка стоит в множественном числе.

Toa се луѓе.

Toa се книѓи.

Toa се деца.

В функции определения указательные местоимения согласуются с существительными и изменяются по родам (мужской, женский, средний) и числам (единственное и множественное).

Toј човек е од Москва.

Taa џејтрака е твоја.

Toа дейќе е наше.

Tие џенкала се твои.

ENG

The neuter singular forms of the demonstrative pronouns (**ова, тоа, она**), by themselves, refer to all three genders and to the plural.

Toa е човек.

Toa е жена.

Toa е дейќе.

Toa е молив.

Toa е книѓа.

Toa е џенкало.

When the noun has a plural form, then the auxiliary also has a plural form.

Toa се луѓе.

Toa се книѓи.

Toa се деца.

When the demonstrative pronouns are used as an attribute they agree in gender and number.

Toј човек е од Москва.

Тaa јејтрайка е твоја.

Toа дейќе е наше.

Tие јенкала се твои.



Со показните заменки се изразуваат и пространствени односи.

Овој, оваа, ова, овие покажува предмет или лице близку до говорителот;

Тој, таа, тоа, тие покажува предмет или лице што се наоѓа близку до сговорникот;

Оној, онаа, она, оние покажува лице или предмет што е подалеку од говорителот и од сговорникот.



Указательные местоимения противоставлены по признаку пространственной детерминации.

Овој, оваа, ова, овие указывает на предмет или лицо ближайшие к говорящему;

Тој, таа, тоа, тие указывает на предмет или лицо ближайшие к собеседнику;

Оној, онаа, она, оние указывает на предмет или лицо удаленные от говорящего и от собеседника.



The demonstrative pronouns also designate a spatial relationship.

Овој, оваа, ова, овие refer to an object or a person close to the speaker.

Тој, таа, тоа, тие refer to a person or an object that is close to the collocutor.

Оној, онаа, она, оние refer to a person or an object that is at a greater distance from the speaker and the collocutor.



Помошниот глагол **има** во сегашно време

единина множина

1л. имам 1л. имаме

2л. имаш 2л. имате

3л. имаø 3л. имаат

Одречна форма **нема**

единина множина

1л. немам 1л. немаме

2л. немаш 2л. немате

3л. немаø 3л. немаат



Запомнете: Негацијата **не** само кај **нема** и **нејќе** (одречна форма од глаголот сака) се пишува заедно. Кај сите други глаголи се пишува одделно.

РУС

Запомните: Отрицательная частица **не** пишется слитно только с глаголами **нема** и **нејќе** (отрицательная форма от глагола сака). Со всеми остальными глаголами частица **не** пишется отдельно.

ENG

Remember: The negation **не** becomes a part of one word only with **нема** and **нејќе** (negative form of the verb **сака**). With all other negative verb forms **не** should be written as a separate word.

Прочитајте ги речениците

- Имате ли семејство?
– Да, имам.
– Јас имам сестра.
– Ти имаш брат.
– Тој има родители.
– Таа има книга.
– Тоа има молив.
– Ние имаме време.
– Вие имате пари.
– Тие имаат куќа.
- Имате ли брат?
– Да, имам.
– Како се вика?
– Тој се вика Благоја.
– Што работи?
– Тој е учител.
- Кoj e ова?
– Ова е мојата сестра.
– Има ли таа деца?
– Да, има. Таа има син.
– Се вика Горан.
- Дали имате време?
– Не, немам време.
– А пари имате?
– Не, немам ни пари.
– Ана има ли книга?
– Не, таа нема книга.
– А молив има ли?
– Ни молив нема.

**Прашални заменски придавки
Каков? Каква? Какво? Какбу?**

(висок/низок, добар/лош, убав/грд, паметен/глуп, весел/тажен, бел/црн, интересен/здревен, строг/попустлив, вреден/мрзлив, лесен/тежок)



Примери

- Каков е твојот пријател?
- Мојот пријател е висок.
- Каква е твојата пријателка?
- Мојата пријателка е убава.
- Какво е твоето дете?
- Моето дете е паметно.
- Какви се твоите пријатели?
- Моите пријатели се весели.

Вежби

Модел: **Каков е твојот пријател? Мојот пријател е висок.**

- Каква е твојата книга? _____ .
- Каков е твојот колега? _____ .
- Какво е твоето момче? _____ .
- Какви се твоите деца? _____ .
- Каков е оној студент? _____ .
- Каква е мојата маица? _____ .

Модел: **Мојата мајка е вредна. Каква е твојата мајка?**

- Оние деца се добри. _____ ?
- Нашиот лектор е строг. _____ ?

- Нејзината мајка е вредна. _____ ?
- Неговиот брат е тажен. _____ ?
- Вашето пенкало е црно. _____ ?
- Нивниот татко е висок. _____ ?

Прашалниште часици Дали? Ли?

МАК

Прашалната частица (партикула) **дали** оди само во почетокот на реченицата.

РУС

Вопросительная частица **дали** употребляется в начале предложения.

ENG

The interrogative particle **дали** comes only in the initial position of the sentence.



Примери

- Дали знаеш македонски?
- Да, знам малку.
- Дали си првпат во Македонија?
- Да, првпат сум.
- Дали зборуваш македонски?
- Не, не зборувам.
- Дали разбираш македонски?
- Да, разбираам многу.

МАК

Прашалната частица **ли** никогаш не оди во почетокот на реченицата. Се става најчесто зад зборот на кој сакаме одговор.

РУС

Вопросительная частица **ли** **ставится после слова, о котором спрашивается.**

ENG

The interrogative particle **ли** never comes in the initial position in the sentence. It comes, the most frequently after the word that the answer is expected.



Примери

– Одиш ли често на концерт?

– Да, одам.

– Не, не одам.

– Често ли одиш на концерт?

– Да, често.

– Не, ретко.

– На концерт ли одиш често?

– Да, на концерт.

– Не, на кино.



Еден турист прашува во хотелот:

– Дали има медузи или отровни риби во водата?

– Сигурно нема! Ајкулите сè чистат.

ГЛАСОВНИ ЗАКОНИ И ГЛАСОВНИ ПРОМЕНИ

Едначење по звучност (асимилирање)



Кога во еден збор има две согласки различни по звучност тие се едначат. Во изговорот тоа е редовно, а во правописот не е редовно.

Едначењето по звучност **и во правописот и во изговорот** се врши според втората согласка. Ако е втората согласка беззвучна и првата поминува во беззвучна: *леб-[лейче], брeг-[брекче], соба-[сойче], сладок-[слайка], жежок-[жешка], маж-[машки]*; во префиксираните зборови: *йреiйладне, йреiйсобje, оiтишка, исчиши, расчиши*; ако е втората согласка звучна и првата поминува во звучна: *госiшин-[гозба], сваiш-[свадба], среiне-[средба]*.

Едначење по звучност **само во изговорот**, но не во правописот: *вiйорник [фiйорник], вкуiно [фкуйно], тiрiовски [тирiофски], бeгiсiво [бекiтво], друgiай [друкiай]; млад човек [млаiй човек]*.



Ассимиляция по глухости/звонкости имеет место и на письме, и в произношении:

Звонкие согласные перед глухими оглушаются: *леб-[лейче], брeг-[брекче], соба-[сойче], сладок-[слайка], жежок-[жешка], маж-[машки]*;

Глухие согласные перед звонкими произносятся звонко: *ѓосиин-[ѓозба], сваи-[свадба], среине-[средба]*.

Ассимиляция по глухости/звонкости только в произношении: *виорник [фиорник], вкуйно [фкуйно], їрѓовски [їрѓофски], беѓсиво [бексиво], друѓиай [друкай]; млад човек [млай човек].*

ENG

When two different consonants, by the voiced/voiceless opposition, occur next to one another in the same word they must become voiced or voiceless. This happens regularly in pronunciation, but not always in the orthography. This assimilation of voicing or devoicing depends on the second consonant always in **pronunciation and in spelling (orthography)**. If the second one is voiceless than the first one becomes voiceless: *леб-[лейче], бреѓ-[брекче], соба-[сојче], сладок-[слайка], жежок-[жешка], маж-[машки]*; in the prefixed words: *їреїшладне, їреїсобје, оїтикука, исчисиши, расциши*; if the second consonant is voiced the first one becomes voiced: *ѓосиин-[ѓозба], сваи-[свадба], среине-[средба]*.

There is an assimilation of voicing and devoicing **only in pronunciation**, but not in spelling (orthography) in one word or across word boundaries between two words: *виорник [фиорник], вкуйно [фкуйно], їрѓовски [їрѓофски], беѓсиво [бексиво], друѓиай [друкай]; млад човек [млай човек]*.

МАК

Пред сонантите не се врши едначење по звучност ниту во пишување ниту во изговор: *їабла, свеїла, мазно, месно*.

РУС

Процесс ассимиляции не охватывает случаи перед сонорными согласными: *їабла, свеїла, мазно, месно*.

ENG

There is no an assimilation of voicing and devoicing before sonants either in pronunciation or in spelling: *їабла, свеїла, мазно, месно*.

Звучниште согласки на крајот на зборот

МАК

На крајот на зборот може да се напише звучна или беззвучна согласка. Се изговараат само беззвучно: *леб [леї], воз [вос], ѓрад [ѓраї]*.

РУС

Звонкие согласные на исходе слова оглушаются: *леб [леї], воз [вос], ѓрад [ѓраї]*.

ENG

At the end of the word there are voiced or voiceless consonants. They are all pronounced voiceless: *леб [леї], воз [вос], ѓрад [ѓраї]*.

МАК Ако стојат две звучни согласки на крајот на зборот едноподруго, претпоследната се изговара беззвучно, а последната во брзо зборување може да не се изговара: *дожд* [дош^ш], *грозд* [грос^ш].

РУС На конец слова группы согласных жд, зд в быстрой речи могут произносится без т, д: *дожд* [дош^ш], *грозд* [грос^ш].

ENG If there are two voiced consonants at the end of the word one after each other, the next-to-last is pronounced voiceless, and the last one might be not pronounced: *дожд* [дош^ш], *грозд* [грос^ш].

МАК **Редување**, замена на еден глас со друг: *о-а* роди-ра^ѓа, *к-ц* ученик-ученици, *ѣ-з* бубре^г-бубрези, *ш-ќ* файши-фа^ќа, *ѣ-з* роди-ра^ѓа, (*нѣ*ос^тојани *а, е, о*) *а-о* добар-добра, *е-о* среќен-среќна, *о-о* а^гол-а^гли. Во некои случаи гласовите се испуштаат: *радос^т*-радосен, *лис^т*-лисја.

РУС **Чередование:** *о-а* роди-ра^ѓа, *к-ц* ученик-ученици, *ѣ-з* бубре^г-бубрези, *ш-ќ* файши-фа^ќа, *ѣ-з* роди-ра^ѓа, (*беглые гласные а, е, о*) *а-о* добар-добра, *е-о* среќен-среќна, *о-о* а^гол-а^гли. В некоторых случаях согласные опускаются: *радос^т*-радосен, *лис^т*-лисја.

ENG **Alternation**, a change of one sound with another: *о-а* роди-ра^ѓа, *к-ц* ученик-ученици, *ѣ-з* бубре^г-бубрези, *ш-ќ* файши-фа^ќа, *ѣ-з* роди-ра^ѓа, (*fleeting а, е, о*) *а-о* добар-добра, *е-о* среќен-среќна, *о-о* а^гол-а^гли. In some cases, some sounds are deleted: *радос^т*-радосен, *лис^т*-лисја.

Акцен^ш

МАК Местото на акцентот кај повеќесложните зборови или група зборови обединети со еден општ акцент (акцентски целини), е **на третиот слог од крајот**, а кај двосложните – на вториот. Ако се промени бројот на слоговите, акцентот се поместува на третиот слог од крајот.

На пример: *бóг, бóгот, бóгови, бóгови^ше, бóгорóдица, бóгородиц^ша, слáйко, слáйкáрница, слáйкарниц^ша*.

РУС Место ударения в многосложных словах или группах слов, объединенных одним общим ударением закреплено за **третьим слогом, считая от конца слова**.

При изменении числа слогов в слове ударение преремещается на третий слог от конца.

На пример: *бóг, бóгот, бóгови, бóгови^ше, бóгорóдица, бóгородиц^ша, слáйко, слáйкáрница, слáйкарниц^ша*.

ENG

The placement of the stress is on **the third from the final syllable** in words of three or more syllables or groups of words united by one stress (accentual units). Two syllable words have stress on the second syllable from the last. When the number of syllables changes, the stress moves to the third from the last. For example: *бóз, бóзой, бóзови, бóзовийе, бóзорóдица, бóзородýциа, слáйко, слáйкárница, слáйкарнýциа*.

МАК

Кaj некои видови зборови има отстапување од третосложното акцентирање. Кaj глаголскиот прилог: чиїајќи, ишиувќи, иливќи и кај прилозите за време: годинава, зимава лейќово. Ги споредуваме со членуваните именки: годинава, зимава, лейќово.

РУС

Некоторые разряды слов имеют ударение не на третьем, а на втором слоге от конца слова. Деепричастия: чиїајќи, ишиувќи, иливќи; Наречия: годинава, зимава лейќово.

ENG

There are some exceptions to this rule. The verbal adverb чиїајќи, ишиувќи, иливќи, and some time adverbs: годинава, зимава лейќово, in distinction to the definite noun forms годинава, зимава, лейќово.



Примери со прилози

- Кога одиш во Охрид?
- Летбо одам во Охрид.
- Кога ќе учиш?
- Зимава ќе учам.
- Кога ќе се видиме?
- Годинава ќе се видиме.



Примери со членувани именки

- Што ќе преспиеш?
- Зимава ќе ја преспијам.
- Што ќе поминеш во Охрид?
- Летово ќе го поминам во Охрид.
- Што помина?
- Годинава помина многу брзо.

5 ПЕТТА ЛЕКЦИЈА

ГЛАГОЛИ

МАК

Основна глаголска форма или речничка форма во македонскиот јазик претставува формата за 3 лице единина во презент и аорист (*чиīа/ӣрочиīа, учи/научи, фрла/фрли, ӣраќа/ӣрати, раѓа/роди*). Основната глаголска форма во аорист може да не се совпаѓа со 3 лице единина (*седне/седна, найшие/найшиша, исїее/исїеа, земе/зеде*).

РУС

Словарной формой глаголов в македонском языке принято считать форму 3-го лица единственного числа презенса или аориста (*чиīа/ӣрочиīа, учи/научи, фрла/фрли, ӣраќа/ӣрати, раѓа/роди*). Словарная форма глагола в аористе у многих глаголов не совпадает с 3-им лицом единственного числа (*седне/седна, найшие/найшиша, исїее/исїеа, земе/зеде*)

ENG

The basic verb form, or the dictionary verb form in Macedonian is the third person singular form in present or aorist tense (*чиīа/ӣрочиīа, учи/научи, фрла/фрли, ӣраќа/ӣрати, раѓа/роди*). The basic verb form in aorist might not be the same as the third person singular aorist tense form (*седне/седна, найшие/найшиша, исїее/исїеа, земе/зеде*).

МАК

Глаголите можат да бидат од свршен или од несвршен вид (*чиīа/ӣрочиīа, учи/научи*).

Некои глаголи можат да бидат двовидски (*руча, вечера, орѓанизира, йланира*).

РУС

Каждый глагол во всех своих формах имеет видовое значение — значение совершенного или несовершенного вида (*чиīа/Ӣрочиīа, учи/научи*).

Часть глаголов имеет двойственное видовое значение (*руча, вечера, орѓанизира, йланира*).

ENG

Verbs have a perfective or an imperfective aspect (*чиīа/Ӣрочиīа, учи/научи*).

Some verbs can be bi-aspectual (*руча, вечера, орѓанизира, йланира*).

СЕГАШНО ВРЕМЕ

МАК

Сегашното време се образува од несвршени глаголи.

Според вокалот на основата во сегашно време глаголите се делат на три групи: **а-група, и-група и е-група**.

РУС

Настоящее время образуется от глаголов несовершенного вида.

По основам презенса выделяются три класса (спряжения) с тематическими гласными **а, и, е**.

ENG

The present tense is formed from imperfective verbs.

According to the stem vowel in present tense there are three groups of verbs: **a-stem, i-stem and e-stem**.

сітанува, се мие, се йтушира, се бричи, се облекува, се чешила, оди, юјадува, слуша, зборува, чиїа, йишува, слуша, йрашува, одговара, се враќа, ручка, се шеїа, се сонча, йлива, седи, учи, излегува, разговара, юе, лежнува



Сегашно време

единина

1. слушам	1. пијам	1. одам
2. слушаш	2. пиеш	2. одиш
3. слушашо	3. пиешо	3. одишо

множина

1. слушаме	1. пиеме	1. одиме
2. слушате	2. пиете	2. одите
3. слушаат	3. пијат	3. одат

Мојош обичен ден

Јас станувам рано. Одам во бањата. Се туширам, ги мијам забите со четка. Се бришам со крпа. Потоа се облекувам, се чешлам и одам на појадок. Обично појадувам џем, путер и салама. Пијам турско кафе. Потоа одам на лекторски вежби. На часовите ние читаме, пишуваме и зборуваме македонски. Лекторот прашува, а ние одговараме. Прашуваме и ние. По часовите се враќаме во хотелот. Ги мијам рацете, се одморам и одам на ручек. Потоа со другарите одам на плажа. Неколку часови пливаме, се сончаме и разговараме. Пак се враќаме во хотелот. Ја пишувам домашната задача и учам. По вечерата излегувам и се забавувам. Одиме на концерти, во ресторани.



Вежби

- Кога станувате, Виктор?
- Јас станувам рано.
- Кога станува Вашата колешка Марта?
- Таа станува доцна.
- Кога станувате вие, Ана и Марија?
- Ние стануваме во седум часот.
- А кога стануваат Лука и Антонио?
- Тие исто така стануваат рано.
- Што појадувате, Виктор?
- Јас појадувам пржени јајца со сирење.
- Што појадува Ана?
- Таа не појадува. Само пие кафе.
- Вие, Марта и Марија, појадувате?
- Да, ние појадуваме свежо овошје.

Ставете ги глаголите во соодветната форма на сегашно време

Модел: **Јас (разговара) _____ со колегите.**
Јас разговарам со колегите.

1. Ние (пишува) _____ домашна задача.
2. Јас (пие) _____ чај од нане.
3. Ти и Марија (оди) _____ на плажа со пријателите.
4. Ти (се бричи) _____ секој ден.
5. Марта (прашува) _____, а Лука (одговара) _____ .
6. Ана и Марија (плива) _____ со задоволство.
7. Сашко и Ана (седи) _____ на клупа во паркот.
8. Ние (се враќа) _____ во хотелот доцна.
9. Јас (оди) _____ на часови секој ден.
10. Ти и Ана (се шета) _____ во Охрид.

Модел: **– Извинете, ова е улицата Цар Самоил? Не, ова е Туристичка.**

- Абраши.*
- Извинете, _____ *Кочо Рацин?* ___, _____ *Косица*
 - **Извинете, ова е колегата од Полска? Не, тој е од Германија.**
 - Извинете, _____ од Грција? ___, _____ од Русија.

Модел: – Ти живееш во Краков? Не, јас живеам во Варшава.

- Вие _____ во Берлин? Не, ние _____ во Лайпциг.
- Тој _____ во Москва? Не, тој _____ во Санкт-Петербург.
- Тие _____ во станот број дваесет и три? Не, тие _____ во станот дваесет и девет.

Модел: – Ти учиш? Не, јас пишувам.

- Таа (прашува) _____ ? Не, таа (одговара) _____ .
- Вие (руча) _____ ? Не, ние (вечера) _____ .
- Тие (плива) _____ ? Не, тие (лежи) _____ .



- Каде работиш?
- Никаде не работам.
- Што правиш?
- Ништо не правам.
- Колку убава работа!
- Да. Ама знаеш ли колкава е конкуренцијата?



Гашанка

Мала сум, ама цело село облекувам.
(И . . .)



Секојдневни зборови и изрази

Лексичко-граматички материјал

Добро дојдовте во Македонија!

Добро дојдовте!	сестра	слуша	уште
мој	брат	биде	така
твој	баба	станица	значи
негов	дедо	црква	всушност
нејзин	место	музеј	доаѓа
наш	земја	театар	оди
ваш	име	нема	каде?
нивни	зборува	сега	кога?
мајка	разговара	тука	како?
татко	претставува	овде	каков?
син	има	таму	
ќерка	раскажува	веќе	

- Марко: – Добро дојде, Ана. Како си?
- Ана: – Благодарам, добро. А ти?
- Марко: – Фала, сè е во ред. Одиме прво во хотелот, така? Потоа кај нас на ручек.
- Ана: – Да, прво во хотелот, а потоа како сакаш.
- Марко: – Сакам да те запознаам со моето семејство.
- Ана: – Да, со задоволство. Со мајка ти зборувавме по телефон. Сакам да се запознаеме и лично.
- Марко: – Добар ден! Ние сме тука. Ова е Ана, мојата пријателка од Солун. Ова е мојата мајка. Ова е татко ми. И сестра ми.
- Ана: – Многу ми е мило.
- Ана: – Марко, каде ќе одиме сега?
- Марко: – Ќе шетаме по стариот град. Ќе ти раскажувам за неговата историја. Ти ќе слушаш.
- Ана: – Значи, не смеам да зборувам.
- Марко: – Се шегувам. Може да зборуваш, да прашуваш.
- Ана: – Потоа ќе одиме во ресторан и ќе разговараме. Така?
- Марко: – Да, тука има многу културни споменици, цркви, но има и убави ресторани.

Моешто семејство

Моето семејство живее во Полска. Јас имам мајка, татко, брат, сестра, баба и дедо. Мајка ми е медицинска сестра. Таа работи во амбуланта. Татко ми е сопственик на фабрика за чоколади. Тој по цел ден е на работа и се враќа изморен.



Инаку, мојата мајка е убава. Таа е висока, има руса коса и сини очи. Кога има слободно време, многу сака да готви и да слуша музика. Татко ми е крупен и има кадрава коса. Во слободно време тој ѝ помага на мајка ми или гледа телевизија. Тој ги следи сите вести. Многу сака да гледа и филмови. Брат ми е две години помал од мене. Тој е висок. Личи на татко ми. Тој сега е матурант. Догодина сака да студира угостителство. Кога ќе заврши, ќе работи во нашата фирма. Во слободно време тој се занимава со планинарство. Сестра ми е постара од нас. Таа има црна коса и црни очи. Таа заврши ликовна академија и предава во едно училиште. Баба ми и дедо ми се пензионери. Тие секојдневно се шетаат во паркот и читаат весници. Понекогаш се караат. Ние се собираме на семеен ручек обично во недела. Тогаш разговараме и си ги кажуваме нашите проблеми и успеси во изминатата седмица.

6

ШЕСТА ЛЕКЦИЈА

ИМЕНКИ

Машки род: молив, дом, учитељ, ученик, лисиј, студент, судија, владика

Женски род: шефратичка, куќа, книга, училница, жена, девојка, вечер, љубов

Среден род: деше, маче, шеле, око, писмо, небо, време, име, вино, лейто



Примери

Марија пишува со молив.

Марија има моливи.

Марија има два молива.

Петре живее во студентски дом.

Во Скопје има повеќе студентски домови.

Апсолвентите живеат во два студентски дома.

Виктор црта на лист хартија.

Тој носи многу листови.

Од дрвото паѓаат лисје.

Ние учиме во голема училиница.

Другите училиници се мали.

Ана и Марта живеат во мала куќа.

Во градот има убави мали куќи.

Јас имам девојка во Битола.

Во Битола има згодни девојки.

Мојот брат има едно дете.

Мојата сестра има три деца.

Лука пишува писмо за родителите.

Марта често добива писма.

Ние дома чуваме куче.
На улица има многу кучиња.



Именки од машки род

единина	обична множина	избројана множина	збирна множина
молив	моливи	молива	
учител	учители	–	
студент	студенти	студентата	
дом	домови	дома	
лист	листови	листа	лисје, -ја
човек	луге	–	



Именки од женски род

единина	обична множина	збирна множина
девојка	девојки	
куќа	куќи	
земја	земји	
мајка	мајки	
рака	раце	
нога	нозе	
ноќ	ноќи	
ограда	огради	ограѓе



Именки од среден род

единина	обична множина	збирна множина
писмо	писма	
дете	деца	
езеро	езера	
маче	мачиња	
дрво	дрва	дрвја
око	очи	
уво	уши	



Родот на именките

Именките во македонскиот јазик може да бидат од машки, женски и среден род.

Именките од машки род во еднина завршуваат на **согласка** (консонант) (*стол, дом, човек*), а помал број именки завршуваат на **самогласката** (вокалот) **-а** (*судија, владика*) или на некоја друга самогласка (*вујко, јајко*).

Именките од женски род завршуваат на **-а** (*книга, клуба, девојка*), а помал број именки (главно абстрактни) завршуваат на **согласка** (*вечер, весн, љубов, јечност*).

Именките од среден род завршуваат на **-о** и на **-е** (*езеро, оро, срце, маче*).

Некои именки од туѓо потекло имаат и други завршоци (*жири, интарвју, виски*).

РУС

Род существительных

Существительные с основой на согласную (с нулевой флексией) в большинстве случаев относятся к мужскому роду (*стол, дом, човек*). К мужскому роду относятся и некоторые существительные, оканчивающиеся на **-а** (*судија, владика*) или на другую гласную (*вујко, јајко*).

Существительные, оканчивающиеся на **-а**, как правило, относятся к женскому роду (*книга, клуба, девојка*). К женскому роду относятся также существительные на согласную (в основном, абстрактные) (*вечер, весн, љубов, јечност*).

Существительные, оканчивающиеся на **-о, -е**, относятся к среднему роду (*езеро, оро, срце, маче*).

Некоторые существительные иностранного происхождения имеют и другие окончания (*жири, интарвју, виски*).

ENG

Gender of nouns

In Macedonian, nouns belong to: masculine gender, feminine gender and neuter gender.

Singular masculine nouns end in a consonant (*стол, дом, човек*), but a few end in the vowel **-а** (*судија, владика*) or in some other vowel (*вујко, јајко*).

Feminine nouns end in **-а** (*книга, клуба, девојка*), and some nouns (mostly abstract) end in a consonant (*вечер, весн, љубов, јечност*).

Neuter nouns end in **-о** and **-е** (*езеро, оро, срце, маче*).

Some foreign words have different endings (*жири, интарвју, виски*).

МАК

Бројот на именките

Во македонскиот јазик именките имаат еднинска и множинска форма (*стол-столови, дом-домови, човек-човек; книга-книги, клуби-клуби, девојка-девојки; езеро-езера, оро-оро, маче-мачиња*).

Некои именки имаат – или само еднинска форма (*singularia tantum*) – или само множинска форма (*pluralia tantum*).

Сопствените именки (*Марко, Марија, Вардар*), збирните именки (*народ, мебел, овошје*), именките што означуваат материја (*вино, кафе, шекер*) и некои од апстрактните именки (*љубов, чесиј, радосиј*) имаат само еднина.

Некои именки се употребуваат само во множина (*ножици, очила, Алїи*).

РУС

Число существительных

В македонском языке существительные имеют формы единственного и множественного числа (*стол-столови, дом-домови, человек-люди; книга-книги, клуба-клубы, девочка-девочки;зеро-езера, оро-ора, мяче-мачиня*).

Часть существительных имеет форму лишь одного числа – только единственного (*singularia tantum*) или только множественного (*pluralia tantum*).

Форму только единственного числа имеют слова обозначающие имена собственные, географические названия (*Марко, Марија, Вардар*), собирательные существительные (*народ, мебел, овошје*), существительные, обозначающие массу вещества (*вино, кафе, шекер*) а также отвлеченные понятия (*љубов, чесиј, радосиј*).

Некоторые существительные употребляются только в форме множественного числа (*ножици, очила, Алїи*).

ENG

Number of nouns

In Macedonian, nouns have singular or plural form (*стол-столови, дом-домови, человек-люди; книга-книги, клуба-клубы, девочка-девочки;зеро-езера, оро-ора, мяче-мачиня*).

Some nouns have – only singular (*singularia tantum*) or only plural (*pluralia tantum*).

Personal names (*Марко, Марија, Вардар*), collective nouns (*народ, мебел, овошје*), mass nouns (*вино, кафе, шекер*) and some abstract nouns (*љубов, чесиј, радосиј*) have only singular.

Some nouns are used only in plural (*ножици, очила, Алїи*).

МАК

Видови множина на именките

Обична множина имаат општите именки од сите три рода (*мажи, столови, жени, маси, деца, езера*).

Избројана множина имаат само именките од машки род што завршуваат на консонант. Именките во избројана множина имаат наставка **-а** и се употребуваат само со броеви (*два молива, три дена, пет стола*) или со количествени прилози (*колку дена, неколку часа*).

Збирна множина имаат само некои именки од сите три рода и се образува со наставката **-ја/-је**, како и со помош на наставката **-ишта** кај некои именки од машки род (*лисја, дрвја, нивје, патиштишта*).

РУС**Формы множественного числа у существительных**

Обычное множественное число существительных мужского, женского и среднего рода (*мажи, столови, жени, маси, деца, езера*).

Счетное множественное число образуется с помощью флексии **-а** от существительных мужского рода на согласную. Форма счетного множественного числа употребляется только в сочетании с количественным числительным (*два молива, три дена, иети стола*) или с наречиями меры и степени (*колку дена, неколку часа*).

Собирательное множественное число образуется с помощью флексии **-је/-ја** у части существительных женского, среднего и мужского рода, а также с помощью флексии **-ишта** у части существительных мужского рода (*лисја, дрвја, нивје, йајшиштија*).

ENG**Types of plural of nouns**

All common nouns in all three genders have **regular** plural (*мажи, столови, жени, маси, деца, езера*).

Only the masculine nouns that end on a consonant have **counted** plural. Counted plural nouns have the ending **-а** and are used only with numbers (*два молива, три дена, иети стола*) or with adverbs of quantity (*колку дена, неколку часа*).

Some of the nouns from all three genders have a **collective** plural that is formed with the ending **-ја/-је**, and with the ending **-ишта** with some masculine nouns (*лисја, дрвја, нивје, йајшиштија*).

**Наставки за обична множина на именките**

машки род	женски род	среден род
-и	-и	-а
-ови	раце	-иња
-еви	нозе	очи
луге		уши

Во ресторан

Лука: – Ве молам, има ли слободни места?

Келнерот: – Да, повелете. Може да седнете крај прозорецот или онаму во аголот.

Лука: – Благодарам. – Марија, повели, седни.

Марија: – Ти благодарам. Симпатичен е ресторанот.

Лука: – Да, многу. И столовите се удобни.

Келнерот: – Повелете, што ќе пиете?



- Лука: – Марија, што ќе пиеш?
 Марија: – Јас ќе пробам една ракија.
 Лука: – Ве молам, две ракии и две чаши минерална вода. И листата на јадења, Ве молам.
- Келнерот: – Повелете.
 Лука: – Марија, сакаш ли да порачаме некаква салата. Еве, има мешана салата, има шопска салата, таратур, ...
 Марија: – Прочитай од што се прави таратур.
 Лука: – Јас знам: ситно дробена краставица, кисело млеко и лук. Се додава сол, а може и мелени ореви.
 Марија: – За мене може мешана салата.
 Лука: – А јас сакам шопска салата. Тоа е од сецкани домати, пиперки, краставици и одозгора посипана со рендано сирење.
 Келнерот: – Каква салата сакате?
 Лука: – Ве молам, една мешана и една шопска салата.
 Келнерот: – Повелете.
 Лука: – Е, сега, Марија може да наздравиме. – За убавиот Охрид.
 Марија: – За Охрид.
 Лука: – Вкусна е салатата?
 Марија: – Да, многу.
 Лука: – Знаат овде да прават салати. Марија, дали сакаш да пробаме охридска пастрмка?
 Марија: – Со задоволство. Ако може, на скара.
 Лука: – Келнер, Ве молам!
 Келнерот: – Повелете, што треба?
 Лука: – Ве молам, дали имате пастрмка?
 Келнерот: – Да, имаме убави парчиња. Сега ќе ви донесам да ги видите.
 Лука: – Да, може овие. Благодарам. И шише бела „Александрија“, Ве молам.
 Келнерот: – Повелете и добар апетит.
 Лука: – Благодариме.
 Марија: – Многу е вкусна пастрмката. Првпат пробувам.
 Лука: – Се радувам. – На здравје, Марија. И виното не е лошо, нeli?
 Марија: – Да, сè е многу вкусно. Ти благодарам.



Еден странец во селски ресторон сакал да порача јајца, но заборавил како се викаат на македонски.

- Келнер, – прашал тој, – што е она што шета во дворот?
- Петел, господине.
- А како се вика жената на петелот?
- Кокошка.

- А децата на петелот?
- Пилиња.
- А од што излегуваат пилињата?
- Од јајца, господине.
- Е, одлично. Донесете ми две јајца на око.



Бивш келнер се вработува како полицаец. Го прашуваат како новата работа. А тој вели:

– Платата ќе ми биде помала, но многу ми се допаѓа тоа, што овде муштеријата никогаш не е во право.



Вежби

Модел: **Јас се викам Јордан, а ова е Марко. Тој ми е брат.**
(сестра, брат, братучед, родители)

- Јас се викам Зоран, а ова е Ана. Таа ___ е _____ .
- Јас се викам Ана, а ова е Раде. Тој ___ е _____ .
- Ова се Ана и Марија. Тие ___ се _____ .
- Ова е мајка ми, а ова татко ми. Тие ___ се _____ .

Модел: **Што прави Јордан? Тој учи.**
(јаде, слуша, раскажува, игра, зборува)

Што прави Марија? Таа _____ музика.

Што прават мајка ти и татко ти? Тие _____ .

Што прави Марко? Тој _____ за своето семејство.

Што правиш, Ана? Јас _____ по телефон.

Што правиме ние? Ние _____ шах.

Модел: **Каде се наоѓа железничката станица? Таа се наоѓа во центар.**

- Каде се наоѓаш сега ти? Јас се _____ во библиотека.
- Каде се наоѓаат сега твоите родители? Тие _____ на станица.
- Каде се наоѓа црквата „Св. Софија“? – Таа _____ на улицата „Цар Самоил“.

Модел: **Јас се наоѓам во град. Каде се наоѓаш ти?**

Таа се наоѓа во хотелот. _____ ?

Ти се наоѓаш дома. _____ ?

Тој се наоѓа во соба. _____ ?

Ти и Ленче се наоѓате во ресторан. _____ ?

Никола и Марија се наоѓаат во кино. _____ ?



Гашанка

Не е жена, не е човек – ама знае платно да ткае?
(П....)



Секојдневни зборови и изрази

Лексичко-граматички материјал

На автобуска станица

пречекува	малку	заборава
средба	неколку	носи
торби	секогаш	така што
багаж	никогаш	само
куфер	зашто?	интересно
торба	затоа што	може
носач	бидéјќи	забрането
такси	нема проблем	странец
многу	се разбира	

Јордан: – Ана, колку луѓе има овде!

Ана: – Ова е главната автобуска станица. Овде доаѓаат автобуси од сите градови на Македонија и од странство. Ајде, да земеме носач. Овде ги има многу, така што со торбите нема проблем.

Јордан: – А носачот ги носи торбите до такси?

Ана: – Се разбира. Тој не работи првпат.

Јордан: – Благодарам.

Ана: – Мамо, тато, јас сум тутка!

Марија: – Здраво, Ана! Добро дојдовте!

Ана: – Да ве запознаам, ова ми е новиот пријател. Се вика Јордан. Јордан, ова е мајка ми. А ова е татко ми.

Јордан: – Мило ми е, јас сум Јордан.

Петре: – Сите се запознавте, а јас? Мене вечно (секогаш) ме заборавате!

- Ана: – О, извини, те молам. Да ве запознаам. Јордан, ова е мојот брат.
 Тој има десет години и учи во петто одделение.
- Петре: – Многу ми е мило, Петре. А зошто Вие така чудно зборувате македонски?
- Јордан: – Јас сум странец. Живеам во Прага.
- Петре: – А зошто имате македонско име?
- Ана: – Петре, баба му на Јордан е Македонка.
- Петре: – А така!
- Марија: – Петре, така ли се разговара со гостинот?
- Јордан: – Ве молам, госпоѓо Марија, сè е во ред. Јас знам дека не зборувам добро македонски.



Вежби

Модел: Кога доаѓа автобусот? – Тој доаѓа во пет часот.

Каде доаѓа? Тој _____ (доаѓа) на главната автобуска станица.
 Кого чекаш овде? Јас го _____ (чека) мојот пријател од Чешка.

Извинете, навреме ли доаѓа автобусот? – Да, навреме. А Вие _____ (чека) некого?

Колку доцни автобусот? Автобусот _____ (доцни) малку.

Многу, малку, неколку

Модел: Имате ли многу часови? Да, имам многу.

Имате ли многу пријатели? Да, имам _____ .

Колку дена сте тутка? Тука сум _____ дена.

Имате ли многу книги? – Не, имам _____ .

Колку македонски зборови знаеш? – Јас знам само _____ .

Јас имам _____ работа, не можам да дојдам со тебе.

Нема проблем

Модел: – Марко, ќе ми помогнеш ли?
 – Нема проблем.

– Петре, ќе ми раскажеш ли за градот?

– _____ .

– Ана, ќе дојдеш ли со мене?

– _____ .

7 СЕДМА ЛЕКЦИЈА

ЧЛЕНУВАЊЕ НА ИМЕНКИТЕ

членска морфема	Примери		
-от	домот	човекот	столот
-ов	домов	човеков	столов
-он	домон	човекон	столон
-та	книгата	жената	собата
-ва	книгава	женава	собава
-на	книгана	женана	собана
	ноќта	љубовта	новоста
	ноќва	—	—
	—	—	—
	селата	децата	писмата
	селава	децава	писмава
	селана	децана	писмана
	слугата	судијата	комшијата
	слугава	судијава	комшијава
	слугана	судијана	комшијана
	браќата	патиштата	перјата
	браќава	патиштава	перјава
	браќана	патиштана	перјана
-то	селото	детето	писмото
-во	селово	детево	писмово
-но	селено	детено	писмено
	дедото	лисјето	лубето
	дедово	лисјево	лубево
	дедено	лисјено	лубено
-те	мажите	жените	ушите
-ве	маживе	жениве	ушиве
-не	мажине	женине	ушине

МАК

Распределба на членските морфеми кај именките

Членот **-от, -ов, -он** го добиваат именките од машки род еднина кои завршуваат на консонант. Членот **-та, -ва, -на** сите именки што завршуваат на **-а** независно од родот и бројот (именките од женски род еднина на **-а** и на консонант, именките од среден род множина освен очи и уши, именките од машки род еднина на **-а**, некои од машки род множина на **-а** и именките со збирна множина на **-а, -ја, -ишта**). Членот **-то, -во, -но** – го добиваат именките од среден род еднина, именките од машки род еднина на **-о** и именките во збирна множина од сите три рода на **-је, -е**. Членот **-те, -ве, -не** го добиваат именките од машки и женски род множина и среден род очи, уши.

РУС

Распределение членных морфем у существительных

Членная морфема **-от, -ов, -он** присоединяется к существительным мужского рода единственного числа оканчивающимся на гласную. Членная морфема **-та, -ва, -на** присоединяется к существительным оканчивающимся на **-а** независимо от рода и числа (существительные женского рода единственного числа на **-а** и на согласную, существительные среднего рода множественного числа кроме **очи, уши**, существительные мужского рода в ед. числе на **-а**, некоторые существительные мужского рода в мн. числе на **-а**, существительные собирательного множественного числа на **-ја, -ишта**). Членная морфема **-то, -во, -но** присоединяется к существительным среднего рода единственного числа, к существительным мужского рода на **-о** и существительные собирательного множ. числа на **-је, -е**. Членная морфема **-те, -ве, -не** присоединяется к существительным мужского и женского рода в мн. числе и среднего рода мн. числа **очи, уши**.



Нештo разбираам, но ...

ENG

Distribution of the definite article morphemes in nouns

Singular masculine nouns that end in a consonant take the article **-от, -ов, -он**. All the nouns that end in **-а**, regardless of gender or number (singular feminine nouns in **-а**, and in a consonant, plural neuter nouns except **очи и уши**, singular masculine nouns in **-а**, plural masculine nouns and collective plural nouns in **-а, -ја, -ишта**) take the article **-та, -ва, -на**. Singular neuter nouns, singular masculine nouns in **-о**, and collective plural nouns from all genders in **-је, -е**. take the article **-то, -во, -но**. Plural masculine and feminine nouns, and neuter nouns **очи, уши** take the article **-те, -ве, -не**.

МАК

Значење и употреба на членските форми кај именките

Со членската форма на именката говорителот означува познат, определен предмет. Тогаш најчесто се употребува членот со елементот **-т**, но не се исклучуваат и **-в / -н**. Овие три елементи може да го определуваат предметот и пространствено во однос на говорителот.

Членот **-ов** укажува на предмети блиски до говорителот (*книгава – оваа овде*).

Членот **-ов** се употребува и тогаш кога предметот реално е далеку од говорителот но тој го чувствува како близок или близку, т.е. кога имаме субјективен однос на говорителот. (*Сонцето силно ѹече или Детето не ми се јавува*).

Со **-от** се означува предмет што се наоѓа близку до соворникот.

Со **-он** се означува предмет што се наоѓа на страна и од говорителот и од соворникот.

Има случаи кога општата именка е определена и без член. Ова најчесто се однесува на именки што означуваат дел од човечкото тело (*Ме боли глава, Те боли рака*). Може и да се членуваат (*Ме боли главата, Те боли ногата*). Овде не се употребува членската морфема со елементот **-н**.

РУС

Членной формой существительного говорящий обозначает известный, определенный предмет. В этой ситуации чаще всего употребляется членная форма, содержащая **-т**, но можно употребить и **-в, -н**. Членные морфемы, содержащие **-т, -в, -н** указывают также на положение предмета или лица в пространстве по отношению к говорящему.

Членная морфема **-ов** указывает на близкий по отношению к говорящему предмет. Морфема **-ов** употребляется и в случаях, когда предмет или лицо реально отдален от говорящего, но говорящий субъективно ощущает его близким (*Сонцето сильно ѹече или Детето не ми се јавува*).

Членная морфема **-от** указывает на близкий к собеседнику предмет.

Членная морфема **-он** указывает на отдаленный от говорящего и от собеседника предмет.

Наричательные существительные могут быть определенными и без членной морфемы. Это существительные обозначающие части человеческого тела (*Ме боли глава, Те боли рака*). К этим существительным можно присоединить и членные морфемы, содержащие **-в, -т**. Членная морфема, содержащая **-н** не употребляется.

ENG

With the definite form of the noun the speaker refers to a familiar, defined object. Then, the definite article with the element **-т** is used most often, but the **-в / -н** are not excluded. These three elements can define the spatial relationship of the object to the speaker.

The article **-OB** refers to the objects that are close to the speaker (*книгава оваа овде*). It is also used when the object is in fact far from the speaker, but the speaker experiences it as close, i.e. when there is a subjective attitude of the speaker (*Сонцето силно ќече или Денето не ми се јавува*).

The article **-OT** refers to the object that is close to the collocutor.

The article **-OH** refers to the object that is at a distance from the speaker and the collocutor.

There are cases when the common nouns are definite without an article. This is a characteristic of nouns that refer to human body parts (*Ме боли глава, Теболи рака*).

These nouns can also take a definite article (*Ме боли главата, Теболи ногата*). They do not take the definite article with the **-N** element.

МАК

Именката се членува кога ги има следните функции:

1. Кога се индивидуализира предметот, т.е. кога се изделува од други исти предмети. *Дај ми ја книга* (тая, познатата или тая до тебе). *Земи ја книгата* (оваа овде). *Донеси ја книгата* (онаа онаму).
2. Кога означува количествена определеност, т.е. сите предмети, цела количина. *Земи ги книги* (сите што се тука, близку до тебе) *Изеди го лебов* (целиот, лебот што е до мене или кај мене).
3. Кога означува генерализација на определен предмет. *Моливот е за пишување. Креветот служи за лежење*. Овде се употребува само елементот **-T**.
4. Кога предметот, лицето е еднаш споменат. *Разговараат мајка и дете. Мајката му вели на детето. Си живееле маж и жена. Мажот бил убав и вреден*.
5. Кога именката означува општопознат или единствен предмет. *Сонцето заоѓа во осум часот а месечината изгрева во шест часот навечер*.

Личните имиња и презимиња, со мали исклучоци, не се членуваат, бидејќи тие се определени со нивното посебно, сопствено име. (*Ана, Јордан, Николовски, Поповска*). Личните имиња кога се членувани, искажуваат посебен галовен однос. (*Марето, Санеето*).

Географските имиња се членуваат (*Балканот, Албанија*), а не се членуваат (*Битола, Америка*).

Имињата на месеците не се членуваат (*јануари, март*).

РУС

Членная морфема присоединяется к существительным, когда она выполняет следующие функции:

1. Индивидуализирует предмет, выделяя его из общего множества подобных ему объектов. *Дај ми ја книга*. (этот, известную или

близкую от тебя). *Земи ја книгава* (близкую от меня). *Донеси ја книгана* (далекую от меня и от тебя).

2. Означает исчерпывающее в количественном отношении множество предметов. *Земи ѝи книгите*. (все находящиеся тут, рядом с тобой) *Изеди ѩо лебов*. (целый хлеб, хлеб, близкий от меня)
3. Указывает на генерализирующую функцию существительного при обозначении не конкретного предмета, а всего рода предметов. *Моливої е за ѹшиување*. *Креветої служи за лежење*.
4. Когда речь идет об уже упоминавшемся предмете, лице. *Разговараати мајка и дейќе*. *Мајкаата му вели на дейќето*. *Си живееле маж и жена*. *Мажот бил убав и вреден*.
5. Когда существительное обозначает конкретный предмет или лицо, единственным в своем роде. *Сонцето заоѓа во осум часот и а месечината изгрева во шесет часот навечер*.

Имена собственные и фамилии не присоединяют членные морфемы (кроме уменьшительных имен с grammatischen признаками среднего рода) (*Ана, Јордан, Николовски, Пойовска*); (*Лилето, Санеето*).

Географические названия: *Скопје, Битола, Охрид*, но: *Балканот, Албаније*.

Не присоединяют членные морфемы названия месяцев: *февруари, мај*.

ENG

Nouns take the definite article when have the following functions:

1. When the object is individualized, i.e. when it is distinguished from other objects that are the same. *Дај ми ја книгаата* (that one, the familiar one, or the one next to you). *Земи ја книгава* (this one here). *Донеси ја книгана* (that one there).
2. When it refers to the quantitative quantification, i.e. all the objects, the wholeness. *Земи ѝи книгите* (all that are here, close to you) *Изеди ѩо лебов* (the whole one, the bread that is by me or at me).
3. When it refers to a generic meaning of the object. *Моливої е за ѹшиување*. *Креветої служи за лежење*. Only the -т element article is used here.
4. When the object, the person, was mentioned at least once. *Разговараати мајка и дейќе*. *Мајкаата му вели на дейќето*; *Си живееле маж и жена*. *Мажот бил убав и вреден*;
5. When the noun refers to a widely-known or the only object. *Сонцето заоѓа во осум часот и а месечината изгрева во шесет часот навечер*.

Personal names and surnames, with some exceptions, do not take a definite article because they already have definite meaning, being individual, personal names. (*Ана, Јордан, Николовски, Пойовска*). Personal names that do take the definite article present a particular gentle relation (*Мареето, Санеето*).

Geographic names (*Балканот*, *Албанија*) take the definite article, but (*БиХ*, *Америка*) do not.

Names of months do not take the definite article (*јануари*, *март*).



Примери

Примери со определени и со неопределени именки

Те молам, дај ми една книга.
Сакам да одам на плажа.
Донеси ми тетратка, те молам.
Одам да купам сандали.
Да одиме во ресторант.
Учам во гимназија.
Живеам во хотел.
Мене ми подарија слика.
Вчера ти купив цемпер.
Ќе ти испеам песна.
Ти дадов кафе.
Им донесов подароци.
Им покажував скопски улици.
Најдов учебник.
Јадам колачи.

МАК

Членот се додава на именката по наставката за единина или за множина.

РУС

Членная морфема присоединяется к существительному после флексии единственного или множественного числа.

ENG

The definite article is attached to the noun after the singular or plural ending.

Прочитајте ги примерите

Те молам, дај ми **ја** книгата.
Сакам да одам на плажата „Градиште“.
Одам да **ги** купам сандалите што ги гледавме вчера.
Учам во гимназијата „Кочо Рацин“.
Живеам во хотелот „Десарет“.
Мене ми **ја** подарија сликата што ми се допаѓаше.

Им **ги** донесов подароците.

Го најдов учебникот.

Ги јадам колачите од тебе.

МАК

Ако пред именката има определба (придавка, реден број, заменка) членската морфема се става на определбата. Ако пред именката има неколку определби, тогаш членската морфема се става на првата определба.

РУС

Если перед существительным имеется одно или несколько согласованных определений, то членная морфема присоединяется к флексии первого определения.

ENG

If there is a modifier before the noun (an adjective, an ordinal number or a pronoun) the modifier takes the definite article. If there are several modifiers the definite article morpheme is attached to the first modifier.

Прочитајте ги примерите

Донеси ми **ја** зелената тетратка, те молам.

Да одиме во наши**от** ресторан.

Вчера **ти** **го** купив жолти**от** џемпер.

Ќе **ти** **ја** испеам саканата песна.

Ти **го** дадов твоето кафе.

Ќе се сеќавам на ланското топло лето.

Овој подарок е за мојата најдобра пријателка.

Четириесетти**от** меѓународен семинар се одржува годинáва.

Прочитајте го дијалогот

Јордан: – Колку е часот? Јас треба да ја вратам книгава во библиотека и да земам друга книга.

Марија: – Сега е дванаесет. А до колку работи библиотеката?

Јордан: – Денес е сабота, работи до два. Значи, имаме време, не мора да брзаме.

Марија: – А каква книга враќаш? Може да ја видам (книгата)? Да, „Последните селани“ од Петре М. Андреевски. И јас сакам да ја читам таа книга, но кога ќе научам подобро македонски.

Јордан: – Да, ти си во почетен курс. Има време, ќе ја прочиташ.

Марија: - Јас сакам да го купам Толковниот речник на македонскиот јазик што излезе неодамна. Знаеш каде се продава?

Јордан: - На централната улица, во последната книжарница десно кон пазарот.

Марија: - Да, ја знам таа книжарница. Деновиве ќе излезам пак и ќе го купам.



Вежби

Се разбира

Модел: - **Може ли да ја земам Вашата книга?**
- **Да, се разбира.**

- Може ли да седам со Вас?
- _____.
- Ке одиме ли заедно на плажа?
- _____.



Пословица

Љубовта и кашлицата не се кријат.



Ингерундунциски знаци

(.)	точка
(;)	две точки
(,)	запирка
(;)	точка и запирка
(?)	прашалник
(!)	извичник
(,, “)	наводници
(-)	цртичка
()	загради-мали загради
[]	средни или аглести загради
{ }	големи загради



Пословица

Кој нема во главата, има во нозете.

8 ОСМА ЛЕКЦИЈА

ПРИДАВКИ



Примери

- Јас имам нова маица.
- Ние читаме интересна книга.
- Марија јаде свежа риба.
- Тaa пие црвено вино.
- Марко е добар човек.
- Ана носи црни чевли.
- Секој ден сум во стариот град.
- Водата во Охридското Езеро е чиста.
- Ти носиш блуза со долги ракави.
- Јас се вљубив во едно убаво момче.
- Ние јадеме кравјо кисело млеко.
- Нашите стари пријатели живеат во Скопје.
- Во дворот има зелена трева.
- Лука пие благо кафе.
- Пред хотелот има песочна плажа.



Основната служба на придавката е да ја определува именката. Од неа таа ги добива своите граматички обележја на род, број, определеност или неопределеност.

Во единина придавката има форми за машки род (убав *човек*, *езерски бран*, *штайков совеӣ*), за женски род (убава *девојка*, *езерска вода*, *машка сила*) и за среден род (убаво *дейше*, *езерско крајбрежје*, *штайково име*).

Во множина сите три рода завршуваат на **-и** (убави *луже*, *девојки*, *деца*).

Придавските форми за машки род се членуваат со членот **-от**, **-ов**, **-он** (убавиоӣ, убавиов, убавион), за женски род со **-та**, **-ва**, **-на** (убавайӣ, убавава, убавана), за среден род со **-то**, **-во**, **-но** (убавоӣ, убавово, убавоно), а формите за множина добиваат членски наставки **-те**, **-ве**, **-не** (убавийӣ, убавиве, убавине).

Од примерите се гледа дека сите членски наставки директно им се додаваат на неопределените придавки, освен на формите за машки род

кои во единина завршуваат на согласка (*убав-и-оӣ*, *лош-и-оӣ*, *добр-и-оӣ*). Кај овие придавки членот се додава на т.н. долга форма на придавката која постоела во постарата фаза од развитокот на нашиот јазик.

РУС

Прилагательные выполняют в предложении функции определений. Согласуясь с существительными, прилагательные изменяются по родам, числам, а также выступают в общей (нечленной) или в определенной (членной) форме.

Мужской род единственного числа (*убав човек, езерски бран, шайксов совет*), женский род (*убава девојка, езерска вода, машка сила*), средний род (*убаво дејќе, езерско крајбрежје, шайково име*).

Множественное число для всех родов: **-и** (*убави луже, девојки, деца*).

Определенные формы прилагательных образуются присоединением членной морфемы к общей форме всех родов: женский род, (*убавайша, убавава, убавана*), средний род, (*убавоӣ, убавово, убавоно*), причем в мужском роде присоединяется к так называемой долгой форме на **-и**, которая существовала на ранних этапах развития македонского языка (*убав-и-оӣ, лош-и-оӣ, добр-и-оӣ*), и формы множественного числа для всех родов (*убавийše, убавиве, убавине*).

ENG

The main function of an adjective is to modify the noun. All the grammatical features of the adjectives, gender, number, definiteness and indefinites, depend on the noun they modify.

Adjectives in singular have masculine (*убав човек, езерски бран, шайксов совет*), feminine (*убава девојка, езерска вода, машка сила*) and neuter gender (*убаво дејќе, езерско крајбрежје, шайково име*).

In plural all the adjectives end on **-и** (*убави луже, девојки, деца*).

Masculine adjectives take the article **-от, -ов, -он** (*убавиоӣ, убавиов, убавион*), feminine adjectives take **-та, -ва, -на** (*убавайша, убавава, убавана*), neuter adjectives take **-то, -во, -но** (*убавоӣ, убавово, убавоно*) and plural adjectives take **-те, -ве, -не** (*убавийše, убавиве, убавине*).

The examples show that all article endings are directly attached to the indefinite adjectives, except for the masculine adjectives ending in a consonant (*убав-и-оӣ, лош-и-оӣ, добр-и-оӣ*). These adjectives attach the article on the so-called long form of the adjective, that used to exist.



Вежби

Пополнете ги празните места со соодветна именки

град, човек, дрво, девојка, момче, музика, ден, книга, лице, филм, продавница, лист, шаперки, студен, врат, лубеница, леб, кафе,

живоӣ, чај, вода, коса, зѓрада, време, навика, луѓе, училиште, билети, девојче

Модел: **ладна лубеница**

убава _____	грда _____
добар _____	лош _____
висока _____	ниска _____
младо _____	старо _____
светла _____	темна _____
забавна _____	здодевна _____
весели _____	тажни _____
отворена _____	затворена _____
вреден _____	mrзлив _____
сочна _____	суша _____
благо _____	горчливо _____
благи _____	лути _____
благ _____	строг _____
скапи _____	евтини _____
топол _____	ладен _____
корисна _____	штетна _____

Ставете ја придавката во правилна форма

Модел: **Ние сме _____ (добар) студенти.**
Ние сме добри студенти.

- Другарите на Ана се _____ (добар).
 Таа носи _____ (свilen) кошула.
 Јане има _____ (чуден) навики.
 Марија секогаш прави _____ (вкусен) јадење.
 Јас пијам _____ (горчлив) кафе.
 Има многу _____ (досаден) луѓе.
 Моите пријатели се _____ (забавен).
 Во весниците има _____ (интересен) новости.
 Во градот се продаваат _____ (разен) сувенири.
 Улиците во Охрид се _____ (тесен).
 Блузата ми е _____ (широк).
 Сандалите ми се _____ (мал).



Секојдневни зборови и изрази

Лексичко-граматички материјал

На пазар

пазар	јаболко	благ
пазарен ден	смоква	кисел
продавач	зеленчук	вкусен
купувач	пиперка	ситен
тезга	патлиџан	крупен
богат	модар патлиџан	свеж
изобилство	компир	скап
овошје	краставица	евтин
динја	зелка	пазари (се)
лубеница	морков	ценка (се)
праска	карфиол	купи
грозје	магданос	спушти
круша	убав	намали
цреша	зрел	претерува

На пазар

- Јордан: – Добро утро, Ана! Како си?
- Ана: – Благодарам, добро сум. А ти?
- Јордан: – И јас сум добро.
- Ана: – Какви планови имаш денес? Ако си планирал.
- Јордан: – Би сакал да одам на пазар, сè уште не сум бил.
- Ана: – Можеш да одиш и денес, но подобро е утре. Утре е пазарен ден и пазарот е побогат. Утре и јас можам да ти правам друштво.
- Јордан: – Може. Одлично! А денес што ќе правиме?
- Ана: – Па, не знам. Времето е добро, би можеле да одиме, да речеме, на *Градиште*.
- Јордан: – Што е тоа градиште? И каде се наоѓа?
- Ана: – Тоа е за мене најубавата плажа во Охрид. Од центарот на градот има петнаесетина километри.
- Јордан: – Добро, ти верувам, ама и пред нашиот хотел плажата е убава.
- Ана: – Таа е поубава, ќе видиш!
- Јордан: – Да, си имала право. Овде и природата е прекрасна и водата е чиста. Ти благодарам што ми го покажа ова место.
- Ана: – Утре по ручек се сретнуваме на тераса и се договораме за на пазар.

- Јордан: – Договорено.
- Ана: – Одиме со такси или со автобус?
- Јордан: – Можеме и со такси. Со нас доаѓаат Марко и Марија, па за четворица ќе ни биде поевтино.
- Ана: – Ве молам, застанете тука. Еве, ова е пазарот. Тој не е многу голем, но ако случајно се изгубиме, се чекаме тука по два часа.
- Марија: – О, колку богат пазар!
- Марко: – И мириса на дињи, на праски. Види, колку големи лубеници!
- Ана: – Ова не е ништо. Има и поголеми.
- Јордан: – Јас ќе ја купам најголемата. Колку чини?
- Продавачот: – Десет денари кило. Да ја мерам?
- Ана: – Скапо ги давате. Таму има поевтини.
- Продавачот: – Ај, да ви попуштам. Осум денари, може?
- Јордан: – Добро, ќе ја земам.
- Марко: – Колку свеж зеленчук! Види, какви патлицани, карфиол... Сè би купил, ама нема каде да го тврдиме.
- Марија: – Јас повеќе се радувам на овошјето. Гледај, колку крупни и убави праски? Колку чинат?
- Продавачот: – Триесет денари килограм. Поубави и поблаги нема да најдете. Денес ги беревме, ептен се свежи.
- Марија: – Едно кило, Ве молам. Чекајте, јас ќе си изберам. Сакам потврди.
- Продавачот: – Еве ќеса, одберете си!
- Ана: – Грозје ќе купуваме?
- Продавачот: – Повелете, пробајте! Благо е како шеќер! Колку да мерам?
- Ана: – Поблаго е белото. Две кила од белото, Ве молам.
- Марко: – Сочни се крушите?
- Продавачот: – И сочни и вкусни. И не се прскани. Сакате да пробате?
- Марија: – Ајде, уште круши и да одиме! Не можеме да носиме, тешко е.



Вежби

Модел: **Ова овошје е свежо. Тоа е посвежо. А она најсвежо.**

Овие праски се меки. _____ . _____ .

Оваа лубеница е голема. _____ .

Овој пазар е евтин. _____ .

Оваа слива е сочна. _____ .

Овие цреши се благи. _____ .

Ова грозје е скапо. _____ .

Овие смокви се вкусни. _____ .

Оваа круша е тврда. _____ .

Овој патлиџан е убав. _____ .

Овие кајсии се ситни. _____ .

МАК**Степенување на придавките**

Се степенуваат само описните (квалитативните) придавки. Односните (релативните) и присвојните (посесивните) не се степенуваат.

Компаративот се образува со морфемата **по-** (*йоубав, йовисок, йодобар*), а суперлативот со морфемата **нај-** (*најубав, највисок, најдобар*).

И двете морфеми се ставаат пред основната форма (позитив) и се пишуват заедно.

РУС

Формы степеней сравнения имеет только группа качественных прилагательных.

Степени сравнения прилагательных образуются с помощью морфемы **по-:** *йоубав, йовисок, йодобар*, (сравнительная степень) и **нај-:** *најубав, највисок, најдобар*, (превосходная степень), присоединяемых к прилагательным в начале слова.

ENG

Only the descriptive adjectives have comparative and superlative forms. Relational adjectives and possessive adjectives do not have these forms.

The comparative is formed by attaching the morpheme **по-** (*йоубав, йовисок, йодобар*), and the superlative by attaching the morpheme **нај-** (*најубав, највисок, најдобар*).

Both morphemes precede the basic form (positive) and are written together, as one word.

**Гашанка**

Сид сидосано, вар варосано – од никаде сирка нема?
(J . . .)

9

ДЕВЕТТА ЛЕКЦИЈА

ЛИЧНИ ЗАМЕНКИ



Примери

Јас учам македонски.

Ти знаеш англиски.

Тој е одличен студент.

Таа има добар апетит.

Тоа бара сладолед.

Ние учиме македонски.

Вие знаете англиски.

Тие имаат добар апетит.

Примери со директен објект

Јас сум често во хотелот.

Ана **ме** гледа често во хотелот.

Ти сакаш да читаш.

Пријателите **те** сакаат.

Тој сака да чести кафе.

Колешката **го** чести кафе.

Таа слуша внимателно.

Студентите **ја** слушаат внимателно.

Ние сретнуваме пријатели.

Нè сретнуваат пријатели.

Вие се мачкате со крем.

Другарите **вe** мачкаат со крем.

Тие возат кола.

Колегите **ги** возат со кола.

Примери со заменски форми за удвоен директен предмет

Ме боли **глава/главата**.

Ја боли **рака/раката**.

Ана **ме** гледа **мене** често во хотелот.
Пријателите **те** сакаат **тебе**.
Колешката **го** чести **него** кафе.
Студентите **ја** слушаат **неа** внимателно.

Нас нè сретнуваат пријатели.
Другарките **ве** мачкаат **вас** со крем.
Колегите **ги** возат **нив** со кола.

Таа **го** чести **пријателот** кафе.
Студентите **ја** слушаат внимателно **лекторката**.
Тие **ги** возат **пријателките** со кола.

Примери со заменски форми за индиректен објект

Јас пишувам писмо.
Марија **ми** пишува писмо.
Ти купуваш книга.
Јас **ти** купувам книга.
Toj раскажува приказна.
Колегите **му** раскажуваат приказна.
Тaa подарува цвеќе.
Лука **ѝ** подарува цвеќе.

Ние помагаме секогаш.
Родителите **ни** помагаат секогаш.
Вие читате со пријателите.
Пријателите **ви** читаат.
Тие носат кафе.
Домаќинот **им** носи кафе.

Примери со заменски форми за удвоен индиректен објект

Марија **мене ми** пишува писмо.
Јас **ти** купувам **тебе** книга.
Колегите **му** раскажуваат **нему** приказна.
Лука **ѝ** подарува цвеќе **нејзе**.

Родителите **ни** помагаат **нам** секогаш.
Пријателите **вам ви** читаат.
Домаќинот **им** носи кафе **ним**.

Тие **му** раскажуваат **на колегата** приказна.
Лука **ѝ** подарува цвеќе **на девојката**.
Домаќинот **им** носи кафе **на пријателите**.

МАК

Во следните примери заменските форми за **индиредтен предмет** укажуваат на лице кое е во определена состојба или има желба да изврши некое действие. Се употребуваат со преодни и непреодни (често повратни) глаголи во безлична форма и во безлични конструкции со зборовите, жал, страв, убаво...

Ти се пие кафе?
 Не, **ми** се јаде.
 Што **ти** се јаде?
Ми се јаде овошје.
Му се спие.
 На Ана **ѝ** се плива.
Ви се оди в град?
 Да, многу **ни** се оди.
Ми е страв.
Ми е жал.
Ми пречи.
 Убаво **ми** е тука.

РУС

В следующих примерах косвенно-объектные местоимения указывают на лицо, испытывающее состояние, действие или желание совершить действие. Употребляются переходные и непереходные (часто возвратные) глаголы в модально-безличной форме и безличные конструкции со словами: жал, страв, убаво...

Ти се пие кафе?
 Не, **ми** се јаде.
 Што **ти** се јаде?
Ми се јаде овошје.
Му се спие.
 На Ана **ѝ** се плива.
Ви се оди в град?
 Да, многу **ни** се оди.
Ми е страв.
Ми е жал.
Ми пречи.
 Убаво **ми** е тука.

ENG

In the following examples the indirect object pronouns refer to a person that is in a specific state or has a desire to do some activities. They are used with transitive intransitive (frequently reflexive) verbs that are impersonal, and in impersonal constructions with the words жал, страв, убаво...

Ти се пие кафе?
Не, ми се јаде.
Што ти се јаде?
Ми се јаде овошје.
Му се спие.
На Ана **ѝ** се плива.
Ви се оди в град?
Да, многу **ни** се оди.
Ми е страв.
Ми е жал.
Ми пречи.
Убаво **ми** е тука.



Формите за индиректен предмет се употребуваат и за изразување на субјективно-интимен однос (етички датив) кон исказувањето. Најчесто се употребува повратната заменска форма. (*Тaa си лежи и си чиїа, Тоj си ужива во Охрид, Лошо ми звучиши*).



Косвенно-объектная форма встречается при выражении субъективно-интимного отношения к сообщаемому (dativus ethicus). Чаще всего употребляется возвратная форма глагола. (*Тaa си лежи и си чиїа, Тоj си ужива во Охрид, Лошо ми звучиши*).



The indirect object forms are also used for presenting subjectively-intimate relation (ethical dative) towards the utterance. The most frequently, the reflexive pronoun is used. (*Тaa си лежи и си чиїа, Тоj си ужива во Охрид, Лошо ми звучиши*).



На некои глаголи повратната заменка **си** им придава посебно лексичко значење:

1. **си оди** – напушта нешто/некого; (*Си оди дома*).
2. **си отиде** – напушти некого/нешто; (*Си отиде од работна*).
3. **си замина** – напушти некого/нешто; (*Си замина од јутка*).



Некоторым глаголам возвратная косвенно-объектная форма **си** придает **особое лексическое значение**:

1. **си оди** – напушта нешто/некого; (*Си оди дома*).
2. **си отиде** – напушти некого/нешто; (*Си отиде од работна*).
3. **си замина** – напушти некого/нешто; (*Си замина од јутка*).



The reflexive pronoun **си** adds a specific lexical meaning to some words:

1. **си оди** – he/she is leaving something/someone; (*Си оди дома*).

2. **си отиде** –he/she left someone/something; (*Си оїиде од работਾ*).

3. **си замина** –he/she left somebody/something; (*Си замина од їука*).

МАК

Само кратките заменски форми за индиректен предмет се употребуваат како именска определба и тогаш тие се во корелација со присвојните заменки. Се употребуваат само со именки што означуваат роднини. Именките се во единина и не се членуваат (*баба ми, дедо ми, жена ми, маж ми, мајка ми, їтайко їши, сесїра їши, браїй ми, браїйучед ї, браїйчейка ми, вујко ми, вујна їши, чичко їши, сїрина ми, їтейин ми, їтейка ви, внук їши, внuka ми, свекор ми, свекрва їши, снаа ї, зеї ми*).

Употребата се проширила и на именката *другар ми, другарка ми* која не означува роднинско име, но означува лице кое говорителот го чувствува блисоко. Во последно време кај младите може да се чуе *дечко ми, девојка ми*, но засега звучи необично.

Присвојноста со овие именки се изразува и со присвојната заменка **мој, твој, негов ...** (*моја їша мајка, твојо їш їтайко*).

РУС

В качестве приименного определения возможны лишь краткие косвенно-объектные местоимения, которые в этих случаях соотносительны с притяжательными местоимениями. Они употребляются лишь при существительных единственного числа, обозначающих родственников. Существительное выступает в нечленной форме (*баба ми, дедо ми, жена ми, маж ми, мајка ми, їтайко їши, сесїра їши, браїй ми, браїйучед ї, браїйчейка ми, вујко ми, вујна їши, чичко їши, сїрина ми, їтейин ми, їтейка ви, внук їши, внuka ми, свекор ми, свекрва їши, снаа ї, зеї ми*).

Употребление кратких косвенно-объектных местоимений распространяется и на существительное *другар ми, другарка ми*, необозначающего родственника, но обозначающего лицо, близкое говорящему. В последнее время у молодежи можно услышать *дечко ми, девојка ми*, но это звучит пока непривычно.

У указанных названий родственников притяжательность может выражаться и с помощью адъективных притяжательных местоимений **мој, твој, негов ...** (*моја їша мајка, твојо їш їтайко*).

ENG

Only the indirect object short forms are used as noun modifiers and then are in correlation with the possessive pronouns. They are used only with nouns denoting kinship. The nouns are always singular and do not take the definite article (*баба ми, дедо ми, жена ми, маж ми, мајка ми, їтайко їши, сесїра їши, браїй ми, браїйучед ї, браїйчейка ми, вујко ми, вујна їши, чичко їши, сїрина ми, їтейин ми, їтейка ви, внук їши, внuka ми, свекор ми, свекрва їши, снаа ї, зеї ми*). This use has spread to the noun *другар ми, другарка ми*, that does not denote kinship. Recently, probably by analogy, examples like *дечко ми, девојка ми* can be heard, but for the time being they sound odd .

The possession can also be marked with the possessive pronouns **мој, твој, негов ...** (*моја/на мајка, твојо/й ја/ико*).



*Країкки форми, долїзи форми,
удвоен ѣ предмет... Многу учење!*

*Краткие формы, полные формы,
удвоенный объект... Нужно много учить!*

*Short forms long forms, doubled object...
Too much to learn!*



Примери

Мажка **ми** е добра домаќинка.

Мојата мајка е добра домаќинка.

Сестра **ми** живее во Скопје.

Мојата сестра живее во Скопје.

Брат **ти** е одличен ученик.

Твојот брат е одличен ученик.

Тој излезе со другар **му**.

Тој излезе со **својот** другар.

Примери со заменски форми за директен и за индиректен објект

Марко **ми ја** подарува **блузата**.

Зоран **ми ја** подарува **блузата мене**.

Ана **ти го** купува **речникот**.

Ана **ти го** купува **тебе** речникот.

Јован **му го** дава **паричникот**.

Јован **му го** дава **паричникот нему**.

Јован **му го** дава **паричникот на студентот**.

Марко **ни ги** враќа **парите**.

Марко **ни ги** враќа **парите нам**.

Олга **ви ги** праќа **весниците**.

Олга **ви ги** праќа **весниците вам**.

Никола **им ги** прегледува **задачите**.

Никола **им ги** прегледува **задачите ним**.

Никола **им ги** прегледува **задачите на учениците**.

МАК**Местото на кратките заменски форми во реченицата**

Кратките заменски форми стојат пред глаголот (*Марко ме сака; Јас ѝ видов во град; Ми раскажува за Охрид; Ни давааш книзи.*), а долгите може да го менуваат местото во реченицата.

Ако има две кратки заменски форми во реченицата (и за директен и за индиректен предмет), тогаш на прво место стои заменката за индиректен предмет, на второ заменката за директен предмет, на трето место – глаголот (*Марко ми ја дава книга; Ана им ѝ објаснува заборовите.*).

Кај глаголите од заповеден начин и кај глаголскиот прилог кратките заменски форми стојат по глаголот (*Земи ја книга; Чиштајќи ја книга; Земи му ја книга; Чиштајќи му ја книга.*).

Кога се употребува именка наместо долгата заменска форма во удвоениот директен предмет, таа е секогаш членувана, а кратката заменска форма е во 3 лице (*Таа ѝ гледа момчето; Таа ѝ гледа убавото момче.*).

Во една реченица може да се употреби само кратката заменска форма или двете (и кратката и долгата).

Во неутрален исказ се употребуваат само кратките заменски форми.

Со кратките заменски форми се употребуваат и долгите кога на нив паѓа логичкиот (реченичниот) акцент.

РУС**Место кратких форм местоимения в предложениях**

Краткие местоимения стоят в строго определенном месте — непосредственно перед глаголом (*Марко ме сака; Јас ѝ видов во град; Ми раскажува за Охрид; Ни давааш книзи.*), а полные местоимения могут стоять в любом месте предложения.

В повелительном наклонении и деепричастии краткие местоимения стоят сразу после глагольной формы (*Земи ја книгу; Чиштајќи ја книгу; Земи му ја книгу; Чиштајќи му ја книгу.*).

Когда удвоенный прямой объект выражен существительным, вместо полной формы местоимения, существительное будет всегда определенным, а краткое объектное местоимение – в форме 3-го лица (*Таа ѝ гледа момчето; Таа ѝ гледа убавото момче.*).

В предложении употребляется только краткая форма местоимений или краткая вместе с полной формой, если прямое или косвенное дополнение окажется под логическим (фразовым) ударением.

ENG**The position of the short pronoun forms in the sentence**

The short pronoun forms are placed before the verb (*Марко ме сака; Јас ѝ видов во град; Ми раскажува за Охрид; Ни давааш книзи.*), and the long pronoun forms can change the position in the sentence.

If there are two short pronoun forms in the sentence (for direct and for indirect object), then the indirect object pronoun is in the first position, the direct object pronoun is in the second position, and the verb is in the third (*Марко ми ја дава книга; Ана им ѝ објаснува зборовите.*).

Short pronoun forms are placed after the verb used with imperative verbs and verbal adverbs (*Земи ја книга; Чиштајќи ја книга; Земи му ја книга; Чиштајќи му ја книга.*).

The noun used as the doubled direct object is always definite, and the short pronoun is in third person singular (*Таа ѝ озледа момчето; Таа ѝ озледа убавото момче.*).

One sentence can have only the short pronoun or both (short and long).

In a neutral expression only the short pronoun forms are used.

The long pronoun forms of the direct object are used only when they are emphasized in the sentence.

Употреба и значење на долгиот заменски форми за директен објект со предлози



Примери

Никола седи **до мене**.

Марко често зема книги **од мене**.

Секој ден одам на плажа **со него**.

Таа не може да живее **без нив**.

Тие се собираат **околу неа**.

Ана седи **зад нас**.

Тој стои **пред вас**.

Иван беше **кај тебе**.

Марија седи во иста клупа **со Марко**.

Марија седи во иста клупа **со него**.

Јордан купува праски **за другарите**.

Јордан купува праски **за нив**.

Тој стигна **пред Петре**.

Тој стигна **пред него**.

Доаѓам **по Марија**.

Доаѓам **по неа**.

Ние ќе пиеме **за тебе**.

Ти ќе пливаш **зад мене**.

– Го гледам **Лука** на плажа.

– **Кого** го гледаш? **Лука**?

– **Него**.

- Ј кажувам **на Ана**.
- **Кому** му кажуваш? **На Ана?**
- **Нејзе.**

МАК

Само долгите заменски форми за директен предмет можат да се употребуваат со предлози. Тогаш тие образуваат акцентска целина и се изговараат заедно: (*có_мене, dó_вас, прéд_нас, зáд_нас, кáj_шебе*).

Само долгите заменски форми за директен и за индиректен предмет се употребуваат во кратки, елиптични искази: *За коѓо зборуваши?* – *За шебе. Кому му зборуваши?* – *Нему.*

РУС

С предлогами употребляются только полные формы прямого объекта. Тогда ударение падает на предлог, т. е. образуются акцентные группы, объединенные одним общим ударением: (*có_мене, dó_вас, прéд_нас, зáд_нас, кáj_шебе*).

Полные формы прямого и косвенно-объектного местоимений употребляются в эллиптичных высказываниях *За коѓо зборуваши?* – *За шебе. Кому му зборуваши?* – *Нему.*

ENG

Only the long pronoun forms of the direct object can be used with prepositions. Then, they are accentual units and are pronounced as one word (*có_мене, dó_вас, прéд_нас, зáд_нас, кáj_шебе*).

Only the long pronoun forms of the direct object and indirect object can be used in short, elliptic answers: *За коѓо зборуваши?* – *За шебе. Кому му зборуваши?* – *Нему.*



Лични заменки

подмет

директен

индиректен

предмет

јас**мене ме****мене ми****ти****тебе те****тебе ти****тој****него го****нему му****тaa****неа ја****нејзе ѝ****тоа****него го****нему му**

Еднина

Множина

ние**нас нè****нам ни****вие****вас ве****вамви****тие****нив ги****ним им**



Вежби

Модел: Ана не (тaa) _____ сака математиката.
Ана не ja сака математиката.

Секој ден (ти) _____ сретнувам на улица.
Келнерот на студентката (тaa) _____ носи чај со лимон.
Водичот (ние) _____ води низ стариот град.
Келнерот (тие) _____ служи гостите.
Марија (тој) _____ сака својот син.
Писателот (вие) _____ потпишува книга.
Професорот (ние) _____ држи предавање.
Соседот (jac) _____ сретнува на скали.
Лекторот (вие) _____ води на училиште.
Марко (тaa) _____ сака музиката.
Јован (тaa) _____ пушта музика на девојката.

Работете според моделот:

Модел: Вчера го видов **Јордан** во Битола.
Вчера го видов **него** во Битола.

Го познавам колегата.
Го познавам _____.
Ја сретнав Марија во хотелот.
Ја сретнав ____ во хотелот.
Ги учам Ана и Лука да пишуваат правилно.
Ги учам _____ да пишуваат правилно.
Му помагам на Никола.
Му помагам _____.
На Мира ѝ правам ручек.
_____ ѝ правам ручек.
На учесниците им покажувам една книга.
_____ им покажувам една книга.

Соберете ги растурените зборови во реченици:

Модел: Сака, Ана, го, брат, својот, многу.
Ана го сака многу својот брат.

Гостинот, на, концерт, водам, го.

Марко, шета, ден, секој, ме, градот, низ.

Марија, сака, многу, те.

Јас, гледам, другар, мојот, секој, го, ден.

Марија, канам, дома, ја, денес.

Јас, Мира, пред, чекам, ја, библиотеката.

Домаќините, на, канат, нè, коктел, часот, пет, во.

Марко, знае, ве, семинар, од, минатиот.

Книгите, носам, на, ги, час.

Колегите, во, ручек, водам, ги, ресторан, на.

Секој, ден, зборува, неа, ми, за.

Лекторот, домашна, ти, задача, дава.

На, брат ми, раскажувам, Скопје, му, за.

Стојан, му, нему, подарок, купува.

На, книга, подарувам, ѝ, колешката.

Нам, прикажуваат, филм, ни.

Пожелувам, сè, ви, најубаво.

Пенкалото, нему, давам, го, му.

Пишувам, ми, домашната, ја, задача, му, на, брат.

Ним, тетратките, давам, им, ги.

Ги, предавањата, слушам, внимателно.

Барам, во, вас, хотелот, ве.

Ни, в недела, екскурзија, организираат, до, *Свейни Наум*.

Раскажува, тебе, прикаската, ти, ја.

Претставуваат, учесничката, ја, од, Токио, ми.



На гостинот му носат листа на јадења. Тој ја чита па зачудено прашува:

- Зошто нема цени во листата?!
- Не би сакале да Ви го расипеме апетитот.



Пословица

Утрото е поумно од вечерта.



Секојдневни зборови и изрази

Лексичко-граматички материјал

Во хотел

резервација

Колку чини?

првин

рецепција

Колку дена?

потоа

сместување

моме́нт

подоцна

живеење

бар

долго

пасош

кат

кусо

формулáр

кусур

клуч



резервира-резервира соба
се сместува-се смести во хотел
пополнува-пополни пријава (формулár)
плаќа-плати сметка
покажува-покаже соба
правило-правила на однесување
клуч-клучеви од соба

Дијалози

- Јордан: – Добар ден. Јас резервирај соба во вашиот хотел. Јас се викам Јордан Тасевски.
- Рецепционерот: – Момент. Да, имате резервација. Вашиот пасош, Ве молам! Соба број двесте и три, на третиот кат.
- Јордан: – Извинете, дали е со поглед на езеро?
- Рецепционерот: – Да, да. Со поглед и на езеро и на планина.
- Јордан: – Колку чини ноќевање со појадок?
- Рецепционерот: – Илјада и триста денари.
- Јордан: – А полн пансион?
- Рецепционерот: – Илјада и седумстотини денари.
- Јордан: – Ви благодарам.
- Рецепционерот: – Ви пожелувам пријатен престој.

Резервира соба	- собата е резервирана
Плати сметка	- сметката е платена
Пополни формулáр	- формулáрот е пополнет
Отвори прозорец	- прозорецот е отворен
Исчисти соба	- собата е исчистена



Вежби

Во кој хотел живеете?

Јас _____ во хотелот „Метропол“.

Колку време ќе престојувате?

Јас _____ дваесет дена.

Колку плаќате за собата?

За собата јас _____ илјада и шестотини денари.

Секое утро јас _____ (пие) кафе на тераса.

Марко, колку _____ (плаќа) за една ноќ?

Ана, можете ли да ми _____ (резервира) соба?

Со кого _____ (разговара) тие на телефон?



Секојдневни зборови и изрази

Лексичко-граматички материјал

Во хотелска соба

соба	облека	четка за чевли
кревет	долна облека	треба
постела	кошула	мора
бања	костим	измие
тоалéт	панталони	исчешла
масичка	јакна	исчетка
фотéлја	закачалка	намести
стол	крпа	стави
столна ламба	сапун	закачи
шифоњéр	шампóн	испегла
полица	чешел	испере
фиока	четка за коса	отвори
прозорец	паста за заби	затвори
врати	четка за заби	пусти

Во хошелеска соба

Така, сега треба да ги распоредам работите. Во собата и во бањата. Имам добра соба. Голем кревет, масичка, стол, фотелја, ламба. Балконот е со убав поглед на езеро. Има и шифоњер. Првин одам во бањата да ги измијам рацете. Во бањата има крпи, сапун, шампон и тоалетна хартија. Тука ќе ги ставам четката за заби, пастата и кремот. Така. Сега во шифоњерот ќе ја ставам облеката. Кошулите и костимите ги закачувам. Блузите и долната облека ќе ги ставам на полиците. Панталоните исто така ги ставам на закачалка. Мислам дека сè е готово. Не, уште книгите и речниците. Тие ќе стојат на масичката. Тоа е сè. Сега може да одиме на ручек.

Стави на маса/стол/полица/шифоњέр	Земе од маса/стол/полица/шифоњέр
Стави во фиока/шифоњέр	Извади од шифоњέр/фиока
Закачи на закачалка/сид	Откачи од закачалка/сид

ИДНО ВРЕМЕ

	Идно време			од свршени глаѓоли		
од несвршени глаѓоли				од свршени глаѓоли		
ќе ставам	ќе мијам	ќе одам	ќе ставам	ќе измијам	ќе отидам	
ќе ставаш	ќе миеш	ќе одиш	ќе ставиш	ќе измиеш	ќе отидеш	
ќе ставао	ќе миеш	ќе одио	ќе ставио	ќе измиео	ќе отидео	
ќе ставаме	ќе миешме	ќе одиме	ќе ставиме	ќе измие ме	ќе отидеме	
ќе ставате	ќе миете	ќе одите	ќе ставите	ќе измие те	ќе отидете	
ќе ставаат	ќе мијат	ќе одат	ќе стават	ќе измијат	ќе отидат	

Одречни форми во идно време

нема да ставам	нема да ставам	не ќе ставам	не ќе ставам
нема да ставаш	нема да ставиш	не ќе ставаш	не ќе ставиш
нема да ставао	нема да ставио	не ќе ставао	не ќе ставио
нема да ставаме	нема да ставиме	не ќе ставаме	не ќе ставиме
нема да ставате	нема да ставите	не ќе ставате	не ќе ставите
нема да ставаат	нема да стават	не ќе ставаат	не ќе стават



Формите за идно време се образуваат со частицата (морфемата) **ќе** и сегашното време од свршен и од несвршен вид глаголи.

Одречните форми за идно време се образуваат на два начина:

1. Со негацијата **не**, која се става пред формата за идно време (*Не ќе чийам*) и
2. Со помошниот глагол **нема** во 3 лице еднина во сегашно време + частицата **да** + сегашно време од свршен и од несвршен вид глаголи (*Нема да чийам*).



Свидетельские формы будущего времени образуются с помощью частицы **ќе и презенса глаголов как совершенного, так и несовершенного вида.**

Отрицательные формы образуются:

1. Присоединением к утвердительной форме частицы **не** (*Не ќе чийам*) или
2. С помощью 3-го лица единственного числа вспомогательного глагола **нема** в презенсе + да + презент смыслового глагола совершенного или несовершенного вида (*Нема да чийам*).



The future tense constructions are formed with the particle (morpheme) **ќе** and the present tense form of the perfective or imperfective verbs.

The negated future constructions have two possibilities:

1. With the negation **не** before the future tense construction (*Не ќе чийам*) and
2. With the auxiliary **нема** in present tense third person singular + the particle **да** + present tense form of the perfective or imperfective verb (*Нема да чийам*).



Вежби

- Сега ќе одам на часови, а попладне на плажа.
- А ти ќе одиш?
- Ќе одам задолжително.
- На плажа нема да одам, ќе пишувам домашна задача.
- **Правилно постапуваш.**

Утре ќе ја читаме домашната.

Ме интересира дали ќе имам грешки.

Сигурно ќе имам, но се надевам, не многу.

Првин ќе научам а потоа ќе пишувам.

Да, така треба.

Ние утре ќе одиме на концерт.
 Ќе дојдеш ли и ти со нас?
 Нема да дојдам. Имам работа.
Добро, те разбираам.

Денес сме слободни, ќе пливаме цел ден.
 Што ќе правите вие?
 Нема да пливаме. Ќе читаме.
Како сакате.



Сеѓа ќе јии објаснам за идно време.

Ставете одречна форма:

Модел: **Никола ќе ни раскаже виц.**
Никола нема да ни раскаже виц.
Никола не ќе ни раскаже виц.

Марија ќе напише на табла.

Јас ќе ви донесам сок.

Тој ќе ве води во ресторан.

Попладне ќе имам време за учење.

Ние ќе ги носиме другарите на излет.



Диета

Не гледајте ме така. Јас порано носев панталони број четириесет и шест. Влезе во мода диетата и жена ми почна да ми досадува: Ајде, држи малку диета, види си го стомакот!

Лесно е да се каже, ама како? Јасно е дека треба да се откажеш од мрсно, благо, луто, кисело, печено, пржено, конзервирано, сувомесно... А што да јадам? Рибата е богата со фосфор – ноќе ќе светам. Жито да јадам – ќе почнам да кокодакам како кокошка. И решив да држам диета со лук. Еден месец јадев само лук. Изгубив пет кила, сите пријатели и жената.



Народни верувања

Вино да пиеш на сон – здравје ќе имаш.

Да леташ – богат ќе бидеш.

Леб да даваш – среќата си ја даваш.

Да се караш со некого – ќе се спријателиш.

ПРЕДЛОЗИ

МАК

Во македонскиот јазик предлозите се многу важни средства за искажување на службите и значењата на зборовите, особено на именките. Покрај пространствените, временските и другите прилошки функции, со нив се искажува припадност, дативниот предмет и ред други значења.

На

Овој предлог е најчесто употребуваниот во нашиот јазик и има повеќе значења. **Пространственото значење** укажува дека е нешто или некој одозгора (движење и местонаоѓање). *Се качи на дрво, на маса, Стои на маса; Понатаму: на врати, на стапаница, на оро, на ручек, на сонце, на риба, на север, на југ, на суд, на факултет, на бербер, на лекар; на пазар, на Вардар.*

Дативен предмет: *Му давам книга на ученикот. Му реков на човекот;*

Припадност: *Кукашта на шапкот ми, Моливот на Марко.*

Побудување кон нешто: *Го учи на лага, на крадење, го навикнува на убавина, на лошото.*

Целно значење: *Ова смеене не е на арно.*

Начин: *Не му давај на сила. Ова беше на шеѓа кажано.*

На лице убава.

Со глаголски именки укажува **упатеност да се изврши дејството:** *Отиде на смиене, на учење, на шетање, на йливање.*

Момент од времето: *На заминување се распилака.*

Временско значење: *На пролет одам дома. На старост ќе имаш ѕари. На Божик, на йразник;*

Временско: *На ден јадел две лубеници. Работи за двесетте денари на месец.*

Распределба: *По една бонбона на деите. Иsecе на џарчиња;*

Споредба: *Таа личи на мене. Не личи на човек;*

Признак: *Мириса на сайун.*

Има и други значења: *Дава на заем, Игра на среќа, Оди на исйтот, Осуден на смрт, Мисли на Марко.*

Предлогот **в, во** означува наоѓање или упатување **внатре во нешто** или во некого: *Живеам во Скопје, Одам во Скопје, Во мене има душа.*

Прво предлогот **в** се употребува пред нечленувана именка, ако именката не почнува со в, ф, и ако не се акцентира средината што се означува: *Пливам в езеро, в море, В раце држам молив.* Ако се акцентира средината, ќе биде *Пливам во езеро, а не во река.* Потоа в би требало да се употребува кога имаме глагол на движење: *Одам в Ресен, в град, а во*, кога имаме местонаоѓање (локација): *Живеам во град, во Ресен.*

В има временеско значење: *во два часот, в година* и многу други значења (види ги подолу примерите).

Посебно се употребуваат **в, во** со именките што означуваат **денови на неделата.** Има три случаја: *во сабоїтата, в сабоїта, во сабоїта.*

Прв случај: во + членуваното име на денот означува минатост. *Во сабоїтата бевме на кино.*

Втор случај: в + нечленувано име на денот означува идност. *В сабоїта ќе се шетаме.*

Трет случај: во + нечленувано име на денот означува повторување или вообичаеност во минато време, во сегашно време или во идно време: *Во сабоїта ручавме заедно, Во сабоїта ручаме заедно, Во сабоїта ќе ручаме заедно.*

РУС

Предлоги — служебные слова, являющиеся в македонском языке одним из главных средств выражения синтаксических отношений имен существительных в предложении. Кроме пространственных, временных и других обстоятельственных функций, предлоги указывают на принадлежность, на функцию косвенного дательного дополнения адресата действия и т.д.

На

Пространственная функция: *Се качи на дрво, на маса, Стои на маса;* Понатаму: *На вратиा, на станица, на оро, на ручек, на сонце, на риба, на север, на југ; на суд, на факултет; на бербер, на лекар; на базар, на Вардар.*

Функция косвенного дополнения адресата действия: *Му давам книга на ученикот. Му реков на човекот;*

Принадлежность: *Кукаша на пайко ми, Моливот на Марко.*

Временные: *На тролеј одам дома. На старост ќе имаш пари. На Божик, на йразник;*

С глагольным существительным означает момент времени совершения действия: *На заминување се расилака.*

Направленность к совершению действия: *Отиде на същество, на ученье, на шетанье, на плаванье.*

Распределение: *По една бонбона на дете. Иссече на парчица;*

Сравнение: *Таа личи на мене. Не личи на човек;*

Признак: *Мириса на сайун.*

В, во

Чаше употребляется предлог **во**, выступающий как с определенными иманами существительными и личными местоимениями, так и с неопределенными иманами: *Живеам во Скотје, Одам во Скотје, Влегоувам во собошта, Во мене има душа.*

В употребляется с существительными в нечленной форме, если существительное не начинается на в, ф. *Пливам в езеро, в море. В раце држам молив.*

Временные значение: *во два часот, в ѓодина*

Последовательно дифференцировано употребление в и во с существительными — **днями недели**:

1. *Во сабошта* бевме на кино. *В прошлую субботу мы были в кино.*
2. *В сабошта* ќе се шеќаме. *В будущую субботу будем гулять.*
3. *Во сабошта ручавме заедно, Во сабошта ручаме заедно, Во сабошта ќе ручаме заедно.* *По субботам мы обедали вместе, По субботам мы обедаем вместе, По субботам мы будем обедать вместе.*

ENG

In Macedonian, prepositions have a very important role in marking functions and meanings of words, especially the nouns. Besides spatial, temporal and the adverbial function, they can mark possession, the dative object and have many other meanings.

На. This preposition is the most commonly used in Macedonian and has many meanings. The **spatial meaning** refers to something or someone that is over (motion and position) *Се качи на дрво, на маса, Стои на маса;* Some other spatial meanings: *На врати, на стапаница, на оро, на ручек, на сонце, на риба, на север, на југ, на суд, на факултет, на бербер, на лекар; на йазар, на Вардар.*

Dative object: *Му давам книга на ученикот, Му реков на човекот;*

Possession: *Куката на шаќико ми, Моливот на Марко.*

Motivation towards something: *Го учи на лажа, на крадење, го навикнува на убавина, на лоши.*

Goal: *Ова смеене не е на арно.*

Manner: *Не му давај на сила, Ова беше на шеќа кажано.*

На лице убава.

With verbal nouns, headed to **undertake an action:** *Отиде на смиене, на учење, на шеќање, на йливање.*

Moment of time: *На заминување се расилака.*

Temporal meaning: *На јролет одам дома. На стапоси ќе имаш ѕари. На Божик, на йразник;*

Temporal: *На ден јадел две лубеници, Работи за десетте денари на месец.*

Distribution: *По една бонбона на дејче. Искече на йарчиња;*

Comparison: *Таа личи на мене. Не личи на човек;*

Characteristic: *Мириса на салун.*

There are **other meanings:** *Дава на заем, Ибра на скрека, Один а исийи, Осуден на смрт, Мисли на Марко.*

The preposition **в, во** has a meaning of **locating or directing** towards the inside of something or someone: *Живеам во Скопје, Одам во Скопје, Во мене има душа.*

First, the preposition **в** is used before the noun that does not have a definite article, and if the noun does not start with **в, ф**, and if the place that it denotes does not take the stress: *Пливам в езеро, в море, В раце држам молив.* If the stress is on the noun it will be: *Пливам во езеро, а не во река.* Then, **в** should be used when there is a motion verb: *Одам в Ресен, в град, but with location: Живеам во град, во Ресен.*

В has a **temporal meaning** in: *во два часот, в година* and many other meanings (cf. examples below).

В, во have a special use **with the days of the week.** There are three possibilities *во сабота/штоа, в сабота, во сабота.*

First: **во** + the definite form of the noun refers to the past: *Во сабота/штоа бевме на кино.*

Second: **в** + the noun without the definite article refers to the future: *В сабота/штоа ќе се иштаме.*

Third: **во** + the noun without the definite article refers to a iterative or habitual event in the past, present or future: *Во сабота/штоа ручавме заедно, Во сабота/штоа ручаме заедно, Во сабота/штоа ќе ручаме заедно.*



Примери

Прочитајте ги речениците и објаснете ги предлогите:

На клупите имаме книги и тетратки.

На масите седат туристи и ручаат.

На овој стол седам јас.

На сидот висат слики.

Секој ден одам **на** часови.

Студирам **на** Филолошкиот факултет во Скопје.

Утре одам **на** кино.

Книгите и тетратките се **на** студентите.

На другарка ми ѝ позајмив пари.

Вчера им се јавив **на** моите родители.

На ден јадам по една диња.

Сите учесници беа **на** коктелот.

Денес не одам **на** ручек.

Секој ден одам **на** плажа и **на** сончање.

На појадок одам со мојата цимерка.
 На работа одам со автобус.
 На компјутер работам со часови.
 На одмор одам со пријатели.
 На Семинарот учествувам првпат.
 Ми се качи **на** глава.
На коњ е.
 Задачата се решава **на** многу начини.
На каков начин си дојден во Охрид?

Во хотелот има многу гости.
 Јас живеам **во** собата 112.
 Облеката ја чувам **во** шифоњерот.
Во Охридското Езеро живее пастрмката.
Во стариот град има многу цркви.
 На излет одиме **во** природа.
 Часовите ни почнуваат **во** девет часот.
Во текот на студирањето многу патував.
Во минус сум.
Во опасност си.
Во предност е.
 Тој живее **во** благосостојба/сиромаштија.
Во саботата бев на часови.
В сабота ќе одам на часови.
Во сабота немаме часови.
Во сабота немавме часови.



Вежби

**Кој предлог ќе го ставиме во следните реченици?
*В, во или на?***

_____ плоштадот има многу луѓе.
 Живеам _____ еднособен стан.
 Книгата е _____ мојата колешка.
 Ќе одиме ли на роденден _____ среда?
 Попладне одиме _____ сладолед.
 _____ саботата бевме на свадба.
 Изложбата се отвора _____ дванаесет часот.
 Ќе те чекам _____ автобуската станица.

Имаме по две предавања ____ ден.
 Родителите ги посетувам ____ недела.
 Во Охрид престојувам ____ своја сметка.
 Лубеницата ќе ја сечам ____ парчиња.
 _____ писмото раскажувам за Скопје.
 _____ факултет одам секој ден.
 _____ убаво друштво времето брзо поминува.

МАК

ДА-КОНСТРУКЦИЈА (КОНЈУНКТИВ)

Конструкциите презент, имперфект, перфект со частицата (сврзникот) **да** го образуваат конјунктивот. Конјунктивот има многу широка употреба.

Со конјунктивните форми се изразуваат различни модални значења: желба, намера, молба, поттик: *Сакам да џеленофонирам, Имам желба да џливам, Решив да купам слика, Те молам да дојдеш веднаш, Треба да учиши.*

Тие се употребуваат за описните форми на заповеден и условен начин: **Да одиме на концерти!** **Да имав време, ќе дојдев на кафе.**

Частицата **да** секогаш стои пред глаголот, но ако има други проклитики:

Те молам, да ми се јавиш, Треба да го видам другар ми.

РУС

ДА-КОНСТРУКЦИЯ (КОНЬЮНКТИВ)

Сочетание презенса, имперфекта, перфекта с морфемой **да** можно рассматривать как особое наклонение—конъюнктив. Формы конъюнктива выражают различные модальные значения – желания, намерения, просьбы, побуждения: *Сакам да џеленофонирам, Имам желба да џливам, Решив да купам слика, Те молам да дојдеш веднаш, Треба да учиши.* Формы конъюнктива употребляются при описательном выражении значений императива и кондиционала: **Да одиме на концерти!** **Да имав време, ќе дојдев на кафе.**

Морфема **да** всегда стоит перед глаголом, но вместе с другими проклитиками:

Те молам, да ми се јавиш, Треба да го видам другар ми.

ENG

ДА-CONSTRUCTION (CONJUNCTIVE)

Constructions with the present, imperfect and perfect and the particle **да** form the conjunctive. The conjunctive has a very wide usage.

Conjunctive constructions have different modal meanings: wish, intention, request, motivation: *Сакам да џеленофонирам, Имам желба да џливам, Решив да купам слика, Те молам да дојдеш веднаш, Треба да учиши.*

These constructions are used for the indirect imperative and for conditional mood: **Да одиме на концерти!** **Да имаш време, ќе дојде на кафе.**

The clitic да always comes before the verb, but if there are other proclitics: **Те молам, да ми се јавиш,** **Треба да го видам другар ми.**



Примери

Вие треба да научите македонски.

Јас треба да ви објаснувам а вие треба да слушате.

Сакате да одиме заедно на вечера?

Почните да вежбате со мене.

Мора да ги почитуваме правилата.

Јас можам да пливам цел ден.

Вие можете да научите многу за еден месец.

Може ли да ве прашам?

Може ли да седнам?



– Кого можеме да го наречеме будала?

– Будала – тоа е човек којшто се обидува да каже нешто, а другиот не го разбира. Разбра?

– Не!



Секојдневни зборови и изрази

Лексичко-граматички материјал

Телефонски разговор

телефон	Кого барате?	меѓународен разговор
фиксен телефон	телефонски повик	локален разговор
мобилен телефон	заврти број	повторно
телефонија	крене слушалка	нула
смс-порака	спушти слушалка	еден
пушти порака	зафатено	два
ало	слободно	три
звони	телефонски број	четири
зазвони	префикс за странство	пет
јави (се)	префикс за град	шест
На телефон е...	момент	седум
јас сум...	не е дома	осум
Може ли да зборувам со...?	Јавете се подоцна!	девет
Може ли да ја/го добијам...?	Имате грешка!	код за град
Дали е дома...?	погрешен број	бара некого
Кој е на телефон?	меѓуградски разговор	добие некого

Дијалози

1.

- Ало, добар ден! На телефон Јордан. Овде Јордан. Може ли да ја добијам Ана?
- Имате грешка. Овде нема Ана.
- Дали е тоа бројот 2342255 (два-триста четириесет и два-двесте педесет и пет.
- Не, грешка е.
- Извинете, Ве молам.

2.

- Марко: – Ало, добровечер! Овде Марко. Дали е тоа станот на Тасевски?
- Дали е дома Марија?
- Да, само малку.
- Марија: – Здраво, Марко. Како си? Чекав да ми се јавиш. Кога ќе се видиме?
- Марко: – Слабо те слушам. Чекај ќе ти се јавам повторно. Ало! Е, сега е добро. Јас сега доаѓам од Белград. Тука ќе бидам неколку дена. Одам во хотел да се сместам, па ќе ти зазвонам да се видиме.
- Марија: – Здраво! Те чекам да се јавиш.

3.

- Марко: – Здраво! Јас сум. Кога и каде ќе се сртнеме?
- Ана: – Јас ќе дојдам пред хотелот. И така си во центар. За пола саат сум таму, па ќе се договориме.
- Марко: – Важи, те чекам.
- Ана: – Здраво. Извини, малку доцнам. Каде би сакал да одиме денес?
- Марко: – Јас неколкупати доаѓам во Скопје и никако да ја видам Матка. Велат дека е многу убаво таму. Ќе ми го покажеш патот?
- Ана: – Нема проблем! Добра ти е идејата. Одиме.



Се јави (кому?) на Ана, на Марко, на професорот, нему, нејзе

Се јави (каде?) во хотелот, дома, во странство, на работа, на аеродром

Се јави (кога?) наутро, преку ден, навечер, подоцна

Добие на телефон (кого?) професорот, Ана, Марко, неа, него

Добие на телефон (што?) врска, хотел, универзитет, станица, информацији

Пушта порака по мобилен телефон (кому?) на Јордан, на другарка ми

Зборува по телефон

Зборува (што?) Ја зборува вистината.

Зборува (за што?) за градот, за Ана, за Јордан

Зборува (со кого?) со Марко, со Ана

Зборува (кому?) Му зборува на Марко, ѝ зборува на Ана

Зборува (како?) брзо, бавно, гласно, тивко, македонски

Слуша (што?) музика, песна, радио

Слуша (кого?) Го слуша Марко, Ја слуша Ана

Слуша (како?) внимателно, со интерес



Вежби

Ставете ги глаголите во правилна форма

Модел: Утре сакам да _____ (спие) долго.
 Утре сакам да спијам долго.

Марко, можеш ли да ми го _____ (даде) телефонскиот број на Ана?

Јас ѝ свонам на Марија веќе долго, но не можам да ја _____ (добие).

Ти треба да му се _____ (јави) на Јордан.

Јас треба да им _____ (напише) на моите родители.

Тие можат да ме _____ (бара) во хотелот.

Јас сакам (вие) да ме _____ (слуша) внимателно.

Сакаш ли (ние) да _____ (учи) заедно.

Веднаш (ти) да му _____ (испрати) порака на Лука.

Се обидуваат да _____ (зборува) македонски.

Ве молам, почнете да _____ (чита)!



Пословица

Кој рано рани, две среќи граби.

Современа преработка: Кој рано рани, цел ден зева.

12

ДВАНАЕСЕТТА ЛЕКЦИЈА



Секојдневни зборови и изрази

Лексичко-GRAMATИЧКИ материјал

Колку е часот?

време	навечер	оди назад
ден	пладне	времето оди
дење	напладне	времето лета
ноќ	попладне	времето не чека
ноќе	цел ден	днес
деноноќие	брзо	вчера
недела	бавно	завчера
седмица	полнок	утре
месец	без брзање	задутре
година	навреме	уште
час	точно	веке
саат	приближно	засега
минута	напред	во тоа време
секунда	назад	во истото време
вечер	оди напред	во ниедно време



Добро утво, Марко!

Доброе утро, Марко!

Good morning, Marko!

Тоа јас сам си зборувам. Веке е доцна, време е да станам. Да видиме колку е сега часот. Рано било. Седум е часот. Не сум уште навикнат на новово место и рано се будам. А и возбуден сум, имам средба со една девојка, па се плашам да не задоцнам. Се договоривме да се сртнеме во

девет часот. Имам уште два часа. За тоа време ќе се избрничам, ќе се измијам и ќе се дотерам. Се мислам, што да облечам за оваа средба. Вака: ќе ги облечам овие бермуди и синава кошула. Добри се, само малку ќе ги испеглам. На нозете ќе ставам патики. Ќе одиме на прошетка, а потоа, ќе видиме. Така, сега сум готов и може да одам на појадок. Веќе е осум и пол.

Време: убаво време, лошо време
 Време : летно време, зимно време
 Време: време е, време е за станување, време е за јадење
 Време: точно време
 Во исто време
 Истовремено

Вчера во два часот ручав со моите пријатели. И денес се сртнуваме во истото време.

Охрид е еден од најстарите градови во Европа и истовремено еден од најубавите.



Вежби

Составете реченици од следните зборови:

Модел: **Ние, доцна, се, од, вративме, Битола, многу.**
Ние се вративме од Битола многу доцна.

Цел, добијам, не можам, да, на телефон, те, ден.

Продавницата, од, до, осум, секој, работи, дваесет, ден, часот.

Одат, Ана, вечер, на, концерт, утре, и, Марко, „Св. Софија“, во.

Побрзаш, да, треба, задоцниме, вежби, на, ќе.

В, ќе, недела, екскурзија, одиме, на, брод, со.

Денес, да, плажа, одам, на, планирам, попладне.

Често, на, пиеме, тераса, кафе, и, седиме.



Секојдневни зборови и изрази

Лексичко-граматички материјал

Во град

улица	долу	предложи
булевár	кратко	испрати
уличка	долго	покаже
сокак	оди	стигне
слепа уличка	се враќа	се снајде
раскрсница	со автобус	како
семафор	со такси	колку
широк	пешки	всушност
тесен	близку	навистина
десно	далеку	праша
лево	веднаш тутка	
горе	објасни	



Во град

Јордан: – Извинете, Ве молам, како да стигнам до Музејот на современа уметност?

Марија: – Можете пешки, а можете и со такси.

Јордан: – Колку е далеку?

Марија: – Па не е толку далеку. Ене, онаму горе, на Скопското кале се наоѓа. Пешки имате околу дваесет минути.

Јордан: – Да, одовде навистина близку изгледа. А како да стигнам пешки?

Марија: – Ќе одите право. Ќе поминете на семафорите и стигнувате до Стоковната кука „Илинден“. Таму можете да прошетате низ Турската чаршија. Ќе прашате каде е црквата „Св. Спас“. Од црквата ќе свртите десно. Ќе одите пет-шест минути право, па лево. Таму ќе го видите Музејот. Тоа е една современа бела зграда.

Јордан: – Ви благодарам многу. Се надевам, ќе се снајдам.

Марија: – Нема зошто. Пријатно!



Прошетка по среќниот град Охрид

Вчера имавме екскурзија во стариот дел на Охрид. Патувавме со автобус до пристаништето. Потоа продолживме пешки. Стариот дел на градот се наоѓа на рид. Уште од рамнината ни се покажаа охридските куки како на дланка. Убава глетка! По тесните и криви улички се искачуваат постепено. Не брзиме. Не можевме и не сакавме да брзиме. Угорниците не ни дозволуваат. Убавите куки, музеи и цркви често не тераат да запреме, да ги разгледаме, да ги посетиме. Прво однадвор ги разгледавме и ги посетивме куки на *Робевци* и на семејството *Уранија* (сега музеи), градска архитектура од XIX век. Така, продолживме по улицата

„Цар Самоил“ и излеговме на поширок простор, во кој доминира најстарата охридска црква од XI век, *Света Софија*, повеќевековно седиште на Охридската архиепископија, еден од најзначајните средновековни споменици во Република Македонија и единствена галерија на средновековното сликарство од XI до XIV век. Пред влезот на оваа црква, на столбот од левата страна се наоѓа спомен-плоча на која е запишано дека на 2 август 1961 година во оваа црква прозвучиле првите концерти на реномираниот меѓународен музичко-сценски фестивал *Охридско лејто*. Кога излеговме од црквата, појдовме лево по улицата „Глигор Прличев“ и продолживме десно по улицата „Коста Рацин“ која ќе одведе до црквата *Св. Јован Богослов-Канео*, градена и сликана во XIII век. Оваа црква се наоѓа на многу убаво место на езерскиот брег и претставува еден од симболите на древниот Охрид. Патот до црквата беше стрмен и заморен, но ние продолжувавме, обземени од глетките на езерото и на соседниот брег. Кога ја поминавме и последната кука, пред нас се отвори невидена убавина. Гледавме и мислевме: езерото ја краси црквата или црквата го краси езеро

Се качувавме понатаму низ шумичката од кипариси и бадеми. Стигнавме до црквата *Св. Климент* од IX в. (Св. Пантелејмон). Тука се почетоците на Охридската книжевна школа. Тука се наоѓа и гробницата на Св. Климент. Во близина на оваа црква се наоѓа и *Ранохристијанска* црква со богати подни мозаици (V в.). Од *Самоилова* тврдина, која се наоѓа на врвот на охридскиот рид, се гледаше целото езеро. Тврдината е меѓу најголемите средновековни градови кои се зачувани во Македонија. Стигнуваме до *Св. Климент* (Св. Богородица Перивлејтица) (XIII в.), зачуван средновековен споменик познат по својата извонредна архитектура и сидно сликарство. Во Музејот на икони покрај неа, може да се посети прочуената колекција охридски икони од XI до XIX в. Се спуштавме назад по „Илинденска“. Веднаш на почетокот, од десната страна се наоѓа *Античкиот театар*, каде што се одржуваат концерти во рамките на *Охридско лејто*. Се спуштивме до крајот на улицата и свртевме лево по улицата покрај езерото. Избраавме ресторонче и седнавме на кафе да се одмориме и да ги средиме впечатоците од прошетката.



Се сретнуваат две пријателки:

- Што си нерасположена?
- Како да не бидам!? На другарка ми ѝ позајмив пари за пластична операција и сега не знам како изгледа.

13 ТРИНАЕСЕТТА ЛЕКЦИЈА

АОРИСТ И ИМПЕРФЕКТ

МАК

Ние веќе знаеме како се образуваат глаголските форми за сегашно и за идно време. И имавме повеќе примери и текстови. Се среќававме и со форми на минато време (*бев, читав, прочитав, бил* и така натаму).

Во македонскиот јазик има минато определено свршено време или аорист и минато определено несвршено време или имперфект.

Формите на аористот и имперфектот се употребуваат при искајување минати дејства на кои говорителот лично присуствува, бил сведок или ги доживеал.

Основното значење на имперфектот е траење на дејството во минатото, а на аористот завршување на дејството во минатото.

Аористот се образува од свршен вид глаголи и многу ретко од несвршен вид. Аористот изразува **дејство завршено во целост и во конкретен момент** (*Пред ќејт минути влезе во собата*).

Во форма на имперфект самостојно се употребуваат само глаголи од несвршен вид. Глаголи од свршен вид се употребуваат со частицата *ќе* и со сврзниците *да, ако*. Имперфектот изразува **процес на извршување на дејството што трае или се повторува во минатото** (*Посидојано влегуваше во собата*).

РУС

Свидетельские формы аориста и имперфекта употребляются при передаче прошедших действий, которые говорящий наблюдал лично.

Основное значение имперфекта – **непрекращенность действия в прошлом**, а у аориста – **прекращенность действия в прошлом**.

В форме аориста обычно употребляются глаголы совершенного вида, крайне редко – глаголы несовершенного вида. Аорист выражает действие, совершившееся в целостности, в конкретный момент в прошлом.

В форме имперфекта самостоятельно употребляются лишь глаголы несовершенного вида. Глаголы совершенного вида выступают только в сочетании с морфемами *ќе, да, ако*.

Имперфект выражает процесс действия, продолжающийся в прошлом или выражает повторение в прошлом процесса действия.

ENG

We know already the formation of the present and future tense forms. We had many examples and texts. We had some past tense forms (*бев*, *чишав*, *прочишав*, *бил* and so on).

In Macedonian there is a past definite complete tense, or aorist, and past definite incomplete tense, or imperfect. These tenses refer to the past events when the speaker was present, was a witness, or experienced the event.

The basic meaning of the imperfect is the continuation, the duration of the action in the past, and of the aorist, the completion of the action in the past.

The aorist is formed from perfective verbs and only very rarely from imperfective verbs. The aorist refers to an action that was completed and that happened in a concrete moment. (*Пред ќеј минути влезе во собата*).

Imperfect forms that occur independently are formed by imperfective verbs. The ones formed with perfective verbs occur with the particle *ќе* and the conjunctions *да*, *ако*. The imperfect indicates the progress of the action, in its duration or repetition. (*Последујано влегуваше во собата*).



Глаголи од а-група

прочита
прочитав
прочиташ
прочиташ
прочитавме
прочитавте
прочиташа

Глаголи од и-група

<i>и-раздел</i>	<i>е-раздел</i>	<i>а-раздел</i>
купи	оздрави	издржи
купив	оздравев	издржав
купиш	оздравеши	издржаш
купиш	оздравеше	издржаше
купивме	оздравевме	издржавме
купивте	оздравевте	издржавте
купиша	оздравеа	издржаа

Глаголи од е-група

<i>е-раздел</i>	<i>а-раздел</i>	<i>о-раздел</i>	<i>глаголи без основен вокал</i>
запре	каже	дојде	чуе
запрев	кажав	дојдов	чув
запреши	кажаш	дојдеш	чуши
запреши	кажаша	дојдеша	чушиа
запревме	кажавме	дојдовме	чувме
запревте	кажавте	дојдовте	чувте
запреа	кажаа	дојдоа	чуја

Прочитајте го текстот и разгледајте ги глаголите

Марко и Ана

Марко и Ана се запознаа вчера. Тоа се случи на час. Марко влезе последен во училиницата, кажа добар ден и праша каде да седне. Набрзо се ориентира и забележа дека Ана седи сама. Се приближи и ја праша дали може да седне до неа. Така тие станаа и пријатели. Еден ден еве што ни раскажаа на паузата меѓу часовите.

Марко: Јас случајно дознав дека Ана има роденден во месец август. Сакав пријатно да ја изненадам. Отидов во град и купив букет цвеќе. Кога се вратив, ја најдов Ана на вечера. Ја бакнав и ѝ го честитав роденденот. Се надевам дека ја израдував.

Ана: – Да, многу пријатно ме изненади. Јас обично не го славам роденденот, но сега решив да го поканам Марко и да го прославиме заедно. Отидовме во градот во еден мал ресторон. Беше многу убаво. Кога се вративме, им раскажавме на нашите пријатели и заедно ја продолживме веселбата на плажа.



Вежби

Ставете ги глаголите во аорист

Модел: **Јас му (донесе) _____ на Јован чоколада.**
Јас му дунесов на Јован чоколада.

Ние (купи) _____ убаво цвеќе за нејзиниот роденден.

Марко ја (изненади) _____ Ана.

Вие (отиде) _____ на плажа со своите пријатели.

Јас ја (бакне) _____ мојата другарка во образ.

Ти (стане) _____ во девет и задоцни на час.

Ана и Марко ги (покани) _____ колегите на веселба.

Јас го (прослави) _____ роденденот во Охрид.

Тој ни _____ (раскаже) за своето пријателство со девојката.

Јас ја (праша) _____ и таа (се согласи) _____ .

Ние (се врати) _____ во девет часот и (продолжи)

_____ .



Еден болен човек го прашува билкарот:
 – Кажете чесно, од овие ваши тревки има ли некаква полза?
 – Како не! На синот неодамна му купив кола, а на ќерката куќа.



Гашанка

Заби нема, а пак каса?
 (З . . .)



Имперфект

<i>a-ѓруја</i>	<i>e-ѓруја</i>	<i>u-ѓруја</i>
раскажува	пее	моли
раскажував в	пее в	молев в
раскажуваше	пее ше	молеше
раскажуваше	пее ше	молеше
раскажував ме	пее вме	молев ме
раскажував те	пее вте	молев те
раскажува а	пее ја	моле а



Секојдневни зборови и изрази

Лексичко-граматички материјал

Годишни времиња, денови на неделата, месеци

понеделник	дата	јуни
вторник	ден	јули
среда	пролет	август
четврток	лето	септември
петок	есен	октомври
сабота	зима	ноември
недела	годишно време	декември
викенд	јануари	информации
оваа недела	февруари	истина!
минатата недела	март	пак
идната недела	април	повторно
по една недела	мај	

Текст

Пресој во Македонија

Минатата година престојував два месеца во Македонија. Живеев во студентски дом во Скопје. Го усвршував македонскиот јазик и ја пишував својата дипломска работа. Неколку дена во неделата одев на предавања и на консултации на факултет. Во среда редовно читав во Универзитетската библиотека. Во слободните денови, најчесто во сабота и во недела, патував и се дружев со пријателите. Тие секогаш ми помагаа и кога имаа можност ми правеа друштво. Беше прекрасно. Секој ден беше различен. Работев многу и се забавував убаво. Погатував различни места, се запознавав со нови луѓе. Видовме многу градови и села низ целата земја. Најчесто доаѓавме во Охрид. Тука посебно ми се допааа проштките по тесните улички на стариот град. Отсекаде се гледаше езерото. Времето беше сончево. На околните планини имаше уште снег. Тоа беше март-април минатата година.



Вежби

Ставете ги глаголите во имперфект:

Модел: **Порано (пије) _____ кафе, а сега пијам млеко.**
Порано **пиев кафе, а сега **пијам** млеко.**

Оваа недела Марко пак (сака) _____ да излеземе, но јас го одбив.

Тие порано секој ден (оди) _____ пешки по пет километри.

Вчера тој (чита) _____ цел ден весници и списанија.

Лани вие редовно (плива) _____ рано наутро.

Минатиот викенд ти (може) _____ да ми напишеш, но те мрзеше.

Ти не (пишува) _____, но често (се јавува) _____ по телефон.

Марко секогаш ме (моли) _____ да му купам нешто од Скопје.

Јас досега редовно (готви) _____, а сега (готви) _____ маж ми.

Порано сè (биде) _____ поинаку. Повесело се (живее) _____.

Кога беше убаво времето ние (шета) _____ со часови.



Пословица

Рибата во море, тавата на оган.



Народна песна

Цуцул пасе говеда
Покрај река Ситница,
Поминала лисица:
„Добро утро цуцуле“–
„Дал бог добро лисице“!
„Што врева е во село“?
„Ми се жени комар-бег
За мушичка девојка,
Болва куќа метеше
Болвчето ја расеше,
Петел дрва цепеше
Кокошка ги редеше,
Вошка оган палеше
Вошчето го гасеше,
Мечка тесто месеше
Повеќе го лапаше
И на мече даваше“.

ПРИЛОЗИ

Прошетка на планината Галичица

Вчера со моите пријатели Марија, Марко и Јордан имавме слободно време и решивме да одиме горе, на Галичица. Раскажува дека таму било многу убаво и од врвот се гледале двете езера: и Охридското и Преспанското. Се облековме спортски, обувме патики. Тргнавме пешки. Одевме бавно и гледавме лево, десно. Наоколу беше тикво и пријатно. Одвреме-навреме се слушаше шушкање во тревата. Во почетокот Марија малку се плашеше, но кога ѝ кажавме дека тоа се гуштерчиња, продолжи да оди поспокојно. Така, пешачевме долго. Неколкупати се одморавме покрај извори со вода.

По патот ги има многу. На крај, стигнавме горе, на врвот. Тогаш видовме колку е убаво. Охридското Езеро се гледаше како од хеликоптер. Го гледавме и Преспанското Езеро. Глетката не занеме сите. Долго време стоевме така молкум. Потоа се прошетавме наоколу, се фотографирајме. Надолу се спуштавме полесно и побрзо. Се враќавме по истиот пат. Кога стигнавме во хотелот, им раскажавме на нашите пријатели за нашата прошетка по планината Галичица. Се разбира, и ним им препорачавме задолжително да ја направат истата прошетка.



Вежби

Составете реченици

Модел:

Вчера, стара, мојата, сретне, ја, пријателка.

Вчера ја сретнав мојата стара пријателка.

Секој, доцна, враќам, работа, од, ден, се.

Попладне, ќе, домашна, задача, пишувам.

Утре, одиме, со, Маја, ќе, концерт, на.

Првпат, во Охрид, и, сè, сум, интересно, е, мене, за.

Вчера, слушавме, другар, музика, кај, дома, ми.

Вечеравме, и, легнавме, спијеме, да, веднаш.

Обично, рано, се, но, станува, денес, успа.

Сега, време, но, немам, утре, дојдам, ќе, сигурно.

Тој, кажа, ми, не, отиде, каде.

Навечер, шетаме, езерото, крај, често, се.



Прилозите најчесто одат со глаголите и го определуваат дејството според местото, времето и начинот на вршење: *Одам џолека, Учам добро. Живеам овде*. Прилозите се најчесто неменливи. Некои од прилозите за начин и количина можат да се степенуваат (*малку, џомалку, најмалку, многу, џовеке, најмногу; добро, џодобро, најдобро*).

Кога одат со именки прилозите за количество се членуваат. *Повеќето луѓе сакаме да бидат добри. Од многути книзи ја одбраваа*.

Прилози за место: *каде, џука, ваму, џаму, онаму, некаде, горе, долу, дома, близу, далеку, високо, ниско, лево, десно, напред, назад*.

Прилози за време: *кога, сега, веднаш, денес, вчера, утре, задуутре, другиден, лани, џреклани, џолани, лејтоска, зимоска, ноќеска, рано, доцна, одамна, ноќе, дење, зиме, лејте*.

Прилози за начин: *како, вака, џака, инаку, џоинаку, некако, весело, џажно, смешно, џешко, лесно, секако, никако, брзо, бавно, џолека, џасно, јасно*.

Прилози за количество и степен: *колку, малку, многу, ушиче, досиша, веќе, волку, џолку, одвај, доволно*.



Наречия указывают на обстоятельства или качественно определяют действие, состояние, явление, предмет. Чаще всего наречия стоят при

глаголе: *Одам юлека, Учам добро. Живеам овде.* Наречия не имеют форм словоизменения. Только наречия с качественным и количественным значением образуют степени сравнения (*малку, юмалку, најмалку, многу, ювеќе, најмногу; добро, юдобро, најдобро*).

Наречия, определяющие количество предметов, лиц, способны присоединять членную морфему. *Повеќето луѓе сакаме да бидат добри. Од многути книзи ја одбрав оваа.*

Наречия места: *каде, ютука, ваму, ютаму, онаму, некаде, горе, долу, дома, близу, далеку, високо, ниско, лево, десно, напред, назад.*

Наречия времени: *коѓа, сеѓа, веднаш, денес, вчера, утре, задутре, другиден, лани, юреклани, юлани, лейтоска, зимоска, ноќеска, рано, доцна, одамна, ноќе, дење, зиме, лејте.*

Наречия образа действия: *како, вака, юака, инаку, юоинаку, некако, весело, юажно, смешно, юешко, лесно, секако, никако, брзо, бавно, юлека, юласно, јасно.*

Наречия меры и степени: *колку, малку, многу, неколку, уште, досиќа, веќе, волку, ютолку, одвај, доволно.*

ENG

Adverbs go with the verbs and modify the action according to the place, time and manner: *Одам юлека, Учам добро. Живеам овде.* Adverbs are the most often invariable. Some of the adverbs of manner and quantity can have comparative and superlative forms (*малку, юмалку, најмалку, многу, ювеќе, најмногу; добро, юдобро, најдобро*).

When the adverbs of quantity are used with nouns they can take definite article. *Повеќето луѓе сакаме да бидат добри. Од многути книзи ја одбрав оваа.*

Adverbs of place: *каде, ютука, ваму, ютаму, онаму, некаде, горе, долу, дома, близу, далеку, високо, ниско, лево, десно, напред, назад.*

Adverbs of time: *коѓа, сеѓа, веднаш, сеѓа, денес, вчера, утре, задутре, другиден, лани, юреклани, юлани, лейтоска, зимоска, ноќеска, рано, доцна, одамна, ноќе, дење, зиме, лејте.*

Adverbs of manner: *како, вака, юака, инаку, юоинаку, некако, весело, юажно, смешно, юешко, лесно, секако, никако, брзо, бавно, юлека, юласно, јасно.*

Adverbs of quantity and gradation: *колку, малку, многу, уште, досиќа, веќе, волку, ютолку, одвај, доволно.*



Гашанка

Најслатко, најблаго – во чинија не се става?

(С . .)



Народни верувања

На сон да одиш надолу – сиромав ќе бидеш.
На сон да одиш нагоре – богат ќе станеш.

ГЛАГОЛСКИ ПРИЛОГ

МАК

Формите на глаголскиот прилог се образуваат од несвршени глаголи со наставката **-јќи**: чиїајќи, носејќи, пејќи, зборуважќи. За а-групата основниот вокал е **а**, а за е-групата и и-групата ќе биде **е**. Глаголскиот прилог исказува паралелно дејство со дејството на глаголот во лична форма. Го определува дејството. Чиїајќи тој засна. Тој сијејќи возеше. Ќе ти најдам мижејќи.

РУС

Словоформы деепричастия образуются от глаголов несовершенного вида с помощью суффикса **-јќи**: чиїајќи, носејќи, пејќи, зборуважќи.

Тематическая гласная у деепричастий от глаголов а-класса будет **а**, от глаголов и- и е-классов будет **е**.

Деепричастие означает действие, одновременное действию сказуемого. Определяет действие. Чиїајќи тој засна. Тој сијејќи возеше. Ќе ти најдам мижејќи.

ENG

Verbal adverbs are formed by imperfective verbs with the suffix **-јќи**: чиїајќи, носејќи, пејќи, зборуважќи. The stem vowel **a** is for the a-group verbs, and **e** for the e-group and i-group verbs. The verbal adverb describes an action that is taking place at the same time as the action of the personal form verb. It modifies the action. Чиїајќи тој засна. Тој сијејќи возеше. Ќе ти најдам мижејќи.



Примери

Да ги прочитаме примерите

До дома можам да стигнам мижејќи.
Заспиваше читајќи весник.
Секогаш читам лежејќи.
Пишувачки брзо, направив грешки.
Го удрив несакајќи.
Патувајќи така видов многу земји и градови.
Брзајќи заборавив да му се јавам.

Се вратив, сакајќи да го поздравам.
Одеше, не гледајќи ни лево ни десно.
Трчајќи се врати кај мене.

Во кои реченици глаголскиот прилог може да се замени со глаголска именка или со друга глаголска форма? Напишете ги.

ГЛАГОЛСКА ИМЕНКА

МАК

Глаголската именка се образува од несвршени глаголи со наставката **-ње**. Со неа се именува процес на дејство, без укажување на неговиот вршител.

Оваа наставка се додава на основниот вокал **а** кај глаголите од а-групата. Кај глаголите од и-групата и од е-групата се додава на основниот вокал **е**: викање, трчање, капење, ученje, свирење, пеење. Определен број глаголи (главно апстрактни) од свршен вид глаголска именка образуваат на **-ние**: *образование, издание, решение, разложение*.

Глаголската именка именува процес на дејство.

Таа може да заменува многу други глаголски форми:

На факултет ќарба многу ученje. (=На факултет ќарба многу да се учи). Не е лесно ученje. (=Не е лесно да се учи). Пливањето е најдобар според. Со јадење и со йиење не се слабее. (=Ако јадеш и ако ѹиеш, нема да ослабеш). Јадењето е вкусно. Си замина со смеење. (=Си замина смеејќи се). Со трчање стигна дома. (=Трчајќи стигна дома). Мајстор е за правење салати.

РУС

Отглагольное существительное с суффиксом **-ње**, образуемое от глаголов несовершенного вида, называет процесс действия. Тематические гласные у отглагольного существительного от глаголов –а-класса – **а**, от глаголов и- и е-классов – **е**. От некоторых глаголов (чаще совершенного вида), отглагольное существительное образуется с помощью суффикса **-ние**: *образование, издание, решение, разложение*.

Отглагольное существительное обычно употребляется вместо других глагольных форм при названии действия:

На факултет ќарба многу ученje. (=На факултет ќарба многу да се учи). Не е лесно ученje. (=Не е лесно да се учи). Пливањето е најдобар според. Со јадење и со йиење не се слабее. (=Ако јадеш и ако ѹиеш, нема да ослабеш). Јадењето е вкусно. Си замина со смеење. (=Си замина смеејќи се). Со трчање стигна дома. (=Трчајќи стигна дома). Мајстор е за правење салати.

ENG

Verbal nouns are formed by imperfective verbs with the suffix **-ње**. It names the action without referring to the agent. This suffix attaches to the **a** stem vowel

of the a-group verbs and **е** stem vowel of the и-group and е-group verbs: викање, трчање, капење, учење, свирење, пеење. There are some perfective verbs (mostly abstract) that form a verbal noun with the suffix **-НИЕ**: *образование, издание, решение, образложение*. The verbal noun names/identifies the progress of the action. It can replace many other verb/verbal forms.

На факултет ќарбба мноѓу учење. (=На факултет ќарбба мноѓу да се учи). Не е лесно учењето. (=Не е лесно да се учи). Пливањето е најдобар според. Со јадење и со џибење не се слабее. (=Ако јадеш и ако џибиш, нема да ослабеш). Јадењето е вкусно. Си замина со смење. (=Си замина смејќи се). Со трчање стигна дома. (=Трчајќи стигна дома). Мајстор е за правење салати.



Примери

Да ги прочитаме примерите

Трчањето е многу корисно за здравјето.
Со трчање дојде на ручек.
Стигнав без брзање.
Со молчење ништо не се постигнува.
За шетање секогаш е прв.
На враќање ќе поминеме на кафе.
Го бидува за раскажување вицеви.
Не сум надарена за пеење.
Тие отидоа на спиење.
Цел ден го поминував во читање.

Во кои реченици глаголската именка може да се замени со глаголски прилог или со некоја друга глаголска форма? Напишете ги.

ГЛАГОЛСКА ПРИДАВКА



Наставките за образување на глаголските придавки се: **-Н, -НА, -НО, -НИ; -Т, -ТА, -ТО, -ТИ**. Основните вокали се **а** и **е**. Наставката кај глаголите од а-групата се додава на вокалот **а**, а кај **е** – и-групата се додава на вокалот **е** или **а**. (*сака-сакан, сече-сечен, седне-седнат, брои-броен, држи-држан*). Со наставката **-Т** се образуваат глаголски придавки од глаголите со општ дел на **-Н- (-НЬ)** (*йадне-йаднат, бања-бањат, скокне-скокнат*).

Во конструкциите со помошните глаголи сум и има/нема глаголската придавка има глаголско значење: *Поканет сум на свадба. Бев најграден со книга. Немам стигено две нокти.*

Во македонскиот јазик глаголската придавка се образува и од непреодни глаголи: *Рано сум стигнат. Тој е мноѓу шетан.*

РУС

Причастия образуваат при помош на суффиксите **-н, -на, -но, -ни; -т, -та, -то, -ти**. Тематичките гласници **-а, е**: (*сака-сакан, сече-сечен, седне-седнат, брои-броен, држи-држан*). Причастия от глаголи с основа **-н-(-иь)**, образуваат с помош на суффикс **-т** (*падне-паднат, бања-бањат, скокне-скокнат*).

В състава на сложни глаголни сказуеми с **сум и има/нема** причастие има значение на глагола: *Поканей сум на свадба. Бев награден со книга. Немам сийено две ноки.*

В македонския език причастие образува и от непереходни глаголи: *Рано сум спанат. Той е много ушепан.*

ENG

Verbal adjectives have these endings: **-н, -на, -но, -ни; -т, -та, -то, -ти**. The stem vowels are **a** and **e**. These endings are attached to the stem vowel **a** on the a-group verbs, and **e** or **a** on the e-group and i-group verbs (*сака-сакан, сече-сечен, седне-седнат, брои-броен, држи-држан*). If the stem before the vowel ends on **-н- (-иь)**, the ending **-т** is added (*падне-паднат, бања-бањат, скокне-скокнат*).

Verbal adjectives have verbal meaning in the constructions with the auxiliaries **сум** and **има/нема**: *Поканей сум на свадба. Бев награден со книга. Немам сийено две ноки.*

In Macedonian the verbal adjectives can also be formed by intransitive verbs: *Рано сум спанат. Той е много ушепан.*



Примери

Да ги прочитаме речениците и да ги објасниме глаголските придавки

Кога се вратив тој беше станат од кревет.

Купената стока не се враќа.

Вчера тој веќе беше стигнат на море.

Сите бевме изморени од патувањето.

Таа е секогаш добро расположена.

Тука имам купувано книги.

Ретко сме одморени и наспани.

Благодарам, најаден сум до гуша.

Сè е купено во иста продавница.

Книгата му е ветена на Марко.



Разговор пред вработување

– Дали донесовте потврда за Вашето психо-физичко здравје?

– За жал, не. Ми ја украдоа марсовци по пат.

15

ПЕТНАЕСЕТТА ЛЕКЦИЈА



Секојдневни зборови и изрази

Лексичко-граматички материјал

Какво е времето?

време	бура	ветер
сонце	молња	роси
зраци	гром	жешко
облаци	снег	влажно
убаво	дожд	чадор
лошо	вее	врне
сончево	паѓа	дува
облачно	грми	студи
ветровито	светка	ладно
променливо	свежо	
невреме	топло	



Марија: - Дечки, гледајте какви облаци. Слушате, веќе грми. Ќе заврне.

Марко: - Тоа е далеку. И ветер има. Може да ги растера облаците.

Марија: - Не надевај се. Брзо, собирајте ги работите и да бегаме под стреа.

Јордан: - Колку силно врне! Ајде да си одиме дома!

Марко: - Седете тутка и гледајте. Колку убаво врне! Сакам вакво време.

Марија: - Ништо убаво не гледам. Станувај да одиме!

Јордан: - И не е пријатно. Застуде.

Марија: - Јас се наежив целата. Марко, покриј ме со крпата! Нека помине дождот па ќе си одиме.

- Марко: – Да почекаме, можеби ќе огрее пак сонцето.
 Марија: – Не верувам. Гледај колку се смрачи.
 Јордан: – Јас веќе не можам. Вие седете, јас си одам.
 Марко: – Почекај, Јордан! Ајде да влеземе во ресторанов. За половина час ако не се поправи времето, ќе си одиме. Важи?
 Јордан: – Добро, нека биде така.
 Марија: – Јордан, кое годишно време најмногу го сакаш?
 Јордан: – Секое годишно време си има своја убавина, но јас најмногу го сакам летото. Воопшто, сакам топлина и сонце. А ти?
 Марија: – Јас најмногу ја сакам пролетта. Сè цути, сè е зелено и не е толку топло.
 Марко: – Гледајте, пак изгреа сонцето! Колку е пријатно! Немојте да чекате, излегувајте надвор!

МАК

ЗАПОВЕДЕН НАЧИН

Со формите на заповедниот начин (императивот) се исказува заповед, желба или молба да се изврши некое дејство. Императивни форми има само за второ лице еднина и за второ лице множина.

Формите на заповеден начин кај глаголите од и- и е-групата што завршуваат на консонант се образуваат со наставките **-и**, **-ете**, а глаголите со основа на самогласка добиваат наставка **-ј**, **-јте** (глаголите од а-групата и дел од глаголите од другите две групи).

Заповедно значење за трето лице еднина и множина се изразува аналитички со партикулите **да** и **нека** и формите за сегашно време: **да чийшта**, **нека чийшта**, **да чийшаат**, **нека чийшаат**. За прво лице множина се употребува партикулата **да** и сегашно време: **Да чийшаме!** **Да одиме!**

Во императив се употребуваат глаголи и од свршен и од несвршен вид: **куйши!**, **куйейши!**, **куйувај!**, **куйувајши!** За поблаго и пољубезно обраќање се употребува императивот од свршени глаголи.

Повратната морфема и кратките заменски форми стојат по императивната форма и со неа прават акцентска целина: **Кáжи_ми!** **Кáжéши_ми!** **Кýйеши!** **Куйéши_ја книðайшта!** **Рáскажи!** **Раскáжи_ми!** **Рас-кáжéши_ми!**

Одречните форми на императивот најчесто се образуваат од несвршени глаголи со негацијата **не**: **Не ѝрчај!** **Не зборувај!** **Не мисли!**, или со формите **немој/немојте + да + презент**: **Немој да ѹлачеши!** **Немојши да кажуваше!**

РУС

ПОВЕЛИТЕЛЬНОЕ НАКЛОНЕНИЕ

Формами императива выражается побуждение к действию. Формы императива имеются только для 2-го лица единственного и множественного числа.

Словоформы повелительного наклонения образуются с помощью флексий **-и**, **-ете** от глаголов и- и е-классов с основой на согласную и флексий **-ј**, **-јте** от глаголов с основой на гласную (все глаголы а-класса, часть глаголов и- и е-классов).

Побуждение к действию в третьем лице единственного и множественного числа выражается аналитически, с помощью частиц **да** или **нека** + презенс: *да читা*, *нека читा*, *да читаш*, *нека читаш*. В первом лице множественного числа используется частица **да**: *Да читаме!* *Да одиме!*

В императиве возможно употребление глаголов обоих видов. *куйи!*, *куйейте!*, *куйувај!*, *куйувајте!* Более вежливое побуждение к действию выражает императив от глаголов совершенного вида.

Возвратная морфема и краткие личные местоимения стоят после словоформы императива, составляя с ней одну акцентную группу: *Кажи ми!* *Кажејте ми!* *Күйейте!* *Куйејте ja книгаја!* *Раскажи!* *Раскажи ми!* *Расскажите ми!*

Отрицательные формы императива образуются чаще от глаголов несовершенного вида с помощью отрицания **не**: *Не турчај!* *Не зборувај!* *Не мисли!* Или с помощью формы **нemoј/нemoјте** + **да** + презенс: *Немој да ѹлачеш!* *Немојте да кажуваше!*



THE IMPERATIVE FORM

The imperative forms present a command, a wish or a request for performing some action. There are imperative forms only for second person singular and plural.

The formation of the imperative for the и-stem and е-stem verb groups is accomplished with the ending **-и**, **-ете**, and for those that end on a vowel, it is with the ending **-ј**, **-јте** (а-stem verbs and a part of the other two groups).

The meaning of a command have analytical constructions with the particles **да** and **нека** and the present tense forms for the third person singular and plural: *да читা*, *нека читা*, *да читаш*, *нека читаш*, and the particle **да** and the present tense form for the first person plural *Да читаме!* *Да одиме!*

Imperatives can be made from verbs of either perfective or imperfective aspect: *куйи!*, *куйейте!*, *куйувај!*, *куйувајте!* The perfective imperative is used for a milder and more polite command.

The reflexive morpheme and the short forms of the pronouns occur after the imperative and together they make an accentual unit: *Кажи ми!* *Кажејте ми!* *Күйейте!* *Куйејте ja книгаја!* *Раскажи!* *Раскажи ми!* *Расскажите ми!*

Negative imperatives are most commonly formed by imperfective verbs with the negation **не**: *Не турчај!* *Не зборувај!* *Не мисли!*, or by the forms **нemoј/нemoјте** + **да** + **презент**: *Немој да ѹлачеш!* *Немојте да кажуваше!*

**Заповеден начин**

<i>a-ѓруја</i>	<i>и-ѓруја</i>	<i>e-ѓруја</i>
чита	седи	брои
читај	седи	број
читајте	седете	бројте

**Вежби**

Ставете ги глаголите во императив

Модел: **Ве молам, _____ (отвори) ги книгите.**
Ве молам отворете ги книгите.

Ве молам, _____ (прочита) уште еднаш.

Те молам _____ (земе) го сунѓерот и _____ (избрише) ја таблатата.

Ана, _____ (почека) малку да купам овошје.

Нека го _____ (отвори) некој прозорецот.

Ајде да ги _____ (израдува) пријателите.

Лука, _____ (биде) љубезен, _____ (донесе) ми една лажица.

Не _____ (плива) толку далеку, ќе се удавиш.

Ти немој да _____ (шета) навечер, страшно е.

Јордан, _____ (земе) ја книгата и _____ (дојде) кај мене.

_____ (оди), _____ (облече се), немате многу време.



– Докторе, ме боли главата.

– Еве Ви рецепт. Испијте вечер едно апче, а сабајле, ако се разбудите, испијте уште две.

**Поговорка**

Првин скокни, па кажи – оп!

16

ШЕСНАЕСЕТТА ЛЕКЦИЈА

Разговор

Си шетал ли, Марко?

- Марко: – Јас сум бил повеќепати во Македонија, но убаво како годинќа никогаш не сум поминал.
- Ана: – А си бил ли во други држави?
- Марко: – Се разбира, сум шетал и по други држави. Минатата година бев во Италија. Беше сè убаво, само што немав друштво како овде.
- Ана: – Јас не сум била никаде во странство. Првпат излегувам. А би сакала многу да патувам.
- Марко: – Јордан ми кажа дека си имала голема желба да ја посетиш Индија.
- Ана: – Да, навистина имам таква желба. А ти си имал некаква посебна желба?
- Марко: – О, да. Отсекогаш сум мечтаел да го видам Охридското Езеро. И желбата ми се остварува по третпат.
- Ана: – Јас уште како мала сум се радувала кога сме патувале. Мајка ми често ме шетала по многу градови во нашата земја. Јас малку се скривавам на тоа.
- Марко: – Интересно, ти од малечка си била по шетањето.
- Ана: – А каков си бил ти како мал?
- Марко: – Па, моите ми раскажуваа дека сум бил мирно дете и дека не сум сакал да се делам од мајка ми. А мајка ми тогаш не патувала многу.

МИНАТИ НЕОПРЕДЕЛЕНИ ВРЕМИЊА



Минато неопределено несвршено време

<i>a-ѓруја</i>	<i>e-ѓруја</i>	<i>u-ѓруја</i>
сака	пее	седи
сум сакал	сум пеел	сум седел
си сакал	си пеел	си седел
– сакал	– пеел	– седел

сме сакале
сте сакале
– сакале

сме пееле
сте пееле
– пееле

сме седеле
сте седеле
– седеле

Минато неопределено свршено време

а-група
посака
сум посакал
си посакал
– посакал
сме посакале
сте посакале
– посакале

е-група
испее
сум испеал
си испеал
– испеал
сме испеале
сте испеале
– испеале

и-група
седне
сум седнал
си седнал
– седнал
сме седнале
сте седнале
– седнале



Минатото неопределено несвршено време се образува со помошниот глагол сум во сегашно време и глаголската л-форма од несвршен вид.

Минатото неопределено свршено време се образува со помошниот глагол сум во сегашно време и глаголската л-форма од свршен вид.

Во третото лице еднина и множина кај неопределеното време помошниот глагол сум не се употребува. Глаголската л-форма во еднина има три рода: **–Л, -ла, -ло** и во множина за сите три рода има наставка **–ле**.

Минатото неопределено време служи за исказување дејство што се случило воопшто во минатото. Дејството не се поврзува со некој определен момент.

Споредете:

- Кога нема никаква претходна информација, прашуваме: **Сите биле некоѓаш во Скокје?** – Не сум бил никоѓаш, но сум чийтал мноѓу за Скокје. **Си то гледал филмош „Прашина“ од Милчо Манчевски?** – Да, сум то гледал или Да, то гледав пред неколку години.
- Кога имаме претходна информација прашуваме: **Бевше вчера во Скокје?** (Семинарот организираше јајшување). – Да, бев. **Го гледаше филмош „Прашина“?** (Синоќа то даваа на телевизија).

Минатото неопределено време се употребува кога говорителот не предава своја сопствена информација за дејството, туку прераскажува туѓа или исказува сопствени претпоставки и заклучоци, или, пак, кога говорителот самиот констатира неочекуван факт. Овие форми се нарекуваат прекажани, аудитивни, ренаративни, адмиративни и така натаму. **Си живееле двајца браќа. Едниот бил бодгай, а другиот –**

сиромав. Пред два века немало комијушири. Другарка ми рече дека на концертош имало многу јублика. Во оваа куќа се родиле браќата Миладиновци. Во сон сум зборувал. Го нема Лука. Веројатно се уснал. Ги видов заедно. Преиштославувам дека се смириле. Ти си бил многу вреден?! Ти си научил?! Ти си бил невоспопан?!

РУС

Форма перфекта образуется с помощью презенса вспомогательного глагола сум и глагола л-формы несовершенного или совершенного вида. В 3-ем лице единственного и множественного числа вспомогательный глагол опускается.

Этими формами выражается действие, происходящее или произошедшее вообще в прошлом, без указания на конкретный момент совершения действия.

Сравните:

- Когда нет никакой предварительной информации, спрашиваем:
Сите биле некоѓаш во Скопје? – Не сум бил никоѓаш, но сум чиштал многу за Скопје. *Си го гледал филмот „Прашина“ од Милчо Манчевски?* – Да, сум го гледал или Да, го гледав пред неколку години.
- Когда есть информация спрашиваем: *Бевше вчера во Скопје?* (*Семинарот организираше патување*). – Да, бев. *Го гледаше филмот „Прашина“?* (*Синоќа го даваа на телевизија*).

Эти формы употребляются, когда говорящий передает информацию, полученную им из косвенных источников (пересказ) или же на основании собственных предположений, догадок, умозаключений, а также, когда говорящий сам устанавливает неожиданный для него факт (адмиратив): *Си живееле двајца брака. Едниот бил богош, а другиот – сиромав. Пред два века немало комијушири. Другарка ми рече дека на концертош имало многу јублика. Во сон сум зборувал. Го нема Лука. Веројатно се уснал. Ги видов заедно. Преиштославувам дека се смириле. Ти си бил многу вреден?! Ти си научил?! Ти си бил невоспопан?!*

ENG

The past indefinite imperfective tense is formed by the auxiliary сум in present tense and the imperfective aspect verbal л-form.

The past indefinite perfective tense is formed by the auxiliary сум in present tense and the perfective aspect verbal л-form.

The third person singular and plural forms of the past indefinite tense are not formed together with the auxiliary сум. The verbal л-form has three gender forms: **-Л, -ла, -ло** and one plural form **-ле**.

The past indefinite tense refers to an action that happened in the past in general. The action is not connected to some definite moment.

Compare:

- When there is no previous information, we ask: **Сите биле некоѓаш во Скотје? – Не сум бил никоѓаш, но сум читал многу за Скотје. Си то гледал филмот „Прашина“ од Милчо Манчевски? – Да, сум то гледал от Да, то гледав пред неколку години.**
- When we have some previous information we ask: **Бевите вчера во Скотје? (Семинарот организираше патување). – Да, бев. Го гледаше филмот „Прашина“? (Синоќа то даваа на телевизија).**

The past indefinite tense is used when the speaker does not provide his own information about the event, but reports someone else's information or tells his own suppositions and conclusions, or when the speaker gives statements about some unexpected fact. These forms are called re-narrated, non-confirmed, admiring, etc.

Си живееле двајца браќа. Едниот бил богој, а другиот – сиромав. Пред два века немало комијутери. Другарка ми рече дека на концептот имало многу џублика. Во оваа куќа се родиле браќата Миладиновци. Во сон сум зборувал; Го нема Лука. Веројатно се уснал. Ги видов заедно. Преиставувам дека се смириле; Ти си бил многу вреден?! Ти си научил?! Ти си бил невоспитан?!

Прочитајте ги речениците

Вчера го сретнав Марко. Вели убаво си поминал на одмор.
 Си ја купила сликата што ја гледавме во петокот. Ми кажа Ана.
 Си пловел ли некогаш со брод?
 Сум пловел повеќе од петпати.
 Си се капел вчера цел ден во езерото.
 Марија ја прочитала книгата и ја вратила.
 Вчера не си била дома, те барада Ана.
 Многу вредна си била ти! Не сум знаел.
 Ти си бил никаков! Јас те мислев добар.
 Ти си го украл тоа! Само ти имаше клуч.
 Тој ја скршил чашата.
 Вчера во ресторонот сум пеел, сум играл. На ништо не се сеќавам.
 Не сум работел добро, вели шефот.



Двајца крадци по долг напор успеале да го обијат сефот. Го испразниле и изморени се вратиле дома.

- Треба да изброиме колку сме украдле – рекол едниот.
- Остави сега, рекол другиот. Многу сум уморен. Утре ќе прочитаме во весниците.



Вежби

Ставете ги глаголите во соодветната форма на минато неопределено време

Модел: Добив информација дека вие _____ (победи).
Добив информација дека сте победиле.

Ана веројатно си _____ (заминае) рано.

Марко ми рече дека колегата се _____ (врати) брзо.

Тој никогаш не _____ (станува) пред десет.

Во сон јас сум _____ (зборува), вели мојата девојка.

Воопшто, ми се _____ (слуша) да задочнам, но многу ретко.

Ти _____ (раскажува) некогаш Ана за моите авантури?

Марија, дознав дека порано си го _____ (сака) Јордан.

Како мала многу сум _____ (сака) да пеам.

Замисли, Ана _____ (научи) да вози! Така ми рекоа.

Таа вели дека ја _____ (купи) блузата за двесте денари.

Се лути, не сум му _____ (пишува)! А зошто да му пишувам!?



Учителот го прашува ученикот:

– Кога умрел Александар Македонски?

– Умрел?! Јас дури не знам дека тој бил болен.



Народна песна

Славеј пее во градина
Наутрина во недела,
Девојка му говореше:
„Ој ти, славеј, мило братче!
Ајде да се натпеваме,
Ако мене ти натпееш,
Ќе ти дадам градината,
Градината со цвекето.
Ако тебе јас натпеам,
ќе ми дадеш ливадата,

Ливадата со тревата“.
Моме славеј натпеало
И му зело ливадата,
Ливадата со тревата.



**Прочитajте го текстот и најдете ги глаголските форми
што ги знаете**

Главниош град на Македонија – Скопје

Археолошките ископувања на скопското Кале и во населбата Маџари зборуваат дека овој скопски простор бил населен уште од праисторијата, во периодот меѓу доцниот неолит и раната бронза. Скопје имало повеќе имиња: Скупи, Скопље, Искуб, Скопие. Во својата долга историја Скопје преживува и катастрофи и расцтути. Со доаѓањето на Римјаните, во средината на II век, почнува расцутот на градот, кога тој се развива во голем стопански културен и верски центар со сопствена епископија. Во почетокот на VI век развојот го запира катастрофален земјотрес кој до темел го разурнува. По оваа катастрофа Скупи веќе не се споменува. Скопската котлина добила еден нов градски центар во Јустинијаново време. Траги од ова време има само на тврдината Кале. Со

доаѓањето на Словените Скупи го добива името Скопје. Во следните три века нема пишани траги за судбината на градот. Крајот на првиот милениум бил во знакот на првата македонска држава со Цар Самоил (976-1014). Во ова време била формирана и Охридската архиепископија која ќе одигра важна улога во зачувувањето на самобитноста на македонскиот народ. Понатаму Скопје ги менува своите владетели: Норманите, Србите, Бугарите, Византиските пак Србите... Во XIV век станува престолнина на моќната српска држава на цар Душан. Тогаш градот добива исклучителна важност и воспоставува трговски врски со Дубровник, Венеција и со други градови. Во XIV век Скопје потпаѓа под петвековна османлиска власт. Според патеписците, во овој период Скопје бил вториот најголем и најбогат град во Европска Турција. Во XVII век австрискиот генерал Пиколомини, сакајќи да ја уништи оваа значајна турска тврдина, решил да го запали Скопје. Тоа го направил и поради колерата која беснеела во градот. Од планината Водно тој го набљудува пожарот: „.... Жалам за куките какви што не сум видел во оваа војна. Цамиите се од најубав мермер и порфир, украсени со илјадници светилки, на кои човек би им посветил еднакво внимание и во Рим; жалам и за убавите стапини, градини и места за забава...“. По овој пожар градот долго не можел да го поврати својот сјај, сè до половината на XIX век. По заминувањето на османлиите (1912) во него останале Србите, а Букурешкиот мир во 1913 г. си поиграл со судбината на македонскиот народ. Македонија беше разделена помеѓу Србија, Грција, Бугарија и Албанија. Скопје понатаму ја дели судбината на Македонија.



Во книжарница


– Ве молам, можете ли да ми препорачате некоја разбиралива, актуелна и корисна книга?

– Од овој жанр денес добивме нов „Возен ред“ во убави корици.

Камениот мост во Скопје

Во Центарот на градот се наоѓа еден од најголемите споменици на минатото – *Камениот мост*. Оваа величествена камена градба од XV век опстојала до денес. *Камениот мост* е симбол на Скопје. Тој е втиснат и на неговиот градски грб. Денес претставува пешачка патека и важен патоказ при прошетките низ градот. По *Камениот мост* погледот ни го привлекува *Дауши-йашиниот амам* (XV век) – монументално дело на турската профана архитектура. Служел како јавна бања. Неговиот покрив е направен од триесет асиметрично поредени куполи, низ кои добива осветлување. Денес тој е уметничка галерија која располага со богат фонд слики и скапоценни икони од XV и XVI век. При прошетките прво што паѓа во очи е тврдината *Кале*. Тврдината *Кале* со својата местоположба доминира над градот. На овој локалитет постоеле првите населби од крајот на IV век пред нашата ера. Тоа веројатно било и центарот на градот. Сите патеписци даваат подетални описи на оваа тврдина, особено Евлија Челебија (XVII в.). Тврдината била воено упориште и воен логор низ сите векови. Сега таа претставува шеталиште и отворена сцена за различни културни манифестации.

Старата чаршија го победи и последниот катастрофален земјотрес од 1963 година. И таа со своите стари градби остана да сведочи за вековите што минале низ неа. Таму е *Безистенот*, не само трговски центар на градот, туку и привлечно место за оние кои сакаат да другаруваат со минатото. Старата



скопска чаршија е посебно атрактивен амбиент со нејзините плоштатчиња, анови, сокаци. Таму е и културно-историскиот споменик *Куришумли-ан*, некогаш преноќиште за трговците од Дубровник, денес Лапидариум. Исламската архитектура оставила уште неколку важни споменици, како што се *Сули-ан*, *Чифте-амам* и др. Погоре, во близина на тврдината *Кале*, се наоѓаат уште два значајни споменици: црквата *Свети Спас* и *Мусица-џамија*. Црквата Свети Спас е една од најзначајните цркви во градот (XVIII век). Во неа има раскошен иконостас од резбано ореово дрво. Ова ремек-дело на македонското копаничарство е работено 5 години во почетокот на XIX век. Целиот иконостас како и владичкиот престол се единствено уметничко остварување. Сличен иконостас, со поголеми димензии, има во црквата на манастирот *Јован Бигорски* во Западна Македонија. *Мусица-џамија* (XV век) го привлекува вниманието со својата монументалност и убавина. Сакралниот комплекс го придржува шадрван кој е сместен пред влезот на џамијата.



Секојдневни зборови и изрази

Лексичко-граматички материјал

На гости

пиперка	прсти да излижеш	жеден
патлиџан/домат	на здравје	сит
краставица	еколошко	најаден
пинџур	чисто	леб
таратур	пече	цвеќе
шопска салата	пржи	пита
зелка	огладне	баница
домашно	седне	на гости
вкусно	гладен	

Јордан: – Добар ден, Марко! Добар ден, Ана! Ова е за Вас.

Ана: – Здраво, Јордан! Благодарам за цвеќето. Прекрасно е. Повелете, влезете. Вeroјатно си гладен. Јас испеков пита.

Јордан: – Да, огладнев. Многу шетавме. Сè сакам да видам.

Ана: – Гледаш? Повели на маса. Јордан, чувствувај се како дома.

Јордан. – Благодарам, ќе седнам.

Ана: – Земи шопска салата или таратур. Сè е еколошки чисто. Од нашата бавча е.

Јордан: – Благодарам, многу е вкусна салатата. А баницата е фантастична.

- Марија: – Мајка ми е голем мајстор за пита. И често ни прави.
- Јордан: – Многу е добра! Чекајте, мислам дека се вели „прсти да излижеш“, толку е вкусно, да?
- Марко: – Да, точно. Браво, Јордан, какви изрази знаеш!?
- Ана: – На здравје! Мило ми е што ти се допаѓа. Супа ќе јадеш, нели? Од свеж зеленчук е. Сакав да направам и пинцур, но не стасав. Наредниот пат.
- Јордан: – Многу е вкусно. Вака одамна не сум јадел. О, шопска салата! Морам да пробам. Сум јадел само во ресторан.
- Ана: – На здравје! Се радувам кога гостите јадат со апетит.
- Марија: – Само не брзай! Има уште главно јадење и десерт.
- Марко: – Ние со тебе, Јордан, добро работиме. Знаеш, порано, кога газдата избираше работници (аргати), ги избираше според тоа како јадат. Ќе седнел неколку луѓе и ќе им дадел да јадат. Кој јадел побрзо, него го земал на работа. А оној кој само чепкал со виљушката, не го земал. Значи, ако некој лошо јаде, и лошо ќе работи.
- Јордан: – Добар обичај. Може и денес да се применува. А јас веќе се прејадов.
- Ана: – Мора да пробаш! Јас специјално за тебе правев турли-тава.
- Марко: – Јордан, какво вино ќе пиеме со главното јадење?
- Јордан: – Па, не знам. Црвено, мислам.
- Марко: – Имаме *T'га за јуѓ и Александрија*.
- Јордан: – Нека биде *T'га за јуѓ*.
- Марија: – За десерт имаме палачинки со мед и со ореви. Јас ги правев.
- Јордан: – Обожавам палачинки! И уште ако си ги правела ти!
- Ана: – Исеков и лубеница и диња. Има и праски.
- Марко: – На здравје! Пак да дојдеш кај нас додека си тута.
- Јордан: – Благодарам за прекрасниот ручек. Ако имам време, пак ќе дојдам.

Одговорете на прашањата

Каде отишол на гости Јордан?

Што ѝ однел на Ана?

Како го пречекале родителите на Марија?

Што му дале да јаде?

Зошто Ана не направила пинцур?

Како јадел Јордан?

Што значи изразот „прсти да лижеш“?

За каков обичај му раскажувал Марко?

Може ли и денес да се применува таков обичај?

Што мислите вие за тоа?



Рецепти за гошчење

Турли-шава

Потребни продукти:

1 килограм мешано месо
(јагнешко, телешко, свинско),
300 грама боранија,
10 бамји,
1 модар патлиџан,
1 тиквичка,
1 четвртина зелка,
5 зелени пиперки,
2 домата,
 $\frac{1}{2}$ килограм компир,
300 грама моркови,
китка магдонос,
растително масло,
сол,
црн пипер



Начин на приготвување

Зеленчукот се мие, се чисти, се сече на парчиња и се става во тава. Се посолува по вкус и се меша. Месото се мие, се сече на парчиња, се посолува и се реди врз зеленчукот. Се наросува со црн пипер, се прелива со масло и се става во перна. Се пече два-три часа на температура од 200 степени.

Пинџур

Потребни се:

1 килограм зелени пиперки,
1 килограм патлиџани
1 модар патлиџан
5 чешниња лук,
китка магдонос,
растително масло,
сол

Начин на приготвување

Пиперките, патлицаните и модриот патлицан ги миеме, ги бришеме и ги ставаме во перна да се печат. Печените пиперки и модриот патлицан ги ставаме во затворен сад да постојат. Така полесно се лупат. Чешнињата лук ги чистиме, ги сечкаме ситно и со сол ги толчиме во дрвена или керамичка длабока чинија. Лупените пиперки ги толчиме заедно со лукот. Потоа, во истата чинија, го толчиме модриот патлицан. На крај ги толчиме и патлицаните. Го додаваме и ситно исечканиот магданос. Го преливаме со масло и го посолуваме по вкус. Го мешаме добро и го служиме во длабоки чиничиња.



Домашна работба

Кое е вашето национално јадење? Напишете како се приготвува.

Игра

На буква, на буква ...

- Марија: – Јордан, дојди на балкон да поседиме.
 Петре: – Јас предлагам да играме *На буква, на буква...*
 Јордан: – А како се игра тоа?
 Петре: – Јас кажувам збор кој почнува на некоја буква. Ти треба да кажеш друг збор што почнува на истата буква.
 Јордан: – Разбрав. Може да играме!
 Петре: – Кажи еден збор.
 Јордан: – Еве, на „п“ пита.
 Петре: – Јас велам пат.
 Марија: – Добро почна. Во македонскиот јазик има многу зборови што почнуваат на буквата п.
 Јордан: – Треба да бидат само именки или може и други видови зборови?
 Ана: – Обично играме само со именки, но може и по договор, со други зборови.
 Јордан: – Пошта. Сега си ти на ред.
 Петре: – Палто. Ајде побрзо, Јордан!
 Јордан: – Колку време може да се размислува?
 Ана: – И тоа е по договор. Доста игравте. Влезете да јадеме лубеница.
 Петре: – Зошто нè прекинуваш!? Ти не сфати? Јас нарочно сакав оваа игра да ја играме. Јордан треба да учи нови зборови, а вака е поинтересно и полесно.
 Јордан: – Фала ти! И јас мислам дека е добра игра за вежбање.



Вежби

- Играјте на буква со вашите колеги. Почнете со ***a***.
- Кажете 5 збора што почнуваат на ***k***.
- Кажете 10 збора на буквата ***ă***.
- Напишете 10 збора на ***c***.



Жената:

- Излезе вчера на пет минути по цигари и – кога се враќаш?
- Сега е три часот наутро. Не се ни јави, доаѓаш весел... Не знам што да кажам, немам зборови.
- Фала богу!

БРОЕВИ



Броеви

0 – нула	11 – единаесет	60 – шеесет
1 – еден	12 – дванаесет	70 – седумдесет
1 – една	13 – тринадесет	80 – осумдесет
1 – едно	14 – четиринаесет	90 – деведесет
2 – два	15 – петнаесет	100 – сто
2 – две	16 – шеснаесет	111 – сто и единаесет
3 – три	17 – седумнаесет	133 – сто триесет и три
4 – четири	18 – осумнаесет	200 – двесте
5 – пет	19 – деветнаесет	300 – триста
6 – шест	20 – дваесет	400 – четиристотини
7 – седум	21 – дваесет и еден (една, едно)	500 – петстотини
8 – осум	22 – дваесет и два (две)	900 – деветстотини
9 – девет	30 – триесет	1000 – илјада
10 – десет	40 – четириесет	милион
	50 – педесет	милијарда



Определена бројност – означува количество што е точно избројано. Прости броеви се од еден до десет. Прости броеви се и нула, сто, илјада, милион, милијарда.

Бројот еден има форма за машки род – *еден молив*, форма за женски род – *една штетрака* и форма за среден род – *едно тиво*. Зад

броевите што завршуваат на еден именката стои во единина. *Дваесет и еден ден, Илјада сиќо јтриесет и една книѓа, Дваесет и едно јенкало.*

Два е форма за машки род – *два молива* и две е форма за женски род и за среден род – *две јатергатики, две ѹива.*

Еден, една, едно, едни се употребуваат како заменки што означуваат неопределеношт. *Една жена и еден маж јтрашува за ќебе. Дојдоа едни луѓе.* (Некои).

Во составите број и именка од машки род – изброяана множина: *два дена, шесет урада.*

Ако е именката определена со број тогаш тој се членува: *јеќишије денови, десетиште моливи, шестиште стапуденитки.*

РУС

К числительным относятся слова, обозначающие количество лиц и предметов (количественные числительные) или их порядковый номер при счете (порядковые числительные).

Числительное еден имеет словоизменение как у прилагательного, согласуясь с существительным в роде и числе: *еден молив, една јатергатика, едно ѹово.* Количественные числительные, кроме один, выражают значение множественности и поэтому требуют от существительного, которое определяют, формы множественного числа, при этом существительные мужского рода выступают в форме счетного множественного числа: *два дена, шесет урада.*

Еден, една, едно, едни выступают в качестве местоимения, выражающего неопределенность: *Една жена и еден маж јтрашува за ќебе. Дојдоа едни луѓе.* (Некои).

Количественные числительные, выступая количественными определителями существительного, присоединяют членную морфему: *јеќишије денови, десетиште моливи, шестиште стапуденитки.*

ENG

Definite number is a quantity that counts precise/exact number. Simple numerals are еден to десет, and also нула, сиќо, илјада, милион, милијарда.

The numeral one has masculine (*еден молив*), feminine – (*една јатергатика*) and neuter (*едно ѹово*) gender form. The noun is in singular after the numeral that ends on one: *Дваесет и еден ден, Илјада сиќо јтриесет и една книѓа, Дваесет и едно јенкало.*

Two has a masculine form *два – два молива* and feminine/neuter form *две – две јатергатики, две ѹива.*

Еден, една, едно, едни can be used as pronouns to mark the indefiniteness. *Една жена и еден маж јтрашува за ќебе. Дојдоа едни луѓе.* (Некои).

In the phrases with a numeral and a masculine noun there is a quantitative (counted) plural form: *два дена, шесет урада.*

If these phrases are definite the numerals take the definite article: *јеќишије денови, десетиште моливи, шестиште стапуденитки.*

Редни броеви

МАК

Редните броеви (бројни придавки) имаат морфолошки својства на придавките: се менуваат по род и број и се членуваат: *първата неделя, петнадесети ден*.

РУС

Порядковым числительным свойственны морфологические признаки прилагательных: Они изменяются по родам и числам и присоединяют членную морфему: *първата неделя, петнадесети ден*.

ENG

The ordinal numerals (numeral adjectives) have morphological features as adjectives – they agree in gender and number with the noun and take definite article: *първата неделя, петнадесети ден*.



Редни броеви

1 – прв, (-а, -о, -и)	14 – четиринаесетти	70 – седумдесетти
2 – втор (-а, -о, -и)	15 – петнаесетти	80 – осумдесетти
3 – трет (-а, -о, -и)	16 – шеснаесетти	90 – деведесетти
4 – четврти (-а,-о)	17 – седумнаесетти	100 – стоти
5 – петти	18 – осумнаесетти	111 – сто и единаесетти
6 – шести	19 – деветнаесетти	133 – сто триесет и трети
7 – седми	20 – дваесетти	200 – двестоти/двестотен
8 – осми	21 – дваесет и први	300 – тристоти/тристотен
9 – деветти	22 – дваесет и втори	400 – четиристоти/четиристотен
10 – десетти	30 – триесетти	500 – петстоти/петстотен
11 – единаесетти	40 – четириесетти	900 – деветстоти/деветстотен
12 – дванаесетти	50 – педесетти	1000 – илјадити/илјаден
13 – тринадесетти	60 – шесетти	1000000 – милионити

Определена бројносност за лица

МАК

За означување број на лица од машки пол се употребуваат посебни бројни форми – бројни именки: *двајца, тројца, четворица, петимина, шестимина, седуммина, осуммина, деветимина*. Овие форми се употребуваат кога има лица од машки пол или група лица во која има барем едно лице од машки пол.

Се употребува како именка и самостојно.

Дојдоа тројца. Два стапеница и две стапенчики.

На час беа ќејмина: Ана, Марко и уште три други.

За двајца се употребува и обајцата, обата и обете (двете) за женски род секогаш членувани.

РУС

Количественные числительные в македонском языке имеют особую личномужскую форму, употребляющуюся при обозначении количества лиц мужского пола или множества лиц в котором есть лицо мужского пола: *двајца, тројца, четворица, ќејмина, шесмина, седуммина, осуммина, деветмина*.

ENG

There are special numeral forms for designating male human beings that are called numeral nouns: *двајца, тројца, четворица, ќејмина, шесмина, седуммина, осуммина, деветмина*. These forms are used for male human beings and mixed gender groups where at least one person is a male. They can be used as nouns, independently.

Дојдоа тројца. Два стапеница и две стапенички.

На час беа ќејмина: Ана, Марко и уште три други.

There are other forms for двајца : обајцата, обата and обете (двете, feminine) and these forms always take the definite article.

МАК

Приближна бројност се образува со поврзување на два последователни броја со цртичка: *два-три, ќеј-шес, два-триесет, седумосумдесет, две-три стотини* или со наставката **-ина**: *дваесетина, стотина*.

РУС

При обозначении **приближительного множества** соединяются два соседних по счету числительных: *два-три, ќеј-шес, два-триесет, седумосумдесет, две-три стотини* или с помощью суффикса **-ина**: *дваесетина, стотина*.

ENG

Approximate numbers are formed by connecting two consecutive numerals with a hyphen: *два-три, ќеј-шес, два-триесет, седумосумдесет, две-три стотини* or by the suffix **-ина**: *дваесетина, стотина*.



- Колку луѓе работат овде?
- Со шефот деветмина.
- А без шефот?
- А без шефот никој воопшто не работи.



- Во вагон-ресторан:
- Келнер! Кафето го чекам повеќе од сто километри!



Во психијатриска болница пациентите гледаат вести.

Еден од нив одвреме-навреме радосно вика:

– Добро е што сум овде!

– Едниот болничар му вели на другиот:

– Утре треба да му кажеме на докторот да го отпуши. Мислам дека е веќе здрав.



Колку е часот?

час

саат

Колку е часот?

минута

часовник

часовничар

точно време

работи точно

не работи

оди напред

оди назад

застана



Примери

Колку е часот?

12:00 Точно дванаесет

12:05 Дванаесет и пет.

11:50 Единаесет и педесет.

11:50 Десет до дванаесет.

8:30 Осум и пол.

8:30 Осум и триесет.

13:20 Тринаесет и дваесет.

13:20 Еден и дваесет.

01:20 Еден и дваесет ноќе

Собирање

$$(3 + 2) \quad 3 \text{ и } 2 \text{ се } 5$$

$$(3 + 4) \quad 3 \text{ плус } 4 \text{ се } 7$$

Вадење

$$(5 - 3) \quad 5 \text{ минус } 3 \text{ е } 2$$

$$(10 - 5) \quad 10 \text{ минус } 5 \text{ е } 5$$

Делење

$$(10 : 2) \quad 10 \text{ делено на } 2 \text{ е } 5$$

$$(9 : 3) \quad 9 \text{ делено на } 3 \text{ е } 3$$

Множење

$$(4 \times 5) \quad 4 \text{ по } 5 \text{ се } 20$$

$$(3 \times 3) \quad 3 \text{ по } 3 \text{ се } 9$$

Некои споменици во околината на Скопје

По IX век Скопје живее мирен период со прогласувањето на Самоиловата држава (976). Тоа е период кога новата Преспанско-охридска патријаршија се развила и градела христијански храмови и манастири низ Македонија. Тие настануваат и во Скопје и во неговата околина. Се претпоставува дека многу од нив се уништени во војни, пожари итн. Со повторното доаѓање на Византиските ќе започне изградба на повеќе храмови. Најзначајна е црквата посветена на *Св. Паниелејмон во Нерези* (1164), еден од најретките средновековни споменици во нашата земја. Фреските на црквата *Св. Паниелејмон* заземаат значајно место не само во нашето средновековно сликарство, туку и воопшто во сликарството на тие векови. Напуштајќи ги канонските правила кои важеле во тоа време, уметникот не сликал свети ликови според тогашните шаблони, туку прикажувал живи ликови. Зографите во Македонија први се обиделе во средновековниот живопис да го внесат чувството за нежност и да претстават некои манифестации: болка, длабока мајчинска љубов, драматични и потресни сцени „Оплакувањето на Христос“. Овие елементи можат да се најдат и во италијанскиот живопис, но дури во XIII и XIV век. Од периодот на XIV и XV век во околината на Скопје има уште десетина храмови.





Секојдневни зборови и изрази

Лексичко-GRAMATИЧКИ МАТЕРИЈАЛ

Колку чини ... ?

продавница	леб	одовде
продавач	кифла	eve ти
продавачка	земичка	таму
купувач	ѓеврек	ситно
производи	бурек	разгледница
избор	Ве молам	карта на ...
квалитет	повелете	кусур
цена	благодарам	сметка
каса	љубезен	ситница
касиер	безобразен	крупно
оддел	културен	книжарница
тезга	Колку чини?	
самопослуга	плати на каса	



Во продавница

Денес решив да се прошетам низ чаршија и да ги видам продавниците. Еве самопослуга! Ќе влезам, баш ми требаат некои конкретни работи од тука. Да, сè што ми треба, има. Еве има избор на леб, има кифли, ѓевреци.

- Дајте ми, Ве молам, еден 'ржен леб и два ѓеврека. Колку треба?
- Триесет и пет денари.
- Повелете, наплатете!
- О, немате поситно?
- Немам, за жал.
- Ве молам, каде има млеко и млечни производи?
- Понатаму лево, ќе ги видите фрижидерите.
- Ве молам, млеко од литар, триста грама кашкавал и полкило кравјо сирење.
- Четиристотини и десет денари. Имате десет денари?
- Да, повелете.

- Е, сега уште некоја салама, колбаси да купам.
- Дајте ми, Ве молам, од саламата со маслинки. Двесте грама. И едно пакување колбаси за на скара. Свежи се?
- Да, сè е свежо. Имате дата на производство и рок на траење.
- Благодарам. А да Ве прашам нешто: каде има овде книжарница или нешто слично.
- Што Ви треба?
- Па, на пример, карта на Македонија и некои книги за Охрид, за Скопје...
- Карта на Македонија може да има во продавницата до нас. Таму се продаваат сувенири, разгледници и разни ситници. Мислам дека има и карти. Прашајте. Ако не најдете, има книжарница на средината на улицава, спроти поштата.
- Благодарам за помошта.
- Ве молам, имате ли карти на Македонија?
- Да, имавме, но се потрошија. Ќе добијеме деновиве.
- Не, мене сега ми треба. Утре рано ќе патувам низ Македонија.
- Тогаш видете во книжарницата. Таму би требало да имаат.
- Ве молам, една карта на Македонија и овие две книги.
- Илјада и двесте денари. Земете го кусурот и сметката.
- Сега, купив што купив, да си одам во хотелот. Добри се продавниците. Не се лошо снабдени. И продавачите се љубезни. Или такви се погодија?

Човечкиош живош

(легенда)

Кога господ го створил светот, човекот дошол кај него и му рекол: „Господи, ти ме направи човек! Кажи ми сега колку ќе живеам, како ќе живеам со што ќе се хранам и што ќе работам“. Господ му рекол: „Триесет години ќе живееш; ќе јадеш слободно сè што не ти го расипува здравјето, и работата ќе ти биде да гospодариш со сè во светот“. Човекот му рекол: „Е, господи! Благодарам за арниот живот што ме даруваш, ама годините ми се малку!“. Господ му рекол: „Оди таму, во ќошето да седиш“.

Дошол и волот пред господ и го прашал: „Господи, ти ме створи животно на светот; кажи ми сега колку ќе живеам, како ќе живеам, што ќе работам и со што ќе се хранам?“ И господ му вели: „Ете, го гледаш тој човек што седи во ќошето? Ќе ти биде стопанин. Работата ќе ти биде: ќе ораш и ќе теглиш кола, јадење ќе ти биде трева и слама, ќе живееш триесет години“. Волот му рекол: „О, господи! Таков лош живот! Сечи малку од годините!“ Човекот кога чул, му мавнал со раката на господ и



полека му рекол: „Земи од него, дај ми мене!“ Се насмевнал господ и рекол: „Штом сте благодарни и двата, земи дваесет години од волот“. И му дал дваесет години на човекот од воловскиот живот.

Дошло и кучето и му рекло на господ: „Господи, ти ме направи куче; кажи ми колку ќе живеам, што ќе работам и со што ќе хранам“? А господ му рекол: „Ете, го гледаш тој човек што седи во ќошето? Ќе ти биде стопанин. Работата ќе ти биде да ја чуваш куќата на стопанот, овците и стоката; ќе ги јадеш корите и коските што ќе останат од софратата и ќе живееш триесет години“. Кучето му рекло: „О, господи, таков живот! Сечи малку од годините!“ Човекот што седел во ќошето, кога чул пак мавнал со раката на господ и полека му рекол: „Земи од него дај ми мене!“ Господ пак се насмевнал и рекол: „Штом сте благодарни двајцата, земи дваесет години од кучето“. И така на човекот му станаа седумдесет години, а на кучето десет. Најпосле кај господ дошол и мајмунот и му рекол: „Господи! Ти ме направи на светот мајмун: кажи ми колку ќе живеам, со што ќе се хранам и што ќе работам“? Господ и нему му вели: „Ете, го гледаш тој човек што седи во ќошето? Ќе ти биде стопанин; ќе те храни со лешници, ореви и други плодови; ти ќе го насмевааш со играчките твои и ќе му ги смееш и лажеш децата; а ќе живееш триесет години“. Мајмунот му рекол: „О, господи, таков лош живот? Сечи малку од годините!“

Човекот што седел во ќошето, кога чул, пак му мавнал со раката на господ и му рекол: „Земи од него, дај ми мене!“ Господ пак се насмевнал и му рекол: „Штом сте и двата благодарни, земи од него дваесет години!“ И така човекот зел уште дваесет години, па му станале деведесет години.

И така човекот до триесет години живее човечки живот, слободно. Од триесет до педесет години – воловски живот: работи и се мачи за да храни жена и деца и сè прави да заработи пари. На педесет години ќе застане: ќе ги брои и ќе ги чува парите. Од педесет до седумдесет – живее кучешки живот – цел ден се кара со домашните, најпосле, од седумдесет до деведесет години живее мајмунски живот. Сите во куќата си играат и смеат со него – личи на мало дете или на мајмун.

19 ДЕВЕТНАЕСЕТТА ЛЕКЦИЈА

ПРЕДМИНАТО ВРЕМЕ (Плускъамперфекш)



Предминато време

<i>единица</i>	<i>множина</i>
бев купил	бевме купиле
беше купил	бевте купиле
беше купил	беа купиле

Плусквамперфектот е сложено глаголско време кое означува дејство што се случило пред друго дејство во минатото: *Кога бев ѕрвїай во Москва ушїе не бев научила руски. Ми дојдоа گости, а бев се иодгойшила да излезам. Вчера ја среїнав Марија. Не бев ја видел со ѓодини.*

Се образува од помошниот глагол сум во минато определено време и глаголската л-форма од свршени или несвршени глаголи.

Плюсквамперфектом выражается действие, случившееся перед другим действием в прошлом: *Кога бев йрвїай во Москва ушиie не бев научила руски. Ми дојдоа гостїи, а бев се йодготвила да излезам. Вчера ја срејнав Марија, не бев ја видел со ѡодини.*

Плюсквамперфект образуется с помощью имперфекта вспомогательного глагола сум и л-формы глагола совершенного или несовершенного вида.

Pluperfect is a complex tense referring to an action that happened before another action in the past: *Ко^ѓа бев ўрв^ита^и во Москва уште не бев знаела руски. Ми дојдоа ^исостои, а бев се ^иод^хо^ишила да излезам. Вчера ја срејнаав Марија. Не бев ја видел со ^игодини.*

It is formed with the auxiliary *сүм* in past definite tense and the perfective or imperfective verbal *л*-form.

МИНАТО-ИДНО ВРЕМЕ



Минато-идно време

несвршен вид	свршен вид
ќе читав	ќе прочитав
ќе читаше	ќе прочиташе
ќе читаше	ќе прочиташе
ќе читавме	ќе прочитавме
ќе читавте	ќе прочитавте
ќе читаа	ќе прочитаа

МАК

Минато-идно време се образува со помош на частицата ќе и имперфект од несвршени и од свршени глаголи.

Со формите на ова сложено време се изразува идност која не се случува по моментот на зборувањето туку по друг минат момент. Според моментот на соопштувањето тоа е минато, но е идно во однос на друго минато дејство, бидејќи се случува по него. *Тие долго се ѹодѓоївуваа, ќе одеа на свадба.*

РУС

Формы будущего в прошедшем образуются с помощью ќе и имперфекта глаголов совершенного или несовершенного вида.

Формой будущего в прошедшем передаются действия, предстоящие по отношению к определенному прошедшему моменту. *Тие долго се ѹодѓоївуваа, ќе одеа на свадба.*

ENG

Future-in-the-past tense is formed with the particle ќе and the imperfective and perfective imperfect forms verbs.

These complex verb forms denote an action that would occur in future, but not after the moment of speaking – future after some other action in the past. According to the moment of speaking, that is past, but it is future in connection to an other past action because it happened after. *Тие долго се ѹодѓоїваваа, ќе одеа на свадба.*

МАК

Со минато-идно време најчесто се исказува нереален услов: *Да имав ѿари, ќе кујев. Да знаев дека доаѓаш, ќе џе ѹречекав на сїаница.*

Ова време се употребува за исказување на повторливи дејства што се случувале во минатото: *Одевме чесќи на „Водно“. Ќе се доѓоворевме, ќе земевме храна и ќе ѹешачевме ѹо неколку часа.*

Одречните форми се образуваат со партикулата **не** или со глаголот **нема** во минато определено несвршено време, во 3 лице единина и да – конструкцијата.

*Не ќе најшишев домаино, да не ми йоѓнеше колегата. Не ќе то
молевме, да не ни беше другар.*

*Немаше да најшишам домаино, да не ми йомогнеше колегата.
Немаше да то молиме, да не ни беше другар.*

РУС

Формами будущего в прошедшем передается нереальное условие:
Да имав юари, ќе кујев. Да знаев дека доаѓаш, ќе је пречекав на станица.

Также следует отметить употребление этой формы для выражения многократно повторяющихся действий: *Одевме често на „Водно“. Ќе се доѓоворевме, ќе земевме храна и ќе њешачевме то неколку часа.*

Отрицательные формы образуются присоединением к утвердительной форме частицы не или же с помощью 3-го лица единственного числа вспомогательного глагола нема в имперфекте и да-конструкция в презенсе совершенного или несовершенного вида:

*Не ќе најшишев домаино, да не ми йоѓнеше колегата. Не ќе то
молевме, да не ни беше другар.*

*Немаше да најшишам домаино, да не ми йомогнеше колегата.
Немаше да то молиме, да не ни беше другар.*

ENG

Future-in-the-past tense forms most frequently are used to describe an unreal conditional: *Да имав юари, ќе кујев. Да знаев дека доаѓаш, ќе је пречекав на станица.*

These forms are also used to denote repeated actions in the past: *Одевме често на „Водно“. Ќе се доѓоворевме, ќе земевме храна и ќе њешачевме то неколку часа.*

Negated forms are formed with the particle **не** or with the verb **нема** in past definite imperfective tense, third person singular and the да –construction.

*Не ќе најшишев домаино, да не ми йоѓнеше колегата. Не ќе то
молевме, да не ни беше другар.*

*Немаше да најшишам домаино, да не ми йомогнеше колегата.
Немаше да то молиме, да не ни беше другар.*

МОЖЕН НАЧИН (Потенцијал)

МАК

Можниот начин служи за изразување можно или посакувано дејство независно од времето. Се образува и од свршени и од несвршени глаголи.

Формите на потенцијалот се образуваат со помош на частицата **би** и глаголската л-форма. Лицето се определува со заменка, со именка или на некој друг начин, а времето, ако има потреба, се определува со прилог или со прилошка определба.

РУС

Формы потенциала образуются с помощью частицы би и л-формы. Они не информируют о лице ни о времени. Лицо можно определить с помощью местоимения, существительного или каким-то другим способом. Время также можно определить (если нужно) с помощью наречий.

ENG

Potential mood forms express potential, possible, or desired action independent of time.

These constructions are formed with the particle би and the verbal l-form. Person is marked by a pronoun, a noun or something else, and time, if it is necessary, by an adverb or an adverbial phrase.



Можен начин

несвршено	свршено
јас, ти, тој би учел	јас, ти тој би научил
јас, ти, таа би учела	јас, ти, таа би научила
тоа би учело	тоа би научило
ние, вие, тие би учеле	ние, вие тие би научиле



Примери

- Јас би сакала да се видиме повторно.
- Марко, би можел да дојдеш попладне на кафе.
- Би сакале да ми помогнете?
- Би ви пречело, ако седнам тута?
- Да имам време, би научил одлично.
- Би дошол веднаш, но немам кола.
- Кога би имала можност, би патувала многу.



Секојдневни зборови и изрази

Лексичко-граматички материјал

Интернет кафуле

компјутер	компакт диск	документ
пренослив компјутер	повеќенаменски диск	отвори
тастатура	поврзан на интернет	затвори
глувче	фонт	осигури
монитор	електронска пошта	сурфа
екран	адреса	пребарува
печатач	мајмунче	компјутерска игра
лазерски печатач	вклучи	
дискета	исклучи	

- Ана: – Би сакала да му (на)пишам на мојот пријател. Каде има интернет кафуле?
- Лука: – Има на повеќе места во градот, но ако не ти е итно, во хотелот има интернет.
- Ана: – Колку компјутери има во хотелот? Да не се чека ред?
- Лука: – Ако се чека, јас ќе го вклучам мојот пренослив компјутер.
- Ана: – А така? Ти имаш компјутер и молчиш?! Поврзан си на интернет?
- Лука: – Да, имам и интернет, но постојано имам работа. Во компјутерот ги внесувам новите македонски зборови. На компјутер пишувам домашна задача.
- Ана: – Разбрав. Ќе ми дозволиш да испратам пошта ако има многу чекање.
- Лука: – Да, токму така. Види, јас имам овде многу пријатели. Кога би им дозволил на сите да го користат мојот компјутер, кога би работел јас?
- Ана: – Имаш право. Ајде да провериме каква е ситуацијата во хотелот.
- Лука: – Оди покрај рецепцијата лево. Таму е просторијата за интернет.
- Ана: – Добро е. Има слободни компјутери. Седни до мене.
- Лука: – Го вклучи компјутерот? Сега отвори ја електронската пошта.
- Ана: – Да, вклучив, отворив. Ја заборавив електронската адреса. Морам да проверам.
- Лука: – Ја најде?
- Ана: – Да, еве ја. Петре, мајмунче, уким, точка, еду, точка, мк. Готово. Сега ја испраќам.
- Лука: – Сега затвори. Притисни го десното копче на глувчето и исклучи се од интернет. Одиме на прошетка.



Работи на компјутер
Вклучи/исклучи компјутер
Притисне копче на тастатура
Отвори документ
Пишува/внесува на компјутер
Осигура документ
Печати документ
Затвори документ
Излегува од програма
Отвори електронска пошта
@ = мајмунче



Секојдневни зборови и изрази

Лексичко-граматички материјал

Зоолошка градина

зоолошка градина	лама	мршојад
ретки животни	кенгур	кондор
диви животни	дива свиња	сокол
мечка	коала	орел
лав	панда	паун
рис	змија	фазан
леопард	отровна змија	кафез
пантер	смок	волк
хиена	крокодил	лисица
зебра	желка	магаре
камила	нилски коњ	



Во зоолошка градина

Марко: – Има ли во Скопје зоолошка градина?

Ана: – Да. Сакаш да одиме?

Марко: – Многу. Јас во сите земји ги посетувам зоолошките градини.

Ана: – Нема проблем. Јас, да ти кажам, од дете не сум била.

Марко: – Да ги викнеме Јордан и Марија! Знам дека немаат други планови.

Ана: – Важи. Сега ќе им се јавам. Го знаеш бројот на нивниот мобилен?

Марко: – Врти! Нула седумдесет, два, два, пет, осум, три шест.

Ана: – Ало! Здраво, Јордан. Ние сме во центар. Сакаме да одиме во зоолошка. Ќе дојдете со нас?

Јордан: – Интересно! Чија идеја е тоа? Знам, на Марко. Сега ќе се договорам со Марија и ќе ви се јавам.

Јордан: – Да, може. Каде ќе се најдеме? Ние ќе бидеме готови за поласката.
 Марко: – Па, еве, на кејот на Вардар, кај Камениот мост. Ве чекаме.
 Марко: – Здраво! Се гледаме.

Пријателите се среќнуваат на кејот на Вардар

Марија: – Како ќе стигнеме до зоолошката?
 Ана: – Можеме пешки. Не е далеку. А можеме и со такси.
 Марко: – Колку минути има до таму?
 Ана: – Дваесетина минути. И патот е лесен. Ќе одиме сè покрај Вардар и ќе стигнеме до стадионот. По стадионот вртиме лево и излегуваме на улица *Илинденска*. Од десната страна се наоѓа влезот во градината.
 Јордан: – Одиме пешки.

Во зоолошка градина

Марија: – Види ја белата мечка! Плива!
 Ана: – Тука, лево е терариумот. Има ретки змии од сите континенти.
 Марко: – Гледај го колкав е питонот! А му ставиле и зајаче за ручек.
 Јордан: – Јас ќе излезам. Не можам да гледам змии. Ќе ве чекам надвор.
 Марко: – Каде се мајмуните? Јас најмногу ги сакам нив.
 Ана: – Ова е рисот. Знаете ли дека во Македонија живее рисот?
 Марија: – Да, знаеме.
 Марко: – Знам дека во Македонија живее и мечката.
 Јордан: – Да, во националните паркови има и елени и срни.
 Ана: – Во Македонија живее и белоглавиот орел.
 Марко: – Види, како нè гледа лавот?
 Марија: – Иако е во кафез, се чувствува како цар.
 Јордан: – Ана, како се викаше оваа убава птица на македонски?
 Ана: – Паун. Тој слободно се шета. Го има и на други места.
 Марија: – Овде има многу птици. Има и мршојади.
 Јордан: – Онаму има камили. Ене и жирафа.
 Ана: – Ајде да поседиме на клупава, па ќе продолжиме.
 Сите: – Да, да ги одмориме малку нозете.



Родителите го довеле својот мал син во зоолошка градина. Шетајќи дошли до птиците. Синот видел штрк и почнал возбудено да скока, да му мафта. Потоа ги прашал родителите: – Тато, мамо, зошто тој не ме препознава?!

20

ДВАЕСЕТТА ЛЕКЦИЈА

Другије предлози во македонскиот јазик



Примери

со

Со години не сме се виделе.
Живеам со проблеми.
Со среќа.
На училиште одам со книги.
Со љубов учи македонски.
Од училиште се врати со трчање.

без

На театар одам без друштво.
Девојчето е без мајка.
Македонски без мака.
Биди без грижа/гајле.
Без зборување, ве молам!

до

Патувам до Битола.
Одам до трафика по цигари.
Седам во втората клупа до прозорецот.
До мене седи мојата колешка.
Продавниците работат до девет часот.
Ќе се вратам до вечер.

од

Од Охрид до Битола има седумдесет километри.
Секој ден земам книги од библиотека.
Тргни ја раката од масата!
Пенкалото ми е подарок од брат ми.
Се враќам од градот.
Од понеделник почнуваме со часови.
Македонски имам од осум часот.

Музеите се отворени од десет до седум.
 Работам од утро до мрак.
 Мебелот е направен од дрво.
 Јас сакам чај од нане.
 Од учење ме боли главата.
 Се изморив од пливање.

за

Утрe одам за Скопје.
 Лекцијата ќе ја научам за два часа.
 До Куманово се стигнува за пола саат.
 Бурекот со месо е за Ана.
 Времето е убаво за капење.
 Има време и за учење и за одмор.
 Се подготвувам за часови.
 Зборуваме за Марко.
 Се расправаат за ништо.
 За ручек имаме охридска пастрмка.
 Имам план за наредната недела.

кон

Одам кон универзитетот.
 Кон пет часот ќе бидам дома.

кај

Утрe ќе одам кај мајка ми.
 Живеам кај мајка ми.
 Се гледаме кај мене.
 Се гледаме кај пет часот.
 Твоите книги се кај мене.

меѓу

Меѓу куките има зеленило.
 Прилеп е меѓу Скопје и Битола.
 Состанокот ќе биде меѓу два и три.
 Се караат меѓу себе.
 Меѓу Марко и Ана нема разлика.
 Има и добри меѓу нив.
 Знае да чита меѓу редови.
 Меѓу другото, направив и пинџур.

пред

Пред училиштето има паркинг.
 Ме пречека пред зграда.

Марија стои пред мене.
 Не ќе можам да се вратам пред два.
 Пред еден месец ми се јави по телефон.
 Пред почетокот на часот ни дадоа книги.
 Пред сите се фали со оценките.
 Пред сите го критикува студентот.
 Детето се срами пред гостите.
 Животот е пред тебе.

зад

Зад зградата има фудбалско игралиште.
 Пенкалото падна зад масата.
 Зад мене седи Марија.
 Стојам зад своите зборови.

место

Место парк, направија продавница.
 Место него, дојде брат му.
 Место вчера, доаѓа денес.
 Место пет, ми даде педесет денари.
 Место ручек, дajте ми салата.

наместо

Наместо парк, направија продавница.
 Наместо него, дојде брат му.
 Наместо вчера, доаѓа денес.
 Наместо пет, ми даде педесет денари.
 Наместо ручек, дajте ми салата.

по

Се шетам по улица.
 Охрид се наоѓа по Кичево.
 Одам на гости по роднини и по пријатели.
 Одам по цвеќе.
 Одам по трева.
 Ќе се видиме по концертот.
 Ги честев по едно кафе.
 Не излегувам по пижами.

низ

Низ град има многу народ.
 Низ езерото тече *Црни Дрим*.

Возам низ тунел.
 Низ времето се променија многу работи.
 Низ историјата на Македонија.

над

Над селото има стара црква.
 Не стој над мене!
 Те чекам над десет минути.
 До центарот има над километар.

под

Под мостот има шеталиште.
 Никогаш не купувам под две кила.
 Со кола под два дена не можеш да стигнеш.

заради

Во Македонија дојдов заради тебе.

поради

Поради тебе не можам да спијам.

сред(е)

Масата стои сред(е) соба.
 Ана застана сред(е) нив и почна да раскажува.
 Не ми телефонирај сред(е) ручек.
 Сред(е) пладне не се оди на плажа.
 Сред(е) нив има и мрзливи и вредни.

околу

Околу градот има шума.
 Околу масите играат оро.
 Се видовме околу три часот.
 Разговаравме околу три часа.
 Ова го купив околу двесте денари.

преку

Музејот се наоѓа преку улицата.
 Преку мостот поминуваш пешки.
 Преку годината читам по неколку книги.
 Ова го работам преку десет години.
 Работата ја заврши преку врски.
 Сè ми е преку глава.

спроти

Студентите седат спроти мене.
 Банката се наоѓа спроти пазарот.
 Спроти Божик сите се враќаат дома.
 За Скопје поаѓаме сабота спроти недела.
 Најдов момче спроти тебе.

против

Сите треба да се бориме против неправдата.
 Јас сум против тој кандидат.
 Ништо немам против тебе.
 Тоа го направив против своја волја.
 Лек против главоболка.
 Јас сум воздржан: не сум ни за ни против.

според

Според мене, тоа не е лоша идеја.
 Ние работиме според правилата.

при

При универзитетот има многу факултети.
 При толку учење, не положи.
 При патувањето се запознав со многу луѓе.
 Внимавајте при преминување на улицата.

Во нашиот литературен јазик ги има следните предлози: **без, в(о), врз, до, за, зад, заради, кај, каде, како, кон, крај, меѓу, месец, на, над, накај, накрај, намесец, насироши, наслед, низ, од, одавде, оданде (одовде, одонде), околу, освен, ошкај, ио, иод, йокрај, йомеѓу, йоради, ѕред, ѕреку, ѕри, ѕрошлив, сред(е), сиоред, сироши(в), сиррема, со, сосе.**

Предлогот **без** означува немање на нешто или некого: *Toj найшиша без ѳрешка. Тешко е без ѿријатели. Османа без мајка.*

Предлогот **врз** се употребува поретко покрај на со пространствено значење (озгора на нешто): *Стави ја книга на масата врз мојата книга.*

Во изразите: *Седи нога врз нога. Пуши цигара врз цигара.*

Предлогот **до** означува дека нешто или некој се наоѓа близку до нешто или некого: *Дрво по расйт до кукаша. Марко сїои до Ана. Дојде до хителот. Одам до Битола.*

Временско значење: *На факултет сум до љадне. До вечер ќе завршишме. Чекав до ѕтри часот.*

Предлогот **за** најчесто се употребува кога се зборува или се наменува за нешто или некого: *Зборувам за градот. Зборувам за Марија. Парише се за прашање. Книгата ја купив за тибебе.*

Означува упатеност за некаде: *Одам за Полска. Патувам за Берлин.*

Временско значење: *Научив за еден саат. Стигнав за еден ден.*

Предлогот **зад** се употребува најчесто со пространствено значење зад нешто или зад некого: *Стави ја торбата зад вратата. Лука седи зад мене.*

Временско значење има во поговорката: *Пред Божик, зад Божик – дома да си. Се употребува заедно со предлогот пред.*

Предлогот **заради** има целино и причинско значење: *Доаѓам заради тибебе. Заради Марко задоцнiv на час.*

Предлогот **кај** има пространствено значење – наоѓање или упатеност кај некого или нешто: *Јас сум кај Ана на кафе. Ќе се најдеме кај хоштот. Книгите се кај Марко.*

Временска или бројна приближност: *Ќе дојдам кај два часот.*

Предлогот **како** се употребува за споредување: *Таа е како мајка ѝ. Гладен сум како куче. Грозјето не е како лани.*

Предлогот **кон** се употребува само за упатеност, правец и приближност: *Одам кон факултет. Одам кон дома. Се гледаме кон среда. Долгот кон родиштето.*

Предлогот **крај** има пространствено значење: *Келнерот стои крај масата.*

Предлогот **покрај** има пространствено значење: *Покрај езерото има хоштели.*

Се употребува за дополнување на нешто веќе познато: *Покрај другото, тој е и добар пливач.*

Предлогот **меѓу** има пространствено значење. Покажува дека нешто или некој се наоѓа меѓу два или повеќе предмети или во средината на повеќе предмети: *Меѓу Велес и Скопје е Кайлановска бања. Меѓу луките има секакви. Меѓу нив најубав е Лука.*

Временско значење: *Меѓу два и четири имаме ручек. Меѓу Божик и Нова година стапуваате се на распуст.*

Означува заемен однос: *Не зборуваате меѓу себе.*

Споредба: *Меѓу златото и железото има разлика. Меѓу мене и тибебе има три години разлика.*

Предлогот **место** покажува заменување – дека нешто се јавува да замени нешто друго: *Местото дома, отиде на работата. Местото мене отиде таткото ми.*

Предлогот **над** со пространствено значење укажува на наоѓање повисоко од нешто, погоре од нешто: *Над ѕтайот има чејима. Над масата има слика. Стои над мене.*

Преносни значења – надминување, превишување, зафатеност: *Крали Марко бил јунак над јунације. Чекаме над два часа. Работи над докторотој.*

Предлогот **низ** има пространствено значење и означува движење или растуреност по сите страни на една површина: *Шеќера низ град. Се вртка низ куки. Патува низ Македонија.*

Провирање во еден предмет: *Сокна низ прозорец. Излезе низ врати. Поминал низ сите и решето.*

Движење надолу по некоја површина: *Следува низ ридот.*

Предлогот **од** со пространствено значење укажува на симнување, слегување од нешто: *Слезе од дрво. Се симна од шифонјер.*

Излегување од некаде: *Излезе од дома. Излезе од вода. Го разбуди од сон. Го извади од јамет.*

Доаѓање, враќање од некаде: *Доаѓам од школа. Се враќи од работата. Укажува положба од страна спрема нешто или некого: Куќата се наоѓа лево од мостот.*

Почеток на оддалечување: *Го враќи од прат.*

Временско значење: *Од понеделник сум на одмор. Од тие саати почнува часот.*

Други значења: *Го удри од земја. Му го удри од глава.*

Потекло: *Јас сум од Скотје.*

Потекло на материјал: *Прстен од злато, блузата од свила.*

Укажува на авторот: *Пиреј од Пире М. Андреевски.*

Причина: *Се претпостави од јадење. Пати од бубрези.*

Споредба: *Тој е јомал од браќи ми. Потешок е од мене.*

Преминување во друга состојба: *Од цар – говедар. Од але – кале.*

Други значења: *Нема фајде од тешбет. Нема вијан од работата.*

Предпозите **одавде, оданде, отаде** укажуваат на положба од оваа, односно од другата страна на нешто: *Одавде рид има село. Оданде рид има река.*

Предлогот **откај** означува управеност од некоја страна наваму: *Од кај доаѓаш? Откакај сесира ми.*

Предлогот **околу** означува опкружување или опкруженост: *Се собраа околу свирачите. Трааат околу куќата.*

Приближност: Тука сум околу еден час. *Лубеницата е тешка околу тие кила.*

Значење како предлогот за: *Дискутираат околу тоа прашање.*

Предлогот **освен** означува изземање, исклучување: *Никој, освен Марко не дојде. Освен тешбет, никој не знае.*

Додавање, плус (покрај): *Освен вода, што ќе тиеше? Освен салата, ќе порачаше нешто друго?*

Предлогот **по** со некои пространствени значења му се доближува на предлогот **низ**. Означува управеност во една насока по некоја површина: *Оди по река. Следува по скали.*

Во примерите: *Писмо ѝ о трашлив ио тоштица. Пораката ја тушитив ио курир*, предлогот по означува посредство.

Означува наредно дејство: *По часовиите одам во библиотека*. Во примерот: *Јас сум ио Вас на ред*, му се приближува на предлогот зад.

Понатаму, означува движење, растуреност по сите страни на една површина: *Се шејта ио поле. По небото има звезди. Оди ио журки и ио свадби. Одам ио дожд без чадор*.

Се посочува предметот, местото на кое се врши дејството: *Го удира ио нога. Го ѕалам ио лице*.

Временско значење: *По неколку дена се враќи задоволен*.

Начин: *Реди листи ио листи. Чекор ио чекор, ќе научиме македонски*.

Во изрази што значат неполна облеченост: *Одам ио маица. Седи дома ио тижами*.

Споредба: *Прв е ио убавина и ирв ио знаење*.

Распределба: *По кило кујувам секој ден. Ви давам ио две ѕраски*.

Цел: *Отиде ио леб. Отиде на училиште ио дејствио*.

Побуда, причина: *Тој доаѓа ио сопствена желба. По ѕрешка влезол во друга соба*.

Специјалност: *Тој е ирофесор ио македонски јазик*.

Намена: *Имам тешкотка ио математика. Пишуваам во тешкотка ио квадрати*.

Предлогот под има пространstвено значење спротивно на предлогот над-наоѓање подолу пониско од нешто: *Под ѕлава имам иерница. Под масата има маче*.

Означува мерка: *Денес е 1 ситејен под нулата*.

Други значења: *Ќе и положиши, под услов да научиш. Живеам во сите и под кирија*.

Предлогот **поради** означува причина: *Избега од дома поради неѓо. Не доаѓа поради болесӣ*.

Предлогот **пред** се употребува спротивно на зад: *Пред куќата има градина. Стои пред мене. Уште: Тоа го кажа пред сите*.

Временско: *Пред два дена дојде дома*.

Други: *Тој се најде пред тежок избор*.

Предлогот **преку** означува преминување на спротивната страна: *Мина преку Вардар. Патувам преку Виена*.

Полно простирање по површина и по време: *Преку целата земја има планини. Преку цел ден седи и слуша музика*.

Отстапување на нешто востановено: *Влегува преку ред. Рабоите преку време*. Означува посредство: *Се слушаат преку телефон. Се разбираат преку појзелед. Се разбираат преку македонски*.

Предлогот **при** означува припадност: *При универзитетот се факултетите и институтите*.

Предлогот **против** укажува негативна насоченост кон нешто/ некого: *Се води борба ѹройив невремето. Ми ѹтреба ѹаблейкa ѹройив главоболка. Тој е ѹройив џебе.*

Предлогот **со** означува средство со кое се врши нешто: *Пишува со рака. Сече со нож.*

Дружење, придружување, заедница: *Одам со Ана на кино. Живее со ѹријашели. Оди со здравје.*

Понатаму: *Со ѹрижи сум. Чекам со радосйт. Со ѹлачење дојде. Со задоволстиво. Со добро му рече. Се ѹоздравува со човекот.*

Предлогот **сосе** го потсулива значењето на со (заедно со) : *Дојде сосе жена, сосе деца. Влезе во езерото сосе маица.*

Предлогот **според** изразува сообразување со нешто/некого: *Сијоред мене, нема ѹричина да не дојдеши. Работици сијоред законоит.*

Предлогот **спрема** се употребува како според. *Сијрема мене, иши и не си лоши.*

Спротивставување: *Сијојаш еден сијрема друг.*

Предлогот **спроти** означува противставување: *Сијроити зѓрадата има ѹарк.*

Предвечерје: *Ден сијроити Божик не се коле свинја.*

Означува ист квалитет со нешто/некого: *Си најде момче сијроити неа. Сијроити ћенцерето и кайачето.*

Предлогот **сред** има пространствено значење и временско значење. Укажува на средината на нешто или меѓу нешто/некого или на времето: *Сијои сред ѹаш. Го зедоа сред јадење. Оитидоа сред езеро. Се разбуди сред ѹладне. Се оїкажа сред ћодина. Се вратиши сред ноќ.*




Вежби

**На празните места напишете соодветен предлог
(кон, од, меѓу, пред, во, по, за, крај, против, како, преку, на, со)**

Модел: **Јас седам __ овој стол. Јас седам **на** овој стол.**

1. ____ масите седат туристи и ручаат.
2. ____ саботата бевме на кино.
3. Домашната работа ја пишувам ____ пенкало.
4. Ќе ручаме точно ____ тринаесет часот.
5. Се чекаме ____ влезот на музејот.
6. Секој ден одам ____ факултет.
7. ____ недела обично одиме на екскурзија.

8. Сите учесници беа _____ коктелот.
9. Задачата се решава _____ многу начини.
10. Јас живеам _____ Скопје.
11. Сите препишуваа _____ Лука.
13. Ана преминува _____ улица.
13. _____ куката има градина.
14. Навечер се шетаме _____ езеро.
15. Книгата ќе ја прочитам _____ два дена.
16. Оваа чоколада е подарок _____ тебе.
17. Под вода издржава _____ две минути.
18. Во Македонија бев _____ пет години.
19. _____ Нова Година ќе си одам дома.
20. Не сум те видела повеќе _____ три години.
21. Возам _____ центарот на градот.
22. Јас пливам _____ вистински спортист.
23. _____ часовите се враќаме дома.
24. _____ Охрид и Маврово има неколку вештачки езера.
25. Имаш таблётка _____ главоболка?



РЕЧНИК

СЛОВАРЬ

GLOSSARY

Македонски

Русский

English

А

а conj.	а, но	and
азбук а (-и) f.	алфавит	alphabet
ајде part.	давай (те)	come on, let's
автобус (-и) m.	автобус	bus
ако conj.	если	if
акцент (-и) m.	ударение	accent, stress
але п. арх.	туалёт	toilet
ама conj.	но, однако	but
амам (-и) m. арх.	турецкая бања	Turkish bath
ан (-ови) m. арх.	посстойлый двор	inn, tavern
апч е (-иња) п. разг.	таблетка	tablet, pill
апостроф m.	апостропф	apostrophe
апсолвент (-и) m.	дипломник	senior
аргат (-и) m.	батрак	hired hand
аџами ја (-и) adj.разг.	неопитный	inexperienced

Б

баб а (-и) f.	бабушка	grandmother
бав ен (-на) adj.	мёдленный	slow
бавно adv.	мёдленно	slowly
бавч а (-и) f.	огород, сад	garden
багаж m.	багаж	luggage
бадем (-и) m.	миндаль	almond
бакнеж (-и) m.	поцелуй	kiss
балкон (-и) m.	балкон	balcony
бамја f.	бáмия	okra
баниц а (-и) f.	пирог	phyllo pastry
бањ а (-и) f.	вáнная комната	bathroom
бара ipf.	искать	look for, search

батали pf. разг.	брóсить, остáвить брось	leave, quit
баш adv. разг.	как раз, ýменно	just, exactly
бег (-ови) m.	бей	bey
бега ipf.	бежáть, убегáть	escape
бегство n.	бéгство	run away, escape
без praep.	без	without
безвуч ен (-на) adj.	беззвúчный	voiceless
безистен m.	кýтыйрынок	market place
безлич ен (-на) adj.	безлýчный	impersonal
безобраз ен (-на) adj.	бессýдный, нáглый	rude, insolent
бел (-а) adj.	бéльй	white
бе лья (-ли) f. разг.	бедá	misfortune
бендиса (се) pf.	понráвиться	like
бербер (-и) m.	цирóльник	barber
бере ipf.	собирáть	collect
бермúди pl.	бермúды	Bermuda shorts
беснее ipf.	бýйствовать	fume
би part.	бы	would
библиотек а (-и) f.	библиотéка	library
библиотекár (-и) m.	библотéкарь	librarian
бивш adj.	бýвший	former
биде pf.	быть	to be
бидéйки conj.	так как, поскóльку	because
бие ipf.	битъ	beat
билкар (-и) m.	сбóрщик и продавéц трав	herbalist
благ adj.	слáдкий, мягкий	sweet
благодари ipf.	благодарíть	thank
близина f.	блíзость	nearness, closeness
бли зок (-ска)	блíзкий	close, near
близу adv.	блíзко	near, nearby
блiscу adv.	блíзко	near, nearby
блуз а (-и) f.	блúзка	blouse
бог (-ови) m.	бог	god
богат (-а) adj.	богáтый	rich
богородица f.	богомáтерь	Virgin Mary, Mother of God
Божик, Божиќ m.	Рождество	Christmas
болв а (-и) f.	блохá	flea
бол ен (-на) adj.	больнóй	ill, sick
болест (-и) f.	болéзень	illness, sickness
боли ipf. (само 3л.)	болéТЬ	hurt
бонбóн а (-и) f.	конфéта	candy, bonbon
боранија f.	стручкóвая фасóль	green bean
бор еџ (-ци) m.	боéц, побóрник	fighter, combatant

брад а (-и) f.	бородá	beard
бран (-ови) m.	волна́	wave
бра т (-ќа) m.	брат	brother
брег (-ови) m.	бéрег, холм	coast, shore, bank
брз (-а) adj.	бы́стрий, скóрий	fast
брза ipf.	спешить,	hurry
брзо adv.	бы́стро, скóро	quickly
бричи (се) ipf.	брить, брýться	shave
брише (се) ipf.	вытира́ть, вычёркивать	wipe, erase
брод (-ови) m.	корáбль	boat, ship
бро ј (-еви) m.	числó, нóмер, размéр	number, numeral
бро и (-jam) ipf.	считáть	count
бронза f.	брóнза	bronze
бубре г (-зи)	пóчка	kidney
був (-ови) m.	совá	owl
будала f.m.	дúра, дурáк	fool
буди (се) ipf.	будíть, просыпáться	wake up
букв а (-и) f.	бúква	letter
букет (-и) m.	буке́т	bouquet
бура f.	бúря, штурм	storm
буре к (-ци) m.	слоёный пирóг с начýнкой	burek (salty phyllo pastry)

B

в (во) pгаer.	в	in, at
вагон (-и) m.	вагóн	wagon, railway car
важ ен (-на) adj.	вáжный	important
важи ipf.	действительный	be valid
важи adv.разг.	соглáсен, лáдно	agreed, fine, OK
важно adv.	вáжно	important
вака adv.	так	in this manner
ваму adv.	сюдá	here
вар m.f.	íзвесть	hydrated lime
варосува ipf.	белíть íзвестью	whitewash
ваш (-а) pron.	ваш	your
ве v. вие	вас	you
веднаш adv.	срáзу	immediately
ве а (-и) f.	бровь	eyebrow
вее ipf.	вéять, идёт снег	blow, wave
вежб а (-и) f.	упражнéние	exercise
вежба ipf.	упражнýть	practice
век (-ови) m.	век	century

вели ipf.	говорить	say
величествен (-а) adj.	величественный	magnificent, splendid
веројатно adv.	вероятно, возможнo	probably
верува ipf.	вéрить	believe
весел (-а) adj.	весёлый	joyful, cheerful
веселб а (-и) f.	весёлье	festivity
весни к (-ци) m.	газета	newspaper
ветен (-а) adj.	обетованнýй	promised
ветер (-рови) m.	вётер	wind
вети pf.	(по)обещать	promise
веќе adv.	ужé	already
веч ен (-на) adj.	вéчный	eternal
вечер (-и) m.	вéчер	evening
вечер adv.	вéчером	in the evening
вечер а (-и) f.	ўжин	dinner, supper
вечера pf. ipf.	поўжинатъ, ўжинатъ	eat dinner, eat supper
вечно adv.	вéчно	forever
вештачк и (-а) adj.	искусственныи	artificial, man-made
вид (-ови) m.	вид	sight, kind, aspect
вид и (-ов) (се) pf.	увидеть, увиðеться	see
видување n.	свидáние	meeting, seeing
◊ до видување	до свидáния	good-bye
вие pron.	вы	you
вика (се) ipf.	звать	call, be called
викенд (-и) m.	выходные дни	weekend
вил а (-и) f.	дача, вилла	villa
вильушк а (-и) f.	вилка	fork
вино n.	винó	wine
виси ipf.	висéть	hang
висок (-а) adj.	высокий	tall
вистин а (-и) f.	правда, истина	truth
вистина adv.	правда, действительно	really
вистинск и (-а) adj.	настоящий, подлинный	true, real, genuine
виц (-ови) m.	анекдот	joke
вклучи pf.	включить	turn on, include
вкупно adv.	итогó, всегó	totally
вкус (-ови) m.	вкус	taste, flavor
вкусно adv.	вкусно	tasty
влад а (-и) f.	правительство	government
владетел (-и) m.	правитель	ruler
влади ка (-ци) m.	владыка, епископ	archbishop
влегува ipf.	входить	enter
влез (-ови) m.	вход, подъезд	entrance

вле́зе (-гов) pf.	войт́	enter
внатре adv.	внутрь	inside
внесува ipf. техн.	набиратъ	bring in
внимава ipf.	быть внимательным	pay attention, be careful
внимание n.	вниманіе	attention
внимател ен (-на)	внимательный	careful
вода f.	вода	water
води ipf.	весті, выигрывать	guide, lead
воен (-а) adj.	военны	military
воз (-ови) m.	поезд	train
возбуда f.	волненіе	excitement
возбуден (-а) adj.	взволнованый	excited
воздрж и (-ав) (се) pf.	воздержаться	hold back
воз ен adj. (од возење)	транспортный	transport
◊ возен ред	расписаніе	timetable
вози (се) ipf.	везти, водить, кататься	drive, ride
војн а (-и) f.	война	war
войска f.	армия	army
вокал (-и) m.	гласный	vowel
вол (-ови) m.	вол	ox
волја f.	воля	will
вол к (-ци) m.	волк	wolf
волнен (-а) adj.	шерстяной	woolen
воловск и (-а) adj.	волоўий	ox
воопшто adv.	вообщѣ	generally, at all
воспитан (-а) adj.	воспитанный	well-mannered, well-behaved
воспитува ipf.	воспитывать	educate, train
востстави pf.	установить	establish, restore
вошк а (-и) f.	вошь	louse
впечатл к (-ци) m.	впечатленіе	impression
врат а (-и) f.	дверь	door
врати (се) pf.	вернуть, вернуться	return, give back, come back
враќа (се) ipf.	возвращать, возвращаться	return, give back, come back
врв (-ови) m.	верх, кончик	top, peak
вред ен (-на) adj.	трудолюбивый	diligent
вреди ipf.	стоить	be worth
врем е (-иња) n.	врёмя, погода	time, weather, tense
врне ipf.	идти (об осадках)	rain
врнежи pl.	осадки	precipitation
врск а (-и) f.	связь	connection, relation
вртка (се) ipf.	вертеться, задерживаться	potter around,
вруќ (-а) adj.	горячий, жаркий	hot
врши ipf.	дѣлать, исполнять	function

всушност adv.	в сúщности	in fact, as a matter of fact
вторник (-ци) m.	втóрник	Tuesday
вчера adv.	вчérá	yesterday

Г

гади (се) ipf.	брéзговать, тошнить	disgust
газд а (-и) m.	хозýин, богáч	landlord, host, boss
гајл е (-иња) n. разг.	беспокóйство, забóта	worry, care
галовно adv.	лáсково, нежно	tender, gentle
гаси ipf.	тушить, гасítъ	extinguish, put out, turn off
гатанк а (-и) f.	загáдка	riddle, puzzle
глав а (-и) f.	головá	head
глав ен (-на) adj.	глáвный	main, principal
главоболка f.	головná боль	headache
глагол (-и) m.	глагóл	verb
глас (-ови) m.	гóлос	voice, sound
глас ен (-на) adj.	грóмкий	loud
гласно adv.	грóмко, вслух	loudly
гледа (се) ipf.	смотрéть, вíдеть	see, look, watch
гледање n.	взгляд	looking, watching
◊ до ёледање!	до свидáния!	goodbye
глетк а (-и) f.	вид, зрелище	view, sight
глувч е (-иња) n.	мы́шка	mouse
глуп (-а) adj.	глúпый	stupid
глупав (-а) adj.	глúпый	stupid
говедар (-и) m.	пастúх	herdsman
говед о (-а) n.	крупный рогатый скот	ox, bull
говор (-и) m.	речь	speech
говорител (-и) m.	говоря́щий	speaker
годин а (-и) f.	год	year
годинáва adv.	в этом годý	this year
голем (-а) adj.	большóй	big, large
горе adv.	наверхý, вверх	up, above
гор ен (-на) adj.	вéрхний	upper
горчлив (-а) adj.	гóрький	bitter
господ m.	господь	lord
господар (-и) m.	хозýин, госудárь	master
господари ipf.	господствовать	govern, rule
господ ин (-а) m.	господíн	Mr., gentlemen
госпог а (-и) f.	госпожá	Mrs., lady
госпофиц а (-и) f.	бáрышня	Mss., young lady

гостин (-и) м.	гость	guest
гостеприимство п.	гостеприимство	hospitality
готви ipf.	готовать	cook
готов (-а) adj.	готовый	ready, finished, done
граби ipf.	хватать, забирать	grab, seize
град (-ови) м.	город	town, city
град m.	град	hail
градба (-и) f.	постройка, сооружение	construction, building
гради ipf.	строить	build
градина (-и) f.	сад	garden
градскими (-а) adj.	городской	urban, city
граинин (-и) м.	гражданин	citizen
грб (-ови) м.	спина	back
грд (-а) adj.	уродливый	ugly
греши ipf.	ошибаться	make a mistake
грешка (-и) f.	ошибка	mistake
грижка (-и) f.	беспокойство, забота	care, worry
грижи (се) ipf.	беспокойиться, заботиться	take care of, worry
грми ipf.	грометь	thunder
грмушка (-и) f.	куст	bush
гробница (-и) f.	гробница	tomb
грозје п.	виноград	grapes
гром (-ови) м.	гром	thunder
группа (-и) f.	группа	group
группација (-и) f.	группировка	grouping, group
губи ipf.	терять	lose
гушка (-и) f.	горло, шея	throat, neck
гуштер (-и) м.	ящерица	lizard

Д

да part.	да	yes
да conj.	чтобы	to, if
дава ipf.	давать	give
дади (-ов) pf.	дать	give
далеку adv.	далеко	far, far away
дали part.	ли	interrogative particle in yes-no questions); whether
дарежлив (-а) adj.	щедрый	generous
дар (-ови) м.	подарок	gift, present
дарува ipf.	дарить	give a gift/present
дата f.	число, дата	date

два num.m.	два	two
дваесет num.	двáдцать	twenty
двајца num.	двóе	twosome, two people
дванаесет num.	двенáдцать	twelve
двати adv.	двáжды, два ráза	twice
две num. f. n.	две, два	two
двесте num.	двéсти	two hundred
движење n.	движе́ние	movement
деведесет num.	девяно́сто	ninety
девојк а (-и) f.	деву́шка	girl
дедо (-вци) m.	дед, дéдушка	grandfather, old man
дејство n.	дéйствие	action
дека conj.	что	that
дел (-ови) m.	часть	part
дели ipf.	делить	divide, separate
дел о (-а) n.	дéло, произведéние	act, work
ден (-ови) m.	день	day
денар (-и) m.	дéнар, дéнежная единица Македонии	denar, unit of currency in Macedonia
денес(ка) adv.	сéгдня	today
денеш ен (-на) adj.	сегóдняшний	today's, present-day
деноноќи е (-ја) n.	сúтки	twenty-four hours
дење adv.	днём	during the day
десет num.	дéсять	ten
десно adv.	спráва, напрáво	right
детал ен (-на) adj.	детáльный	detailed
де те (-ца) n.	ребёнок, мáльчик	child, kid
дечки pl. (разг)	ребéта	children, kids
див (-а) adj.	дíкий	wild
дињ а (-и) f.	дýня	(musk) melon
директ ен (-на) adj.	прямóй	direct
директно adv.	прáмо	directly
дискéт а (-и) f.	дискéта	disk
длабок (-а) adj.	глубóкий	deep
до pfaep.	до, óколо, рýдом	by, next to, beside, to
доаѓа ipf.	приходíть, приезжáть	come
доб ар (-ра) adj.	хорошíй, дóбрый	good
добива ipf.	получáть	get
доби е (-в) pf.	получíть	get
добредојде n.	привéтсвие	welcome
добро adv.	хорошó, лáдно	good
довед е (-ов) pf.	довестí, привестí	bring
доволно adv.	достáточно	enough

договор (-и) м.	договóр	agreement
договара (сé) ipf.	договáривать,	negotiate, arrange, agree
	договáриваться	
договори (сe) pf.	договорýть, договорýться	negotiate, arrange, agree
догодина adv.	в бúдущем годú	next year
додава ipf.	добавлять	add, append
додад॥е (-ов) pf.	добавить	add, append
додато॥к (-чи) м.	добавлéние	addition
додека conj.	покá, до тех пор	while, until
дожд (-ови) м.	дождь	rain
дозволи pf.	разрешíть, позвóлить	permit, allow, let
дозна॥е (-в) pf.	узнáть	find out
дојд॥е (-ов) pf.	прийтí, приéхать	come
◊ добро дојде	добрó пожáловать	welcome
	с приéздом	
долг (-ови) м.	долг	debt
долг (-а) adj.	длínний, дólгий	long
доле v. долу	вниз, внизú	down, under, below
должи ipf.	быть должностным,	debit
долу adv.	вниз, внизú	down, under, below
дом (-ови) м.	дом	home, house
дома adv.	дóма, домóй	at home
домаш॥ен (-на) adj.	домáшний, отéчественный	homemade
доминíра ipf.	доминíровать	dominate
доморóд॥ец (-чи) м.	кореннóй жíтель	native, aboriginal
допаѓа (сe) ipf.	нráвиться	like
допир (-и) м.	прикосновéние	touch
допира ipf.	трóгать, прикасáться	touch
допре pf.	трóнуть, прикасанýться	touch
досадува (сe) ipf.	надоеðать, скучáть	bother, be bored
доста adv.	хвáтит, достáточно	enough
дотера (сe) pf.	принарядíться	dress up
дотерува (сe) ipf.	принаряжáться	dress up
доцна adv.	поздно	late
доцни ipf.	опáздывать	be late
дрвен (-а) adj.	деревéнный	wooden
дрв॥о (-а) n.	дréво, полéно	tree, wood
држав॥а (-и) f.	госудáрство, держáва	state, country
држи ipf.	держáть	hold
друг (-а) adj.	другóй, иноý	other
другар (-и) м.	товарищ, друг	friend
другарува ipf.	дружíть	be friends wih
другпат adv.	в другой раз	some other time

дружи (се) ipf.	дружить	be friends with
друштв о (-а) n.	компания, общество	company, society
дури conj.	даже	even
душ а (-и) f.	душа	soul, spirit

Ѓ

ѓавол (-и) m.	чёрт, дьявол	devil
ѓевре к (-ци) m.	бублик посыпанный кунжутом	like a bagel or a pretzel

Е

eve part. dem.	вот	here is
евтино adv.	дёшево	cheap
ед ен (-на) num.	один	one
единствен (-а) adj.	единный, единственный	only, unique, united
единственно adv.	только, единственno	only
еднак ов (-ва) adj.	одинаковый	equal
единина f.	единственное число	singular
еднаш adv.	однажды, один раз	once
езер о (-а) n.	озеро	lake
електронск и (-а) adj.	электронный	electronic
◊ елекитронска юши а	электронная почта	e-mail
елен (-и) m.	олень	deer
ене part. dem.	вон	there is
ептен adv. разг.	очень, совсём	very much, completely
ера f.	эра	era
есен m.	осень	autumn, fall
ете part. dem.	вот	there is
етички adj.	этический	ethical, ethic
◊ етички да ив	этический дательный	dativus ethicus

Ж

жал m.	тоска, печаль, жаль	sorrow, grief, sadness
жали (се) ipf.	жаловаться, печалиться, горевать	regret, grieve, complain, be sorry
жед f.	жажды	thirst
жед ен (-на) adj.	испытывающий жажду	thirsty

же́жок (-шка) adj.	горячий, жаркий	hot
желб́а (-и) f.	желание	wish, desire
желќа (-и) f.	черепаха	turtle
жен́а (-и) f.	женщина, женá	woman, wife
жени́ (се) ipf.	жениться, жениться	marry (a woman)
женсќи (-а) adj.	жéнский	feminine, female, women's
жешко adv.	жарко, горячо	hot
живее ipf.	жить, проживáть	live
живот (-и) m.	жизнь	life
животн́о (-и) n.	животное	animal
жираф́а (-и) f.	жираф	giraffe
жител (-и) m.	житель	inhabitant
жито n.	зерно, пшеница	grain, wheat
жолт (-а) adj.	жёлтый	yellow
журќа (-и) f.	вечеринка	party

3

за praep.	для, о, за	for, about
заб (-и) m.	зуб	tooth
забав́а (-и) f.	вечеринка, развлече́ние	party, entertainment
забавен (-на) adj.	развлекáтельный	enjoyable, entertaining
забавува (се) ipf.	развлекáться	enjoy oneself, entertain
забележ́и (-ав) pf.	замéтить	note, notice
зaborava ipf.	забыва́ть	forget
зaboravi pf.	забы́ть	forget
забранет (-а) adj.	запрёшенный	forbidden
забрани pf.	запрети́ть	forbid, prohibit
забранува ipf.	запреща́ть	forbid, prohibit
заврши pf.	закончить	finish
завршува ipf.	закáнчивать	finish
завчера adv.	позавчáра	day before yesterday
заград́а (-и) f.	скóбка	parenthesis, bracket
◊ во за́гради	в скóбках	<i>in parenthesis</i>
зад rgaer.	за, сзади	behind
задач́а (-и) f.	задáние	task, assigment
заден (-на) adj.	záдний	back
задоволств́о (-а) n.	удовольстvие	pleasure, satisfaction
задолжително adv.	обязáтельно	obligatory
задоцни pf.	опоздáть	be late
задутре adv.	пóслезавтра	the day after tomorrow
заедниц́а (-и) f.	союз, общíна	community, union

заедно adv.	вмѣсте	together
заем (-и) m.	заем	loan
заем ен (-на) adj.	взаймный	mutual, reciprocal
зазема ipf.	занимáть, захвáтывать	take, occupy
засвони pf.	зазвонить, позвонить	ring
заја к (-ци) m.	зáяц, крóлик	rabbit
зајде pf.	зайти	set (the sun)
закачалк а (-и) f.	вéшалка	clothes hanger
закачи pf.	повéсить	hang up
замена f.	обмén	exchange, replacement
замени pf.	заменить	replace
заменк а (-и) f.	местоимéние	pronoun
замин е (-ав) pf.	уйтí, уéхать	leave, depart
заминува ipf.	уходíть, уезжáть	leave, depart
замор ен (-на) adj.	утомítельный	tired, fatigued
занеме pf.	онемéть	stun, be speechless
занимава (се) ipf.	занимáться	engage in, amuse
заоѓа ipf.	заходить	set (the sun)
запад m.	зáпад	west
запад ен (-на) adj.	зáпадный	western, west
запали pf.	зажéчь, поджéчь	light
запомни pf.	запомнить	remember, memorize
запира ipf.	останáвливать	stop, halt
запирк а (-и) f.	запятáя	comma
запиш е (-ав) pf.	записáть, вписáть	write down
запишува ipf.	запíсывать, впíсывать	write down
заповед (-и) m.	приказ	command
заповед ен (-на) adj.	повелíтельный	imperative
◇ заїгован начин	повелíтельное, наклонéние	imperative
запознава (се) ipf.	знакомить, знакомиться	meet, get to know
запре pf.	остановить	stop, halt
заработи pf.	заработать	earn, make money
заради pfaep.	räди, из-за	on account of, for the sake of
за'рфа pf.	заржавéть	rust
за'ржи pf.	заржáть	growl
за'рти pf.	начáть прорастáть	sprout, germinate
засака pf.	захотéть, полюбить	fall in love
засега adv.	покá	for the time being
застан е (-ав) pf.	остановиться	stand
застапен (-а) adj.	предстáвленный	represented
застуди pf.	похолодáть	turn cold
затворено adv.	закрыто	closed

затвори pf.	закрыть	close
зато што conj.	потому что	because
зафатен (-а) adj.	занятый, занятой	busy, occupied
зафатено adv.	занято	busily
зачува pf.	сохранить	preserve, keep
зачуди pf.	удивить	surprise, amaze
зашто conj.	потому что	because
збир ен (-на) adj.	собирательный	collective
◊ збирна множина	собирательное	collective plural
<i>множественное число</i>		
збор (-ови) m.	слово	word
зборни к (-ци) m.	сборник	anthology
зборува ipf.	говорить	talk, speak
зву к (-ци) m.	звук	sound
звук ен (-на) adj.	звонкий	voiced
згод ен (-на) adj.	удобный, красивый	suitable, convenient, handsome
зград а (-и) f.	здания, дом	building, apartment house
здодев ен (-на) adj.	надоедливый	boring
здрав (-а) adj.	здравый	healthy
здравје n.	здравье	health
зелен (-а) adj.	зелёный	green
зеленило n.	зелень	greenery
зеленчук m.	овощи	vegetables
зелје n.	сорт шпината	eatable leafy plant
зелка f.	капуста	cabbage
зема ipf.	брать	take
зе ме (-дов) pf.	взять	take
земичк а (-и) f.	булочка	bun, roll
зем а (-и) f.	страна, земля	country, land, soil, Earth
земјотрес (-и) m.	землетрясение	earthquake
зијан m. разг.	ущерб, убыток	loss
зима f.	зима	winter
зима ва adv.	этой зимой	this winter
зиме adv.	зимой	in winter
зим ен (-на) adj.	зимний	wintry, winter
зимоска adv.	минувшей/будущей зимой	last/next winter
злат ен (-на) adj.	золотой	gold
злато n.	золото	gold
зми ја (-и) f.	змея	snake
зн ае (-ам) ipf.	знать	know
знаење n.	знание	knowledge
знача ен (-јна) adj.	важный	important
значење (-а) n.	значение	meaning, sense

значи ipf.	значить, означа́ть	mean, signify
значи mod.	значит, стáло быть	so
зашто adv.	почемú, зачéм	why
зра́к (-ци) m.	луч	ray, beam
зрел (-а) adj.	зрéлый	ripe

S

звезд а (-и) f.	звездá	star
свер (-ови) m.	зверь	beast
звони ipf.	звонить	ring
звоно п. разг.	звонóк	bell
сиври pl.	кальсоны	long johns
сид (-ови) m.	стенá	wall
сирка ipf.	подглядывать	peep, peek
сирка f.	щель, сквáжина	opening, hole, rip

И

и conj.	и	and
й v. таа	ей	her, to her
иако conj.	хотя	even though
игл а (-и) f.	игlá	needle
игр а (-и) f.	игrá	play
игра ipf.	играть, танцевáть	play, dance
играчк а (-и) f.	игрушка	toy
иде ipf.	идти, приходíть	come
иде ја (-и) f.	идéя	idea
ид ен (-на) adj.	бúдущий	future, next
иднина f.	бúдущее	future
изб ере (-рав) pf.	избрáть, вýбрать	choose, select
избор m.	вýбор	choice, selection
избро и (-ив/-јав) pf.	сосчитáть, вýсчитать	count
извади pf.	вýнуть, вýтащить	take out
извини (се) pf.	извинítъ, извинíться	excuse oneself, apologize
извинува (се) ipf.	извининтъся	excuse oneself, apologize
извични к (-ци) m.	восклицáтельный знак	exclamation mark
извонред ен (-на) adj.	замечáтельный, исключáтельный	extraordinary, exceptional
извор (-и) m.	источник, родник	source, spring
изврши pf.	вýполнить, совершítъ	perform, fulfill

изговара ipf.	произноси́ть	pronounce
изговор m.	произношёне	pronunciation
изградба f.	стройка, постройка	building, construction
изгрева ipf.	восходи́ть	rise (sun)
изгрее pf.	взойти	rise (sun)
изгуби (се) pf.	потеря́ть, заблуди́ться	lose
издели pf.	вы́делив, отде́лить	separate
изделува ipf.	вы́деля́ть, отде́лить	separate
издрж и (-ав) pf.	вы́дергать	hold, bear
изед е (-ов) pf.	съестъ	eat up
излегува ipf.	вы́ходи́ть	go out, exit
излез (-и) m.	вы́ход	exit
изле зе (-гов) pf.	выйти	go out, exit
изми е (-в) (се) pf.	умы́ть, помы́ть	wash
	умы́ться, помы́ться	
измин е (-ав) pf.	пройти	pass
изморен (-а) adj.	утомлённый	tired
изненади (се) pf.	удиви́ть, удиви́ться	surprise
изненадување п.	сюрпри́з	surprise
изобилство п.	изоби́лие	abundance
израдува (се) pf.	обрáдоваться, обра́довать	become happy, make someone happy
израз (-и) m.	выражéние, оборот	expression
изразува (се) ipf.	выражáть, выражáться	express, express oneself
изучува ipf.	изучáть	study, learn
икон а (-и) f.	икона	icon
иконостас (-и) m.	иконостáс	iconostasis
или conj.	и́ли	or
илјад а (-и) f. num.	тысяча	thousand
има ipf.	есть, имéть	have
им е (-иња) п.	ймя	name
именк а (-и) f.	ймя существительное	noun
инаку adv.	иначе, по другому	otherwise
инаку mod.	в осталъном, вообщé-то	otherwise
институт (-и) м.	институт (научно- исслéдовательский)	institute
интерес ен (-на) adj.	интересный	interesting
интерпункција f.	знаки препинáния	punctuation
исе че (-ков) pf.	вы́рубить, вы́сечь	cut
искажува ipf.	выражáть	express
искачи (се) pf.	подня́ться	clamber up
исклучи pf.	исключи́ть, вы́ключить	exclude, switch off
исклучител ен (-на) adj.	исключи́тельный	exceptional

исключо к (-ци) m.	исключéние	exception
ископува ipf.	выкáпывать	dig out
испегла pf.	отутóжить	iron, press
испе е (-ав) pf.	спеть	sing
исп ере (-рав) pf.	выстирать	wash
испе че (-ков) pf.	испечь, выпечь	bake, roast
испи е (-в) pf.	выпить	drink
испит (-и) m.	зкzáмен	exam
испрати pf.	послáть, отпráвить,	send, see off
	проводить	
испраќа ipf.	посылáть, отправлять	send, see off
	проводожáть	
испржи pf.	пожáрить	fry
ист (-а) adj.	тот же, такóй же	same
истепа pf.	избýть	beat (up)
исто adv.	тóже, тákже	in the same way
истовремено adv.	одноврёменно	at the same time
исто така adv.	тóже, тákже	also, likewise
исток m.	востóк	east
исчисти pf.	вычистить, очистить	clean up
ит ен (-на) adj.	срóчный	urgent
итно adv.	срóчно	urgently

J

јаболк о (-а) n.	яблоко	apple
јав ен (-на) adj.	публýчный	public
јагнешк и (-а) adj.	ягñáчий	lamb, lamb's
◊ јаѓнешко месо	ягñáтина	lamb (<i>meat</i>)
јаде ipf.	есть, кúшать	eat
јадењ е (-а) n.	едá, блюдо	meal, eating, dish
јази к (-ци) m.	язык	language, tongue
јајц е (-а) n.	яйцó	egg
јас pron. pers.	я	I
јасно adv.	ясно	clear
југ m.	юг	south
јуж ен (на) adj.	южный	south, southern
јуна к (-ци) m.	герóй, молодéц	hero
јунешк и (-а) adj.	говáжий	young beef
◊ јунешко месо	говáдина	young beef



кавгаци ja (-и) m. разг.	скандали́ст	quarrelsome person
каде adv.	кудá, где	where
кадрав (-а) adj.	кудря́вый	curly, wavy
каж е (-ав) pf.	сказа́ть	say, tell
кажува ipf.	говори́ть	say, tell
каj preap.	у, óколо	by, at
каj adv. разг.	кудá, где	where
кајси ja (-и) f.	абрико́с	apricot
како adv.	как	how
как ов (-ва) adj.	како́й	what kind of-
кале n.	крепость	fortress, citadel
каме н (-ња) m.	камень	stone
камен (-а) adj.	каменный	stone
камил а (-и) f.	верблóд	camel
кани ipf.	приглаша́ть	invite
канц а (-и) f.	кóготь	claw
капа к (-ци) m.	крышка, вéко	cover, lid
капе (се) ipf.	купáться, купáться	bathe
кара (се) ipf.	ругáться, ругáться, ссóриться	quarrel, argue
карт а (-и) f.	кárта, билéт	map, card, ticket
карфиол m.	цветнáя капúста	cauliflower
каса ipf.	куса́ться, куса́ться	bite, sting, nip
кас а (-и) f.	кáсса, копíлка	cash desk
кат (-ови) m.	этáж	floor
кафез (-и) m.	клéтка	cage
кафеци ja (-и) m.	любитель кóфе	coffee lover
кафул е (-иња) n.	каfé	coffeehouse, cafe
качи (се) pf.	поднýть, поднýться	climb, go up, get on
кашкавал m.	сыр	kashkaval cheese, yellow cheese
кашица f.	кáшель	cough
кеj (-ови) m.	на́бережная	quay
келнер (-и) m.	официáнт	waiter
керамичк и (-а) adj.	керамíческий	ceramic
кил о (-а) n. разг.	килó	kilo
килограм (-и) m.	килогráмм	kilogram
кипарис (-и) m.	кипарíс	cypress
кири ја (-и) f.	наём, арénда	lease, rent
кисел (-а) adj.	кýслый	sour
китк а (-и) f.	пучóк	bunch
◇ киїїка маðдонос	пуçóк петру́шки	bunch of parsley

кифл а (-и) f.	рогáлик	croissant like pastry
клуп а (-и) f.	пáрта, скамéйка	desk, bench
клуч (-ови/-еви) m.	ключ	key
книг а (-и) f.	книга	book
книжарниц а (-и) f.	книжный магазíн	bookstore
книжев ен (-на) adj.	литератúрный	literary
кога adv.	когда	when
код (-ови) m.	код	code
кој (-а) pron.	кто	who
кокодака ipf.	кокодáхтать	cackle
кокошк а (-и)	курица	hen
кол а (-и) f.	машíна	car
колбас (-и) m.	колбáска	sausage
колег а (-и) m.	коллéга	colleague
колера f.	холéра	cholera
колешк а (-и) f.	коллéга	colleague
количество n.	коли́чество	quantity
количество f.	коли́чество	quantity
комар ец (-ци) m.	комáр	mosquito
колку adv.	скóлько	how much
компир (-и) m.	картóфель	potato
компјутерци ја (-и) разг.	компьютерщик	computer person
комши ја (-и) m.	сосéд	neighbor
кон praep.	к	to, towards
кон ец (-ци) m.	нить, нýтка	thread, string
консонант (-и) m.	соглásный	consonant
коњ (-и) m.	коњ, лóшадь	horse
кор а (-и) f.	кóра, кóрка	bark, crust
корис ен (-на) adj.	полéзный	useful
корист f.	пóльза	benefit, use
кориц а (-и) f.	облóжка, переплёт	cover, binding
коса f.	вóлосы	hair
коск а (-и) f.	кость	bone
костим (-и) m.	костíом, купáльник	suit, swimsuit
котлин а (-и) f.	котловíна	valley, basin
кош (-ови) m.	корзíна	basket
кошул а (-и) f.	рубáшка	shirt
кравј и (-а) adj.	корóвий	cow-
краде ipf.	красть, воровáть	steal
крад ец (-ци) m.	вор	thief
кра ј (-еви/-ишта) m.	конéц, край	end, region
крајбрежј е (-а) n.	поберéже	coast, shore
кral (-еви) m.	корóль	king

краси ipf.	украшáть	decorate
краставиц а (-и) f.	огурéц	cucumber
крат ок (-ка) adj.	корóткий	short
кровя ipf.	поднимáть	rise, lift
кровет (-и) m.	кровáть	bed
кред а (-и) f.	мел	chalk
крем m.	крем	cream
крен е (-ав) pf.	подня́ть	rise, lift
крив (-а) adj.	кривóй, избóгнутый	wrong, curved
кри е (се) (-jam) ipf.	прятать, скрыва́ть прятаться, скрыва́ться	hide
крыл о (-а) n.	крыло	wing
крап а (-и) f.	полотéнце	towel, cloth
круг (-ови) m.	круг	circle, ring
круп ен (-на) adj.	крупный	big, large
круш а (-и) f.	грúша	pear
кук а (-и) f.	крюк	hook
кум (-а) m.	крёстный отéц	godfather, best man
куп (-ови) m.	ку́ча	pile, heap
купатил о (-а) n. разг.	вáнная	bathroom
купи pf.	купить	buy
купол а (и) f.	ку́пол	cupola, dome
курир (-и) m.	курьéр	courier
курс (-еви/-ови) m.	курс	course
кусур m.	сдáча	change
кук а (-и) f.	дом, особняк	house
куфер (-и) m.	чемодáн	suitcase
куч е (-иња) n.	собáка	dog
кучешк и (-а) adj.	собáчий	dog, dog's

Л

лав (-ови) m.	лев	lion
лаг а (-и) f.	ложь	lie
лад ен (-на) adj.	холóдный	cold
лаф а (-и) f.	сúдно, лáдья	ship
лаже ipf.	лгать, занимáть	lie, cheat
лажиц а (-и) f.	лóжка	spoon
лажичк а (-и) f.	лóжечка	tea-spoon
лак (-ови) m.	áрка, свод, лак	arch, lacquer
лаком (-а) adj.	жáдный, алчный	greedy
ламб а (-и) f.	лáмпа	lamp

лани adv.	в прошлом году	last year
лата ipf.	лопать, жрать	gobble
леб (-ови) m.	хлеб	bread
лево adv.	налéво, слéва	left
легнe (-ав) pf.	лечь	lie down
легнува ipf.	ложиться	lie down
лед m.	лёд	ice
лежéjки v. adv.	лёжа	lying
лежи ipf.	лежáть	lie
лек (-ови) m.	лекárство	medicine
лекар (-и) m.	врач	doctor
лектор (-и) m.	преподавáтель языка в ВУЗи, ред-литпрáвщик	lecturer, language instructor
лекци ja (-и) f.	урóк	lesson
лес ен (-на) adj.	лёгкий	easy, light
лета ipf.	летáть, летéть	fly
лет ен (-на) adj.	лётний	summer
лет о (-а) n.	лéто	summer
летóво adv.	этим лéтом	this summer
летоска adv.	в это/ в минúвшее лéто	this/last summer
мршојад (-и) m.	стервáтник	vulture
лешни к (-чи) m.	лесной орéх, фундúк	hazelnut
ли part.	ли	interrogative particle
либе n.	любíмый, любíмая	darling
ливад а (-и) f.	луг	meadow
лик (-ови) m.	лицó, внешний вид	figure, character
ликов ен (-на) adj.	изобразительный	visual (art)
лимон (-и) m.	лимón	lemon
лисиц а (-и) f.	лисица	fox
лист (-ови) m.	лист (бумáги)	sheet
лис т (-ja/-je)	лист (дерева)	leaf
лист а (-и) f.	спíсок	list
лиц е (-а) n.	лицó	person, face
лич ен (-на) adj.	личный, красивый	personal, pretty
личи ipf.	быть похóжим	resemble, look like
лично adv.	лично	personally
локум m.	рахáт-лукум	Turkish delight
лош (-а) adj.	плохóй	bad
лошо adv.	плохо	badly
лубениц а (-и) f.	арбúз	watermelon
лүгé pl.	люди	men, people
лук m.	чеснóк	garlic
луксуз m.	ро́скошь	luxury

лупи ipf.
лут (-а) adj.

чи́стить
острый, злой

peel
hot (spicy), angry

Љ

љубез||ен (-на) adj.
љуби ipf.
љубов f.
љубовни||к (-ци) m.
љубовди||ја m.

любéзный
любить
любóвь
любóвник
бáбник

kind
love
love
lover
lover

М

мавта ipf.
магар||е (-иња) n.
магдонос m.
маж (-и) m.
мажена adj.
мажи (се) ipf.

мазно adv.
маиц||а (-и) f.
мајк||а (-и) f.
мајмун (-и) m.
мајмунче n. техн.
мајстор (-и) m.
мајчин (-а) adj.
мак||а (-и) f.
македонск||и (-а) adj.
мал (-а) adj.
малку adv.
манастир (-и) m.
манц||а (-и) f.
мас||а (-и) f.
маслинк||а (-и) f.
матурáнт (-и) m.
мач||е (-иња) n.
мачи (се) ipf.
машк||и (-а) adj.
мeй||а (-и) f.
меу praep.

махáть
осёл, ишáк
петрúшка
мужчíна, муж
зáмужня
вýдать/выдавáть зáмуж,
вýйти выходíть зáмуж
глáдко, рóвно
фудбóлка, мáйка
мать
обезýяна
собáчка
мáстер, знатóк
матерíйский, роднóй
мýка, мучéние
македónский
мáленький
мáло, немnóго
монастырь
тушёное блюдо, едá
стол; мáсса
маслина
выпускníк школы
котёнок
мýчить, мýчиться
мужскóй
мéжка
мéжду

wave
donkey
parsley
man, husband
married (to a women)
marry (a woman)

smooth
t-shirt, undershirt
mother
monkey
at sign
skilled laborer
mother, maternal
pain, suffering
Macedonian
small
a little, a few
monastery
stew
table; mass (of people)
olive
high school graduate
kitten
torture, suffer, bother
masculine
boundary
between, among

меѓународ ен (-на) adj.	междунарóдный	international
мелен (-а) adj.	молóтый	ground
мера f.	граница, стéпень	extent
мери ipf.	méрить, взвéшивать	measure
мерк а (-и) f.	мéra	measure, unit
мермер m.	мráмор	marble
месец (-и) m.	мéсяц	month
месечина f.	лунá	moon
меси ipf.	месéть	knead
месо n.	мáсо	meat
мести ipf.	размешáть, раставлять	settle, arrange
мест о (-а) n.	мéсто	place,
местоположба f.	местоположéние	location
мете ipf.	мести́	sweep
мечк а (-и) f.	медвéдь	bear
мечт а (-и) f.	мечтá	daydream, illusion
мечта е ipf.	мечтáть	dream
меша ipf.	мешáть, смéшивать	mix
мешан (-а) adj.	смéшанный	mixed
ми е (-јам) (се) ipf.	мыть, мытся	wash
мижéјки v. adv.	зажмúряться, с закрýтыми глазáми	with one's eyes shut, blindfolded
мил (-а) adj.	мíлый, дорогóй	dear
◊ мило ми е	мнe óчень приятно	<i>my pleasure, I am pleased</i>
минато n.	прошéдшее	past
мин е (-ав) pf.	пройти	pass
мир m.	мир, тишинá	peace, silence
мир ен (-на) adj.	мíрный, спокóйный	quiet, peaceful
мириса ipf.	пáхнуть	smell
мирно adv.	тíхо, спокóйно	calm
мисл а (-и) f.	мысль, идéя	thought, idea
мислењ е (-а) n.	мышлéние, мнéние	opinion
мисли ipf.	думáть	think
млад (-а) adj.	молодóй	young
младина f.	молодёжь	young people, youth
млеко n.	молóкó	milk
млеч ен (-на) adj.	молóчный	milk, dairy
многу adv.	много, очень; большóе	many, much; very
множина f.	множ. числó	plural
модар патлиџан m.	баклажáн	eggplant, aubergine
може ipf.	моchь, мóжно	can, be able
можеби mod.	мóжет быть, мóжно	perhaps, maybe
мож ен (-на) adj.	возмóжный	possible

◊ можен начин	услóв. наклонéние	<i>hypothetical mood</i>
можност (-и) f.	возмóжность	possibility
мозаик (-ци) m.	мозáика	mosaic
моj (-а) pron.	мой	my, mine
молб а (-и) f.	прóсьба	request
молежлив (-а) adj.	умолýющий	pleading
моли ipf.	просíть	beg, ask
молив (-и) m.	карандáш	pencil
молкum adv.	мóлча	silently
молња f.	мóлния	lightning
молчи ipf.	молчáть	be silent
момч е (-иња) n.	пáрень, мáльчик	boy, young man
мора ipf.	быть должностным	must, have to
мор е (-иња) n.	мóре	sea
морков (-и) m.	моркóвъ	carrot
мост (-ови) m.	мост	bridge
моќен (-на) adj.	мóщный, сíльный	powerful
мошне adv.	óчень	very
мрак m.	мрак, тьма	darkness, dark
мраз m.	лёд	ice
мрзи ipf. imp.	быть лень	be lazy
мрзлив (-а) adj.	ленивый	lazy
мрсно adv.	жирная пýща	greasy, fatty
музе ј (-и) m.	музéй	museum
мустаки pl.	усы	moustache
мушичк а (-и) f.	мóшка	midge, fly
муштери ја (-и)	клиéнт	client

H

на praep.	на, в(о), за, у, к	on, to, at, of
набљудува ipf.	наблюда́ть	observe
навечер adv.	вéчером	in the evening
навик а (-и) f.	привýчка	habit
навикнат (-а) adj.	привýкший	accustomed, used to
навики е (-ав) (се) pf.	привýкнуть	to accustom, get used to
наводници pl.	кавýчки	quotation marks
навреме adv.	вóвремя	on time
нагоре adv.	ввérх	up, upwards
наград а (-и) f.	нагráда, приз	prize, award
надарен (-а) adj.	талáントливый	talented, gifted
надвор adv.	на дворé, на ýлице	outside

надева (се) ipf.	надеяться	hope
надеж f.	надёжда	hope
надминува ipf.	преодолевáть	overcome
надминување n.	преодолéние	overcome
надолу adv.	вниз	down, downwards
назад adv.	назáд, сzáди	back, backwards
наздрави pf.	выпить за здоровье	toast, drink a toast
најад е (-ов) (се) pf.	накормыть, нае́сться	feed, fill up
најд е (-ов) pf.	найти	find
намавн е (-ав) pf.	махнúть	wave
намали pf.	умéнышить	reduce, decrease
намерно adv.	нарóчно	intentionally, on purpose
намести pf.	расстáвить, убрáть	set, arrange
нане n.	мята	mint
наоѓа (се) ipf.	находы́ть, находи́ться	find
наоколу adv.	вокрúг	around
направен (-а) adj.	сдéланный	made
напладне adv.	в полдень	at noon
наплати pf.	расплаты́ться	charge
напор (-и) m.	уси́лие, труд	effort
направи pf.	сдéлать	make
напред adv.	вперёд, впереди	forward, ahead
напушта ipf.	покиды́ть, оставля́ть	leave, abandon
напусти pf.	покýнуть, остáвить	leave, abandon
наред ен (-на) adj.	очереднóй, слéдующий	following, next
наре че (-ков) pf.	назвы́ть	call, name
народ m.	нарóд	people, nation
народ ен (-на) adj.	нарóдный	popular, folk
нароси pf.	посыпать	bedew
нарочно adv.	нарóчно	on purpose, intentionally
населб а (-и) f.	район, посёлок	settlement; neighborhood, suburb
населен (-а) adj.	населённый	populated
насмевн е (-ав) (се) pf.	улыбнúться	smile
насп ие (-ав) (се) pf.	выспáться, отоспáться	have a good sleep
настава f.	обучéние, учёба	teaching
наставни к (-ци) m.	преподавáтель	teacher, instructor
настан (-и) m.	событие	event
настапува ipf.	выступáть	perform
настрана adv.	в сторонé	aside, away
натпева ipf.	петь лúчше	out-sing
натпе е (-ав) pf.	спеть лúчше	out-sing
наука f.	наука	science

наутро adv.	утром, поутру	in the morning
начин (-и) m.	способ, образ, манёра; наклонение	way, manner; mood
наш pron.	наш	our
не part.	не, нет	no, not
нè v. nie	нас	us
небо n.	небо	sky
невиден (-а) adj.	навиданный	unseen
негатив ен (-на) adj.	отрицательный	negative
негација f.	отрицание	negation
недел а (-и) f.	воскресенье; неделя	Sunday; week
нежност f.	нежность	tenderness; gentleness
независ ен (-на) adj.	независимый	independent
независно adv.	независимо; несмотря её	independently, regardless of her
нејзин (-а) pron.	не хотеть, не любить	don't like/wont
нејке ipf.	пусть, пускай	let
нека part.	где-то, где-нибудь	somewhere
некаде adv.	как-то, как-нибудь	somehow
некако adv.	какой-то, какой-нибудь	some kind of
некак ов (-ва) adj.	когда-то, когда-нибудь;	once, someday, ever
некогаш adv.	иногда	
неко ј (-а) pron.	некоторый, какой-то	someone
неколку adv.	несколько	some, several
нели part.	ведь, не так ли	right, correct, eh
нема ipf.	нет, не иметь, не	there is/are not, do not have
неменлив (-а) adj.	неизменяемый	unchanging
неодамна adv.	недавно	recently, lately, not long ago
неопределен (-а) adj.	неопределённый	indefinite
непознат (-а) adj.	незнакомый, неизвестный	unknown
неправда f.	несправедливость	injustice
непреод ен (-на) adj.	непереходный	intransitive
◊ нейреоден əлаχол	непереходный глагол	<i>intransitive verb</i>
нерасположен (-а) adj.	в плохом настроении	cheerless, joyless
несвршен (-а) adj.	насовершённый; неоконченный	imperfective; unfinished
нешто pron.	что-то, что-нибудь; кое-что	something, anything
нивни pron.	их	their, theirs
ние pron.	мы	we
ниед ен (-на) adj.	ни один, никто	none, not one
◊ во ниедно време	в неурочное время; очень поздно нощью	<i>inconvenient time; late at night</i>
низ praepr.	сквозь, чрез	through

ни́зок (-ска) adj.	ни́зкий	short; low
никаде adv.	нигде, никуда	nowhere
никако adv.	ника́к, ни в коем слу́чае	no way, absolutely not
никогаш adv.	никогдá	never
никој pron.	никто	nobody
ниту conj.	ни	neither, nor
ништо pron.	ничегó, ничтó	nothing
нож (-еви/-ови) m.	нож	knife
нос (-ови) m.	нос	nose
носач (-и) m.	носильщик	porter, carrier
носи ipf.	носить, нестí	carry, bring
нота (-и) f.	нóта	note
ноќ (-и) f.	ночь	night
ноќе adv.	ночью	at night
ноќева ipf.	ночевáть	spend the night
ноќевање (-а) n.	ночёвка	night stay
ноќен (-на) adj.	ночной	night, nocturnal
нуди ipf.	предлагáть	offer
нуль (-и) f.	ноль	zero

Н

Ньюорк m.
ニュートン m.

Нью-Йорк
뉴턴

New York
Newton

О

обележје (-а) n.
обележува ipf.
обесува ipf.
обземен (-а) adj.
обид (-и) m.
обиде (-ов) (се) pf.
обије (-в) pf.
обидува (се) ipf.
обичај (-и) m.
обичен (-на) adj.
објасни pf.
облаќ (-ци) m.
облека f.

характéрная чертá
обознáчить, отмéтить
вешать
увлечённый
попытка
попытаться
взломáть
пытаться
обычай, привíчка
обычный, обыкновéнnyй
объяснить, пояснить
туча, облако
одéжда

characteristic, feature
mark, designate
hang up
obsessed
attempt
try
brake through
try
custom, tradition
ordinary, usual
explain
cloud
clothes

облекува (се) ipf.	одевáть, надевáть, одевáться	get dressed
обожава ipf.	обожáть	adore
образ (-и) m.	ли́цо, щекá	cheek
образложение n.	обосновáние	explanation
образование n.	образовáние	education
образува (се) ipf.	образóвывать, формировáть	form, create, be formed
образóвываться		
обрати (се) pf.	обратíть, обратíться	turn, address
◊ <i>обрайти внимание</i>	<i>обратíть внимание</i>	<i>pay attention</i>
обува (се) ipf.	обувáть, обувáться	put on
ова pron.	это	this
овде adv.	зедсъ, сюдá	here, over here
овошје n.	фрúкты	fruit
овц а (-и) f.	овцá	sheep
ог ан (-нови) m.	огóнь, костёр	fire
ог ин (-нови) m.	огóнь, костёр	fire
огладн е (-ав) pf.	проголодáться	become hungry
оград а (-и) f.	забóр, огráда	fence
ограничен (-а) adj.	ограниченный	limited
од rpaer.	от, с(о), из	from; of
одамна adv.	давнó, издавна	long ago
одбележува ipf.	отмечáть	mark, designate
одби е (-в) pf.	отбítь; отвéргнуть	refuse
одвај adv.	едвá, с трудом	barely, hardly
одвед е (-ов) pf.	отвестí	take away
одвреме-навреме adv.	врéмя от врéмени	from time to time
одговара ipf.	отвечáть	answer
одговор (-и) m.	отвéт	answer
одговори pf.	отвéтить	answer
оддалечи pf.	отдалíть, отодвíнуть	move further, distance
оддел (-и) m.	отдéл; часть	section
одделено adv.	отдéльно	separately
одделени е (-ја) n.	класс; отдéл	class; department
оди ipf.	идtíй, ходíть	go, walk
одигра pf.	сыгрáть	play
одлично adv.	отли́чно, прекрасно	excellent
одмор m.	отдых, отпуск	rest, vacation
одмора (се) ipf.	отдыхáть	take rest, relax
однадвор adv.	íзвне, снарúжи	from outside
однатре adv.	изнутрí	from inside
однос m.	отношéние	attitude, behavior, relation
одовде adv.	отсíода	from here

одозгра adv.	свéрху	above, over
одрекува ipf.	отрицáть, отkáзыvаться	deny, retract
одреч ен (-на) adj.	отрицáтельный	negative
одржува ipf.	проводíть, проводíться	maintain, hold
озвучува ipf.	озвúчивать	provide with a sound system
озвучува (се) ipf.	становíться звóнким	voice
озгора adv.	свéрху	above, over
оздрав и (-ев) pf.	выíздороветь, вылечить	get well, heal
око (очи) n.	глаз	eye
окол ен (-на) adj.	окре́стный, ближnий	neighbouring, nearby
околина f.	окре́стность, средá	surroundings, environment
околу rraer.	вокrúг, óколо	around, about
онаму adv.	вон там, вон тудá	over there
опас ен (-на) adj.	опáсный	dangerous
опасност f.	опáсность	danger
опис m.	óпись, описáние	description
опис ен (-на) adj.	описáтельный	descriptive
опиш е (-ав) pf.	описáть	describe
опишува ipf.	опýсывать	describe
опкружување n.	окружéние	surroundings, environment
оплакување n.	оплáкивание	lamentation, wailing
определен (-а) adj.	определённый	definite; determined
опсто и (-јав) pf.	просуществовáть	exist, endure
општ (-а) adj.	общий	general, common
◊ ойши́ла именка	нарица́тельное существо́тельное	common noun
ора ipf.	пахáть	plough
орев (-и) m.	грéцкий оréх	walnut
ор ел (-ли) m.	орёл	eagle
ореов (-а) adj.	орéховый	walnut
оригинál ен (-на) adj.	пóдлинный, оригинáльный	original
ор о (-а) n.	нарóдный мак.тáнец	Macedonian folk round dance
освен rraer.	крóме	except, beside
осветлува ipf.	освещáть	illuminate
осигур и (-ав) pf.	обеспéчить, застраховáть	assure, insure
ослаб и (-ев) pf.	похудéть	lose weight
основа f.	основáба, основáние	base, foundation
основа ipf.	учреждáть	found
основ ен (-на) adj.	основнóй, глáвный	basic, fundamental
особено adv.	осóбенно	specially, in particular
остава ipf.	оставля́ть, бросáть	put, leave
остави pf.	остáвить, бróсить	put, leave
остан е (-ав) pf.	остáться	remain, stay

оствари pf.	осуществи́ть, дости́чь	fulfill, carry through, realize
осуден (-а) adj.	осуждённый, обречённый	convicted, doomed
отворен (-а) adj.	откры́тый, общительный	open, communicative
отвори pf.	откры́ть	open
откаже́ (-ав) (се) pf.	отре́чь, отказа́ться	cancel, renounce
отров ен (-на) adj.	ядови́тый, отравляю́щий	poisonous, toxic
отсекаде adv.	отовсю́ду	from everywhere
отсекогаш adv.	íздавна, испокон веко́в	from always
отстапуванъе́ (-а) n.	отступле́ние	deviation
отсуство n.	отсутстви́е	absence
отсуствува ipf.	отсутствова́ть	be absent
отсут ен (-на) adj.	отсутствую́щий	absent
оттука adv.	отсю́да	from here

П

па part.	весь, так, же	well
па conj.	зате́м, и, а пото́м	and, so
падн е (-ав) pf.	упа́сть, пасть	fall
паѓа ipf.	пáдатъ	fall
пазар (-и) m.	рынок, базáр	farmer's market, market
пазар ен (-на) adj.	рыночный, базáрный	market
пазари pf. ipf.	купить, покупа́ть	shop
пак adv.	сно́ва, опять, ешё	again
пакување́ (-а) n.	упакóвка	packing, pack
палачинк а (-и) f.	блýнчик	crepe, pancake
пали ipf.	жечь, зажига́ть	light, start up
палт о (-а) n.	пиджáк, пальто	jacket, overcoat
памет f.	пáмять, ум	mind
памет ен (-на) adj.	úмный	clever, smart
пансион (-и) m.	пансион	board and lodging
панталони pl.	брюки, штаны	pants
пар m.	пáра	pair
пари pl.	дéнги	money
паркин г (-зи) m.	стóянка	car-park, parking lot
парч е (-иња) n.	кусóк, штúка	piece, slice
пасош (-и) m.	загráнпáспорт	passport
пастрмк а (-и) f.	форéль	trout
пат (-ишта) m.	путь, дорóга	road, way
пат (-и) m.	раз	time
патек а (-и) f.	тропинка, дорóжка	trail, path, track
патики pl.	кроссóвки	sneakers

патлиџан (-и) m.	помидор	tomato
◊ модар/црн ѫајлиџан	баклажан	eggplant, aubergine
патопис (-и) m.	путевая записка	travel literature
пауз а (-и) f.	перерыв, пауза	pause, break
паун (-и) m.	павлин	peacock
пегл а (-и) f.	утюг	iron
пегла ipf.	гладить, утюжить	iron, press
пее ipf.	петь	sing
пензионер (-и) m.	пенсионер	pensioner, retiree
пенкал о (-а) n.	авторучка	pen
пере ipf.	стирать	wash
период (-и) m.	период	period
пер о (-а) n.	перо	feather
песн а (-и) f.	песня, стихотворение	song, poem
пет ел (-ли) m.	петух	rooster, cock
пето к (-ци) m.	пятница	Friday
печат ен (-на) adj.	печатный	printed, block
печатен (-а) adj.	печатанный	printed
пече (се) ipf.	печь, жарить	roast, bake
печен (-а) adj.	печёный, жареный	roasted, baked
пешачи ipf.	идти/ходить пешком	walk, hike
пешачк и (-а) adj.	пешеходный	pedestrian
пеш(ки) adv.	пешком	on foot
пиво n.	пиво	beer
пи е (-јам) ipf.	пить	drink
пиење n.	питьё	drinking
пижам а (-и) f.	пижама	pajamas
пил е (-иња) n.	цыпленок	chicken
пинџур m.	овощиная икра (пéрец, помидóр, чеснóк)	pindjur (peppespread) (pepper, tomato, garlic)
пипер m.	пéрец	pepper, paprika
пиперк а (-и) f.	стручковый пéрец	pepper
писател (-и) m.	писатель	writer, author
писм о (-а) n.	письмо	letter
пит а (-и) f.	слоёный пирог	pie, phyllo pastry with filling
питон (-и) m.	питон	python
писан (-а) adj.	пýсаный	written
пишува ipf.	писáть	write
пладн е (-иња) n.	пóлдень	noon, midday
плаж а (-и) f.	пляж	beach
план (-ови) m.	план	plan
планин а (-и) f.	гора	mountain
планинарство n.	горный туризм	mountaineering

плат а (-и) f.	плáта, зарплáта	salary, wage
платно п.	полотнó, холст	fabric, cloth, canvas
плачe ipf.	плáкать	cry
плачко (-вци) п.	плáкса	cry-baby, whiner
плаши (се) ipf.	пугáть, бояться	frighten, be afraid
плива ipf.	плáвать, плыть	swim
пливање п.	плáвание	swimming
пливач (-и) м.	пловéц	swimmer
плови ipf.	плáвать, плыть	float
плод (-ови) м.	плод, резульタ́т	fruit, benefits
плоштад (-и) м.	площадь	square
плус m.	плюс	plus
по praep.	по, по́сле, за	along, after, by, each
поаѓа ipf.	отправля́ться, уходи́ть	depart, leave, set out
побед а (-и) f.	побéда, выигрыш	victory
победи pf.	победи́ть, выигра́ть	win
побуда f.	побуждéние	motive, impulse
повели pf.	изволи́ть, пожелáть	please, help yourself
повекé adv.	бóльше, бóлее	more
пови к (-ци) м.	призы́в, зов	call, appeal
поврат ен (-на) adj.	возврáтный	reflexive
◊ йовраќиен ёлаѓол	возврáтный глагóл	reflexive verb
поврати pf.	стошни́ть, вырвать	vomit
поврзан (-а) adj.	подключённый	connected
◊ йоврзан на инíтернет	подключённый	connected
<i>К интернéту</i>		
поврзува ipf.	связы́вать, соединя́ть	connect
површина f.	площадь, повéрхность	surface, area
повторува ipf.	повторя́ть	repeat, iterate
повтори pf.	повтори́ть	repeat, iterate
повторно adv.	повторно, ешё раз	again
поглед (-и) м.	взглýд, взор, вид	look, glance, view
погод ен (-на) adj.	подходя́щий, удóбный	suitable, convenient
погоди pf.	угадáть, догадáться	hit, score, guess
погоре adv.	вýше	above
погрешно adv.	ошибочно	incorrectly, wrong
под praep.	под, нíже	under
подаро к (-ци) м.	подáрок	gift, present
поделб а (-и) f.	разделéние	division, partition
подели pf.	поделитъ, разделитъ	divide, separate, split
подоцна adv.	позже	later
пожар (-и) м.	пожár	fire
позајми pf.	занять	borrow, lend

поздрав (-и) м.	привéт, привéтствие	greeting
поздрави pf.	поздорóваться, передáть	greet, salute, send regards to
	привéт	
познава (се) ipf.	знатъ, узнавáть	know
познат (-а) adj.	знакомый, извéстный	known, well-known, famous
поигра pf.	поигráть, потанцевáть	play, dance
поинаку adv.	инáче, по-другóму	otherwise, differently
појадоќк (-ци) м.	záвтрак	breakfast
појадува ipf.	záвтракать	have breakfast
појд е (-ов) pf.	пойтí, отпáвиться	go, depart, start out
покаж е (-ав) pf.	показáть	show, present
покажува ipf.	покáзывать	show, present
показ ен (-на) adj.	указáтельный	demonstrative
◊ йоказна заменка	указáтельное местоимéнне	<i>demonstrative pronoun</i>
покрај praepr.	вóзле, óколо, у	alongside, by
покрив (-и) м.	крыша	roof
покри е (-в) pf.	покрýть, накрýть	cover
пол м.	пол	sex, gender
полека adv.	мéдленно, тíхо	slowly
полза f.	пóльза	benefit, advantage
полиц а (-и) f.	пóлка	shelf, rack
полицá ец (-јци) м.	полицéйский	policeman
полно adv.	мнóго, полно	full
полноќ f.	пóлночь	midnight
половин а (-и) f.	половíна	half
положба f.	положéние, ситуáция	position, situation
положи pf.	сдать (экзáмен)	pass an examination
помага ipf.	помагáть	help
помалку adv.	мéньше	less
помин е (-ав) pf.	пройтí, проéхать	pass
поминува ipf.	проходíть, проезжáть	pass
помисли pf.	подúмать, задумáть	think
помош m.	пóмощь	help
помош ен (-на) adj.	вспомагáтельный	auxiliary
◊ йомошен ѣла ол	вспомагáтельный глагóл	<i>auxiliary verb</i>
понатаму adv.	далее, потóм	further
понеделни к (-ци) м.	понедéльник	Monday
понекогаш adv.	иногдá	sometimes
попладне adv.	пóсле обéда	afternoon
пополни pf.	запóлнить	fill out
поправи pf.	попráвить, починíть	fix, repair, correct
	испráвить	
попуст m.	скýдка, устúпка	discount

попустлив (-а) adj.	уступчивый, мягкий	permissive, tolerant
попусти pf.	уступить, ослабить	discount, weaken
поради praep.	из-за	because of
порак а (-и) f.	сообщение	message
◊ <i>ପ୍ରାଣୀ ପୋରକା</i>	послать сообщение	send a message
порано adv.	раньше, прежде	before
порача pf.	заказать, передать	order
порачува ipf.	заказывать	order
пореден (-а) adj.	размещённый	arranged, lined up
посака pf.	пожелать, попросить	wish
посакуван (-а) adj.	желанный	wished
посвета f.	посвящение	dedication
посветен (-а) adj.	посвящённый	dedicated, devoted
посветува ipf.	посвящать, уделять	dedicate
посеб ен (-на) adj.	отдельный, особый, специфический	separate, particular, specific
посебно adv.	отдельно, особо, в частности	particularly, especially
посед и (-ов) pf.	посидеть	stay, sit (for a while)
посет а (-и) f.	посещение, визит	visit
посипан (-а) adj.	посыпанный	spilled, sprinkled
посип е (-ав) pf.	посыпать	spill, pour, sprinkle
послед ен (-на) adj.	последний	last
последовател ен (-на) adj.	последовательный	successive, consecutive
пословиц а (-и) f.	пословацца	proverb, saying
посолува (се) ipf.	солить	salt
посредство n.	посредство	intermediary,
постапува ipf.	поступать	act, manage
постел а (-и) f.	постель	bedding, bed
постепено adv.	постепенно	gradually, step by step
постигн е (-ав) pf.	достичь, добиться	accomplish, reach
посто и (-jam) ipf.	существовать; постоять	exist; stand for some time
потекло n.	происхождение	origin, heritage
потоа adv.	потом, затем	afterwards, then
потпаға ipf.	попадать, подпадать	fall under, come under
потпис (-и) m.	подпись	signature
потпишува (се) ipf.	подписывать, расписываться	sign
потреб ен (-на)	нужный	necessary, needed
потрес ен (-на) adj.	потрясающий,	shaken, shocking
потроши pf.	потратить	spend
почет ен (-на) adj.	начальный	initial, beginner's
почетни к (-ци) m.	начинающий	beginner
почето к (-ци) m.	начало	start, beginning

почитува ipf.	уважа́ть; соблюда́ть	respect
почн е (-ав) pf.	нача́ть	begin
пошта f.	пóчта	post, post office
прав ец (-ци) m.	направле́ние	direction, trend
прави ipf.	дéлать	make, do
правилно adv.	правильно	correctly, rightly
правил о (-а) n.	правило	rule, regulation, norm
право adv.	прáмо	straight
правоговор ен (-на) adj.	орфоэпíческий	orthoepic, correct pronunciation
правопис m.	орфогráфия	orthography
правопис ен (-на) adj.	орфографíческий	orthographic, correct in spelling
праг (-ови) m.	порóг, начáло	doorstep, threshold
празни к (-ци) m.	пráздник	holiday
праисторија f.	праистóрия	prehistory
праск а (-и) f.	péрсиk	peach
прати pf.	посла́ть, отпра́вить	send
праќа ipf.	посыла́ть, отправля́ть	send
прашални к (-ци) m.	вопросíтельны́й знак	question mark
прашањ е (-а) n.	вопróс	question
прашува ipf.	спра́шивать	ask
прв (-а) num.adj.	пе́рвый	first
првин adv.	прéжде всегó, сначáла	first
прво adv.	прéжде всегó, сначáла	first of all
првобит ен (-на) adj.	первобýтный	primary, original
првпат adv.	пе́рвый раз	first time
превишува ipf.	превышáть	outgrow
пред ptaer.	пéред	in front of, before
предава ipf.	передавáть, преподавáть	deliver, lecture
предавањ е (-а) n.	лéкция, урóк	lecture
предвечерје n.	канúн	eve
предвреме adv.	преждеврéменно	ahead of time
пред ен (-на) adj.	перéдний	front
предло г (-зи) m.	предлóг; предложéние	preposition; proposal
предложи pf.	предложíть	propose, suggest
предмет (-и) m.	предмéт, вещь	object, thing
предност f.	преимúщество	priority, advantage
презим е (-иња) n.	фамíлия	family name
прејад е (-ов) (се) pf.	перекормíть, объéсться	overeat
прекажан (-а) adj.	перескáзанный	renarrated
прекинува ipf.	прерыва́ть, прекращáть	interrupt, stop
прекрас ен (-на) adj.	прекráсный	splendid, wonderful
преку praep.	чéрез, бóльше, бóлее	through, over

прелива (се) ipf.	заливáть, поливáть	pour, overfill
преминува ipf.	переходíть, переезжáть	cross, cross over, pass
пренос ен (-на) adj.	перенóсный	metaphoric
пренослив (-а) adj.	портатíвный	transportable, portable
преноќишт е (-а) n.	ночлéг	lodging
препишува ipf.	спýсывать	rewrite, copy, prescribe
препорак а (-и) f.	рекомендáция, совéт	recommendation
препорача pf.	порекомандовáть	recommend
препорачува ipf.	ракомендовáть	recommend
престој m.	пребыва́ние	stay
престојува ipf.	пребыва́ть	stay
престол m.	престóл, трон	throne
престолнин а (-и) f.	столýща	capital
претерува ipf.	перебáрщивать	exaggerate
претпладне adv.	до полúдня	before lunch
претсобj е (-а) n.	прихóжая, перéдняя	entrance hall
претстав а (-и) f.	представléние; спектáкль	idea; performance
претстави (се) pf.	предстáвить, предстáвиться	introduce, present (oneself)
пречека pf.	встрéтить, принять	welcome, meet
пречекува ipf.	встречáть, принимáть	welcome, meet
пречи ipf.	мешáть	disturb, distract
пржен (-а) adj.	жáреный	fried
приближи (се) pf.	приблíзить, приблíзиться	approach, come close
приближно adv.	приблíзительno	approximately
приватно adv.	чáстным óбразом	privately, personally
привлекува ipf.	привлекáть	attract
привлечно adv.	привлекáтельno	attractively
приготвува (-се) ipf.	подготáвливать,	prepare, get ready
	приготáвливать, собирáться	
придружува ipf.	сопровождáть	accompany
призна к (-ци) m.	приýзнак	characteristic, feature
пријав а (-и) f.	заявлéние	application
пријател (-и) m.	приýтель, друг	friend
пријат ен (-на) adj.	приýтный	pleasant
пријатно adv.	приятно	pleasantly
пријатно intrj.	приятного аппетíта; до свидáния	bon appetit; good bye
прикажува ipf.	представлáть, покáзывать	present, show
приказн а (-и) f.	скáзка	story, tale
прикас а (-и) f.	скáзка; болтовнá	story, tale; tall tale
прило г (-зи) m.	нарéчие	adverb
примена f.	применéние, испóльзование	application, use

применува ipf.	применять	apply, use
пример (-и) m.	примéр	example
припадност f.	принадléжность	affiliation
присво ен (-јна) adj.	притяжáтельный	possessive
◊ присвојна заменка	притяжáтельное местоимéние	<i>possessive pronoun</i>
пристаништ е (-а) n.	порт	port, dock, harbor
присуство n.	присúтствие	presence
присутствува ipf.	присúтствовать	be present
прифати pf.	согласýться	accept
причин а (-и) f.	причíна	cause, reason
проб а (-и) f.	прóба, примéрка	test, trial
проблем (-и) m.	проблéма	problem
ровери pf.	провéрить	check, verify
роверк а (-и) f.	провéрка	check
роверува ipf.	роверять	check, verify
проводира ipf.	просóывать	squeak, push throw
прогласува ipf.	объявлять	declare
продава ipf.	продавáть	sell
продавниш а (-и) f.	магазин	shop, store
продолжени е (-ја) n.	продолжéние	continuation
продолжи pf.	продóлжить; продлítъ	continue; extend
произвучи pf.	произвúчать	sound
прозор ец (-ци) m.	окнó	window
проеva (се) ipf.	зевáть	yawn
просир ен (-на) adj.	прозráчный	transparent, clear
производ (-и) m.	продúкт, издéлие	product, produce
производство n.	произвóдство	production
пролет f.	весná	spring
промен а (-и) f.	изменéние, замéна	change
пропаѓа ipf.	пропадáть, тонúть	collapse
прост (-а) adj.	простóй, обыкновénный лёгкий; невоспитанный	simple, primitive
прости pf.	простýть, извинíть	forgive, pardon
простор (-и) m.	простráнство, площáдь, мéсто	space
простува ipf.	прошáть, извинýть	forgive, pardon
против rgaep.	прóтив	against
прочита pf.	прочитáть	read
прочуен (-а) adj.	извéстный, знаменýтый	famous, notable
прошета (се) pf.	погулять, прогулýться	go for walk, stroll
прощетк а (-и) f.	прогúлка, поéзда	walk
прска ipf.	брýзгать; моросíть	squirt; sprinkle

прст (-и) м.	пáлец	finger
прстен (-и) м.	кольцó, пéрстень	ring
птиц а (-и) f.	птица	bird
пушење п.	курéние	smoking
пуши ipf.	курить	smoke
пушти pf.	пустить, разрешить;	let, permit;
	включить	turn on

P

работи ipf.	рабóтать	work
работник (-ци) м.	рабóчий, рабóтник	worker
радо adv.	с удовольствием, охóтно	gladly, readily
радос ен (-на) adj.	ráдостный	happy
радост f.	ráдость	happiness
радува (се) ipf.	ráдоваться, ráдоваться	make happy, be happy
рафа (се) ipf.	рожáть, рождáть	give birth, bear fruit
разб ере (-рав) pf.	понять, узна́ть	understand, hear
разбира ipf.	понимáть, узнавáть	understand, hear
разбирлив (-а) adj.	понятный	understandable
разбуди (се) pf.	разбудить, проснúться	wake, wake up
развива (се) ipf.	развивáться, проявля́ться	develop, expand, evolve
разви е (-в) (се) pf.	развítъ, проявítъ, развítъся	develop, expand, evolve
развиток m.	развítие	development, progress, evolution
развој m.	развítие	development, progress, evolution
разгледа pf.	осмотрéть, рассмотрéть	look around, examine
разгледниц а (-и) f.	откры́тка	postcard
разговара ipf.	разговáривать	talk
раздели pf.	разделить, поделить, разлучить	divide, split
разлик а (-и) f.	разница, отли́чие	difference
разликува (се) ipf.	различáть, отличáть, отличáться	distinguish, differentiate
различ ен (-на) adj.	различный, ráзный	different
размислува ipf.	думáть, рамышлять	think
разурнува ipf.	разрушáть	ruin, destroy
ра ка (-це) f.	рукá	hand, arm
ракија f.	ракија (<i>фрукто́вая вóдка,</i> <i>чáще виногráдная</i>)	rakija (hard liquor)

ракопис ен (-на) adj.	рúycopisnyj	handwritten
рам ен (-на)	róvnyj, gládkij, prýmoj	flat, even
рамк а (-и) f.	pámká, páma, opráva	frame, framing
рамнин а (-и) f.	ravnína; plóskosc'	flatland, plain
рани ipf.	vstaváť ráno útrom	get up early
◊ коj рано рани, две среки ӯраби	zará dén'yu rodít	<i>the early bird catches the worm</i>
рано adv.	ráno	early
раси ipf.	páčkать	sprinkle dirt
расипува ipf.	pórtitъ; lomáť	spoil, corrupt; wreck, ruin
раскаж е (-ав) pf.	rasskázatъ	tell, narrate
раскажува ipf.	rasskásyvati	tell, narrate
рассказ (-и) m.	rasskáz	short story
раскош ен (-на) adj.	roskóšnyj; прекrásnij	luxurious, resplendent
раскрысиц а (-и) f.	perekrëstok	crossroad
располага ipf.	располагáť	possess, have
расложен ен (-а) adj.	настроénnij,	be in good mood, willing
	располóžennij	
распоред m.	распорýdok,	schedule, time table
	расписánie, gráfiček	
распореди pf.	распределíť	arrange, order, distribute
распределба f.	распределénie	distribution, allocation
растера pf.	разогnáť, рассéять	drive away, chase away
растител ен (-на) adj.	растítelnyj	vegetable
◊ растишельно масло	растítelnoe máсло	<i>vegetable oil</i>
растури pf.	сdeлать беспорýdok, раз- бросáť, распостранíť	make a mass, disorder, destroy
	расцвéт	
расцут m.	расцвéstí	flowering, blossoming
расцуги pf.	позвонóčник	flower, bloom
рбет m.	строкá; ряд, порýdok,	spine, backbone
ред (-ови) m.	ócheréď	line, row, order, queue
	укláďывать	
редово adv.	регулярно, постóя́нно	arrange
ре док (-тка) adj.	rédkij; žídkij	regularly
редувáне n.	чередовánie	rare; thin, weak
режија f.	постанóvka; режиссúra	alternation
резба f.	резьbá (по дéреву ...	directing
резервација f.	закáз, бронírovanié	woodcarving
резервýра pf. ipf.	заказáť, закázывать забро- нировать, бронírovati	booking, reservation
	рекá	book, reserve
рек а (-и) f.	рельéф	river
рельеф m.		relief

ремек-дело п.	шедёвр	masterpiece
рендан (-а) adj.	тёртый	grated, shredded
ренд е (-иња) n.	тёрка	grater, shredder
перн а (-и) f.	духовка	oven
ретко adv.	рёдко	seldom, rarely
рецепт (-и) f.	рецепт	prescription, recipe
рецепци ја (-и) f.	администрация	reception
ре че (-ков) pf.	сказать	say
речениц а (-и) f.	предложение	sentence, clause
речни к (-ци) m.	словарь	dictionary
решени е (-ја) n.	решение	solution
решет о (-а) n.	решето	sieve, sifter
реши pf.	решить	decide
рѓа f.	ржавчина	rust, corrosion
ржен (-а) adj.	ржаной	rye
ржи ipf.	ржать, рычать	growl
риб а (-и) f.	рыба	fish
рис (-ови) m.	рысь	lynx
род (-ови) m.	род	gender
роденден (-и) m.	день рождения	birthday
роди (се) pf.	родиться, родиться	be born, deliver
родители pl.	родители	parents
роднин а (-и) m.f.	родственник	relative
рок (-ови) m.	срок, период	term, time limit
роса f.	роса; лётний дождь	dew
рти ipf.	прорастать; зарождаться	sprout, germinate
руб ља (-ли) f.	рубль	ruble
рус (-а) adj.	блонд н, светловолосый	blond
руча pf.ipf.	пообедать, обедать	have lunch
руче к (-ци) m.	обед	lunch

C

саат (-и) m.	час, часы	hour, clock, watch
сабáле n./adv. разг.	утро; утром; завтра утром	morning; in the morning
сабот а (-и) f.	суббота	Saturday
сад (-ови) m.	посудина; сосуд	container, vessel
саѓ а (-и) f.	сажа, копоть	soot
сака ipf.	хотеть, любить	want; love; like
сакан (-а) adj.	желанный, любимый	beloved; loving
салама f.	салами, колбаса	salami
салат а (-и) f.	салат	salad

сам (-а) pron.adv.adj.	сам; оди́н	alone; itself
само adv.	только, лишь	only, just
самобитност f.	самобытность	sovereignty
самогласк а (-и) f.	глásный звук	vowel
самопослуг а (-и) f.	магазín	supermarket
	самообслúживания;	
самопослужување п.	самообслúживание	self-service
самосто ен (-јна) adj.	самостóтельный	independent
самосто но adv.	самостóтельно	independently
сандал а (-и) f.	босонóжка	sandal
сапун m.	мы́ло	soap
свадб а (-и) f.	свáдба	wedding
сват (-ови) m.	сват (<i>свёкор до чери/тестъ съна</i>), гость на свáдьбе	wedding guest, in-law
сведо к (-ци) m.	свидéтель	witness
сведочи ipf.	свидéтельствовать	testify, witness
свеж (-а) adj.	свéжий	fresh
свежо adv.	прохладно	cool
свет m.	мир, свет	world
свет (-а) adj.	святóй	sacred, holy
свети ipf.	светýть, светýться	shine, illuminate
светилк а (-и) f.	лáмпа; светильник	lamp, light bulb
светка ipf.	сверкáть	glisten, shine
светло п.	свет	light
светск и (-а) adj.	мировóй, всемíрный	worldly, world
свеќ а (-и) f.	свечá	candle
свила f.	шёлк	silk
свинск и (-а) adj.	свинóй	pig, pork
◊ свинско месо	свинýна	<i>pork</i>
свинъ а (-и) f.	свинъя	pig
свирач (-и) m.	музыка́нт	musician, player
свири ipf.	игráть; свистéть	play music; whistle
свой (-а) pron.	свой	one's own
сврт и (-ев) pf.	повернúть, перевернúть свернúть	turn around
свршен adj.	совершénный	perfective, finished
◊ свршен вид	совершénный вид	<i>perfective aspect</i>
се pron. refl.	-ся, -сь	one's self
сè pron.	всё	everything
север m.	сéвер	north
сега adv.	тепéрь, сейчáс	now
сегаш ен (-на) adj.	нынешний; настоящий	present, current
◊ сeгaинo времe	настoящee врeмe	<i>present tense</i>

сегашност f.	совремéнность, настоýщее	present
	врёмя	
седи ipf.	сидéть	sit
седишт е (-а) n.	сидéнье, мéсто; óфис, штаб-квартира	seat, place, headquarters
седмиц а (-и) f.	сёмёрка	seven
седмиц а (-и) f.	недéля	week
седн е (-ав) pf.	сесть	sit
секако adv.	обязáтельно, непремéнно, во всяком слúчае	certainly, of course, by all means, indeed
секогаш adv.	всегдá	always
секој (-а) pron.	кáждий, всякий, любóй	everyone, every; any
секојднев ен (-на) adj.	ежеднéвный; обыденный	daily; ordinary, usual
селан ец (-и) m.	крестьянин; калхóз, невéжа	villager, peasant
сел о (-а) n.	дерéвня, селó	village
◊ и́танско село	китáйская грáмota	<i>it's all Greek to me</i>
селск и (-а) adj.	деревéнский, сельский	village; rural
семафор (-и) m.	светофор	traffic lights
семе ен (-на) adj.	семéйный	family; familial
семејств о (-а) n.	семь	family
сестр а (-и) f.	сестrá	sister
сéкава (сé) ipf.	вспоминáть	remember
сéкавањ е (-а) n.	пáмять, воспоминáние	memory, remembrance
сече ipf.	réзать, пересекáть	cut
сечкан (-а) adj.	рýблений	cut, chopped, shredded
сигур ен (-на) adj.	увéренный, вéрный, надёжный	sure, certain assured
сигурно adv.	точно, вéрно; навéрно	surely, certainly
сила f.	сила	strength, power
симн е (-ав) (се) pf.	снять, спустíТЬ, выйти спустíться, слезть	take down, go down, get off
симпатич ен (-на) adj.	симпатíчный	cute, likeable
син (-ови) m.	сын	son
син (-а) adj.	сíний, голубóй	blue
синоќа adv.	вчérá вéчером	last night
сирење n.	брýнза, сыр	cheese
сирома в (-шна) adj.	бéдный, нíщий	poor, needy
сиromаш ен (-на) adj.	бéдный, нíщий	poor, needy
сиromаштија f.	бéдность, нищетá	poorness, poverty
сите pron.	все	all
сит ен (-на) adj.	мéлкий, некrúпный	small, little
ситници а (-и) f.	мéлочь	trifle, detail
ситно n.	мéлочь	change

сито (-а) н.	сýто	sieve
сјај м.	сýнение, блеск, рóскошь	sheen, gloss
скалъ (-и) ф.	стремéнка	ladder
скали пл.	лéстница	steps, stairs
скап (-а) adj.	дорогóй	expensive
скапо adv.	дорого	expencive, dearly
скапоцен (-а) adj.	дорогóй, драгоцéнный	precious, valuable
скара ф.	решётка, жарбóня; мясо, жáренное на решётке	grill, barbecue; grilled meat
скокнe (-ав) pf.	прыгнуть; заскочить	jump, leap, pop
скржав (-а) adj.	скупóй, жáдный	cheap, tightfisted
скромен (-на) adj.	скрóмный, сдёржанный	modest
скрши pf.	сломáть, разбить	break, crush
слаб (-а) adj.	слáбыи; худóй	weak; thin
слабее ipf.	слабéть, худéть	weaken; loose weight
славеj (-и) м.	соловéй	nightingale
слави ipf.	прáздновать; отмечáть	celebrate
сла́док (-тка) adj.	слáдкий, вку́сный, мíлый	sweet
слама ф.	солóма	straw
слаткарниц (-и) ф.	кондитерская	sweetshop
слатко н.	варéнье	friut preserve
слатко adv.	слáдко	sweetly
слегува ipf.	спускáться, выходить	come down, get down
следен (-на) adj.	слéдующий	next, following
следи ipf.	слéдовать, следить	follow
сле́зе (-гов) pf.	спустíться, сойти	come down, get down
слеп (-а) adj.	слепóй, глухóй	blind
◊ слейа улица	тумíк	blind alley, dead-end-street
сликъ (-и) ф.	картина, фотография	picture, photograph, painting
сликарство н.	живопись	painting, art
сликовито adv.	живописно, образно	picturesquely
сличен (-на) adj.	похóжий, подобный	similar, alike
слично adv.	похóже, подобно	similary
слободен (-на) adj.	свобóдный	free
слободно adv.	свобóдно	freely
словенскъ (-а) adj.	славýнский	Slavic, Slavonic
слог (-ови) м.	слог	syllable
слога ф.	соглáсие	harmony
слугъ (-и) м.	слугá	servant; lackey
служба ф.	слúжба	service
службено adv.	официáльно	officially
служи ipf.	служítъ, рабóтать, обслúживать	serve, work

служи (сé) ipf.	угощáться, пользоваться	serve oneself, use
случа́ј (-и) m.	слúчай, дéло	case, instance
случа́жно adv.	случáйно	incidentally
случи (сe) pf.	случáйтъся, произойти	happen, take place
случк а (-и) f.	слúчай, проишествие	event, happening
слуша ipf.	слúшать, слúшаться	listen, hear
смее ipf.	сметь, осмéливаться	dare, be permitted
смее (сe) ipf.	смешáть, смéяться	laugh
	подсмéиваться	
сместен (-а) adj.	устрёбнýй, улóженный	situated, set, located
смести pf.	поместить, разместить;	place, put,
	всели́ть, устро́ить	accommodate
сместување n.	размешéние, жильё	accommodation, housing
сметка f.	счёт	account, bill
смо́к (-чи/-ови) m.	уж	milk snake
смокв а (-и) f.	инжíр, фíга	fig
смрачи (сe) pf.	стемнéть, смеркнúться	darken, get dark
смрт f.	смерть, конéц, гíбель	death
снабден (-а) adj.	снабжённый	supplied
снаjd е (-ов) (сe) pf.	постíч, постíгнуть	befall, happen, cope with,
	кориентíроваться, приспосóбиться	manage get on, get by
снаоѓа (сe) ipf.	случáться, постигáть; ориентíроваться, приспосáбливаться	befall, happen; cope with, menage, get on, get by
снег m.	снег	snow
сношти adv.	вчérá вéчером	last night
со praep.	с, на	with
соб а (-и) f.	кóмната	room
соб ере (-рав)(сe) pf.	собráть, собráться; сесть	collect, gather, assemble, shrink
собира (сe) ipf.	собирáть, собирáться садíться	collect, gather, assemble, shrink
современ (-а) adj.	совремéнный	modern, contemporary
согласи (сe) pf.	согласíться	agree, consent
согласк а (-и) f.	соглásный	consonant
соговорни́к (-чи) m.	собесéдник	interlocutor
содержина f.	содержáние	content
сок (-ови) m.	сок	juice
сока́к (-чи) m.	переúлок, ýлочка	alley, lane
сокол (-и) m.	сóкол	falcon
сол f.	соль	salt
с он (-ови/-ништа) m.	сон, мечтá	sleep, dream

сонант (-и) м.	соnáнт	sonant
сонува ipf.	видéть сон; мечтáть	dream
сонце п.	сóлнце	sun
сонча (се) ipf.	загорáть	suntan
сончев (-а) adj.	сóлнечный	solar, sunny
соодветъен (-на) adj.	соответъствующий	suitable, adequate
сооднос m.	соотношéние	correlation
соопштение п.	сообщéние, извéстие	announcement
соопштува ipf.	сообщáть, извещáть	announce, communicate
сопствен (-а) adj.	сóбственный, свой	own, private
сопственик (-ци) m.	сóбственник	owner, proprietor
сосед (-и) m.	сосéд	neighbor
состав (-и) m.	состáв; сочинéние	composition, staff
состави pf.	образовáть, сочинítъ	form, make
состаноκ (-ци) m.	заседáние; свидáние	meeting; rendezvous
состојба f.	состóяние	state, condition
софра f. арх.	стол, едá, угощéние	table set for/with food
сочиен (-на) adj.	сóчный	juicy
спечали pf.	заработать, скопítъ	earn, gain
списаниe (-ja) n.	журнáл	magazine, journal
спомен (-и) m.	воспоминáние, пáмять	memory
спомен-плоча f.	мемориáльная доскá	memorial tablet
според ргаер.	по, соглáсно	according to
споредбa (-и) f.	сравнéние, сопоставléние	comparison; parallel
споредува ipf.	срáвнивать, сопоставлять	compare
спрема ргаер.	по, соглáсно	according to
спрема (се) ipf.	готóвить, готóвиться	prepare, train
спроти ргаер.	прóтив, напрóтив	opposite, against
спротивно adv.	наоборót	opposite, counter
спушта (се) ipf.	спускáть, спускáться	lower, pull down
спушки (се) pf.	спустíть, спустíться	lower, pull down
среда (-и) f.	средá	Wednesday
средбa (-и) f.	встрéча, свидáние	meeting
средиен (-на) adj.	срéдний	medium; neuter
среди pf.	навестí порýдок, сдéлать	put in order, arrange fix
срединa (-и) f.	середíна, центр;	middle, ambience;
	средá, окружéние	environment
средство (-а) n.	срéдство, спóсоб	means, agent, instrument
средува ipf.	наводíть порýдок	put in order, arrange
сретнe (-ав) (се) pf.	встрéтить, встрéтиться	meet
среќа f.	счастье	happiness, luck
среќиен (-на) adj.	счастли́вый, удачливый	happy, lucky
срнa (-и) f.	сéрна	doe

срц е (-а) n.	сердце; центар	heart; center
става ipf.	ставить, класть, надевать	put
стан (-ови) m.	квартира	apartment, flat
стан е (-ав) pf.	встать	get up
стан е (-ав) pf.	стать, получиться	become, turn
станиц а (-и) f.	станция, остановка, вокзал	station, stop
стар (-а) adj.	старый	old
старина f.	старина,древность	antique, antiquity
старост f.	старость, возраст	old age
стаса pf.	созреть, вырасти /сделаться	come, rise, mature, grow, ripen
ствар (-и) m. разг.	вещь, предмет	thing
створи pf.	створить, создать	create, make
стекнува ipf.	приобретать, получать	acquire, gain
степен (-и) m.	степень, уровень, градус	degree, level
степенување n.	степени сравнения	degrees of comparison
стигн е (-ав) pf.	прибыть, приехать; догнать;хватить	arrive, come; catch be enough
сто num.	сто	hundred
сто и (-јам) ipf.	стоять;идти	stand, stop; suit
стока f.	товар; скот	goods, stock; cattle
стол (-ови) m.	стул	chair
столб (-ови) m.	столб, колонна, столп	pillar, column, pivot
стома к (-ци) m.	живот, желудок	stomach
стопан(ин) m.	хозяин, владелец	owner, master
стопанск и (-а) adj.	хозяйственный	economic
страв m.	страх, боязнь	fear, fright
стран ец (-ци) m.	иностраниец	foreigner, stranger
странство n.	заграница	abroad
страшно adv.	страшно, ужасно	horribly, terrifyingly
stre а (-и) f.	стreichа, крыша, укрытие	eaves; roof
стрм ен (-на) adj.	крутой	steep
строг (-а) adj.	строгий, жестокий	strict, severe
студен (-а) adj.	холодный	cold
студентск и (-а) adj.	студенческий	student
◊ си уден тиски дом	студенческое общежитие	student dormitory
студи ipf.	холодно	be cold
◊ ми си уди	мне холодно	I'm cold
студира ipf.	учиться в ВУЗи	study
сув (-а) adj.	сухой	dry
сувомес ен (-на) adj.	копчёный (мясо)	cold cut
суд (-ови) m.	суд, мнение	court, opinion

судбина f.	судьбá, дóля	fate, destiny
суди ja (-и) m.	судья	judge
сунѓер (-и) m.	гúбка	sponge
супа f.	суп	soup, broth
сурфа ipf.	серфовáть	surf
сфати pf.	понять, уловить, смекнуть; усвóить	understand, realize
сцен а (-и) f.	сцéна	scene, stage

Т

тaa pron.	онá	she
табл а (-и) f.	доскá	board, panel
тав а (-и) f.	сковородá, жарóвня	pan
◊ тýрпули-тýава	(блóдо и тушёного мя́са и овошéй)	hotchpotch
таван (-и) m.	потолóк, чердák	ceiling
таж ен (-на) adj.	грýстный, печáльный	sad, sorrowful
така adv.	так	that way, so
таму adv.	там, тудá	there
танцува ipf.	танцевáть	dance
таратур m.	тáратур (салáт из свéжих огурцóв на кис. молокé с чеснокóм)	tarator, tzatziki
тастатýр а (-и) f.	клавиатúра	keyboard
татко (-вци) m.	отéц, пáпа	father
тврд (-а) adj.	твёрдый, жёсткий	firm, hard
тврдин а (-и) f.	крéость	fortress, citadel
тврдо adv.	твёрдо, крéпко, увéренно	hard, firmly
теáт ар (-ри) m.	теáтр	theatre
театарци ја (-и)	театráл	theatre lover
тегне ipf.	тянúть, тащítъ	pull, drag, haul
тe жок (-шка) adj.	тяжёлый, трúдный	heavy, difficult
тезг а (-и) f.	прилáвок; гонорáрная рабóта	stand; second job
тел е (-иња) n.	телёнок	calf
телешк и (-а) adj.	телячий	calf, veal
◊ тýлешко месо	телятина	veal
темел (-и) m.	фундáмент, оснóва, бáза	fundament, base
тем ен (-на) adj.	тёмный	dark
темпо n.	тэмп	tempo
тенџер е (-иња) n.	кастрúля	pot

терáсса (-и) f.	террáса, балкóн	terrace, balcony veranda
тесен (-на) adj.	úзкий, тéсный	narrow
тесно adv.	тéсно, úзко	narrow; closely
тесто n.	тéсто	dough; pastry
тетраткá (-и) f.	тетráдь	notebook
тешко adv.	тяжелó, трúдно	heavily, hardly
ти pron.	ты	you
тивко adv.	ти́хо, спокóйно	quietly; peacefully
тивок (-ка) adj.	ти́хий, скрóмный	quiet, silent
тие pron.	онí	they
тиквичкá (-и) f.	кабачóк	zucchini, courgette
тикае ipf.	ткать	weave
тоа pron.	это, то	that
тогаш adv.	тогда́	then
тогашеn (-на) adj.	тогда́шний	of that time, then
тоj pron.	он	he
токму adv.	íменно, точно, как раз	just, right, exactly
толковен (-на) adj.	толкóвый	explicative
◊ толковен речник	толкóвый словарь	<i>monolingual dictionary</i>
толку adv.	стóлько, настóлько, всё, готóво	that many, that much
толкува ipf.	толковáть, объяснять	interpret, explicate
толчи ipf.	толочь, мельчítть	crush, pound
топлина f	теплотá, теплó	heat, warmth
топло adv.	теплó, горячó, жárко	warmly
топол (-ла) adj.	тёплый, горячий, жárкий	warm
торбá (-и) f.	сúмка	bag; sack
точен (-на) adj.	тóчный, прáвильный	exact, punctual
точкá (-и) f.	тóчка	full stop
точка и запирка f.	тóчка с запятой	semicolon
две точки pl.	двоетóчие	colon
точно adv.	тóчно, прáвильно	exactly, rightly
трагá (-и) f.	след	track, trail
трае ipf.	длítся, хранítся	last
трафикá (-и) f.	киóск	kiosk
тргнe (-ав) pf.	отпра́виться, пойтý	leave, depart, start, move
трговец (-ци) m.	купéц; коммерсáнт	trader, tradesman
трговија f.	торгóвля	trade, commerce
трговскí (-а) adj.	торгóвый, коммérческий	trade, commercial
треба ipf. mod.	нáдо, нúжно	ought to, should
трева f.	травá	grass
трик (-ови) m.	трюк	trick
тројца num.	трóе	three (people)

трча ipf.	бéгать, бежáть	run
туѓ (-а) adj.	чужóй	foreign, alien
туѓина f.	чужбíна, заграни́ца	foreign lands, abroad
тука adv.	здесь, тут	here
туку conj.	а, но	but

Ќ

ќебап (-и) m.	котлéтка жáреная на решётке	small grilled sausages
ќерк॥а (-и) f.	дочь, дóчка	daughter
ќош (-ови) m.	úгол	corner
ќош॥е (-иња) n.	úгол, уголóк	corner
ќуп (-ови) m.	кувшíн	pot

У

убав (-а) adj.	красíвый, хоро́ший	beautiful, pretty
убавин॥а (-и) f.	красотá	beauty
уво (уши) n.	úхо, слух	ear
угорниц॥а (-и) f.	подъём	uphill
удави (се) pf.	удавíть, утопíть, утонúть	drown
удоб ен (-на) adj.	удобный, уóтный	comfortable
удолници॥а (-и) f.	спуск	descent, downhill
удри pf.	удáрить	hit, strike
украд е (-ов) pf.	укра́сть	steal
украсен (-а) adj.	украшеннý	decorated
украс ен (-на) adj.	слúжащий для украшéния	decorative
украси pf.	укра́сить	decorate
улиц॥а (-и) f.	úлица	street
улог॥а (-и) f.	роль	role
умее ipf.	умéть	know
ум ен (-на) adj.	úмный	smart, clever
уметност f.	искусство	art
умре pf.	умерéть	die
уништен (-а) adj.	уничтóженный	destroyed, ruined
уништи pf.	уничтóжить	destroy, ruin
упатува ipf.	управлéть, укаzывать	direct, instruct
упориш е (-а) n.	бастиóн, опóрный пункт	bastion, stronghold
употреби pf.	употребíть, применéть	use, employ
словос (-и) m.	услóвие	condition

усоврши pf.	усовершёнствовать	improve, perfect, master
успе́е (-ав) pf.	успеть, смочь	succeed
успе́х (-си) m.	успéх, удача	success
успешн ен (-на) adj.	успешный	successful
успешно adv.	успешно, удачно	successfully
успи́е (-ав) (се) pf.	усыпить, проспать	put to sleep, fall asleep
утре adv.	зáвтра	tomorrow
утро о (-а) n.	утро	morning
ученик к (-ци) m.	ученíк	learner, pupil, student
учење n.	обучéние	study, learning
учесник к (-ци) m.	участник	participant
учи ipf.	учítъ, учиться	learn
училниц а (-и) f.	класс	classroom
учител (-и) m.	учитель	teacher
уште adv.	ещё	yet, still

Ф

фазан (-и) m.	фазáн	pheasant
фајде n. разг.	выгода, полъза	usefulness, profit
фала ipf. inf.	спасибо	thanks
фалбаци ja (-и) m.	хвасти́н	boaster, braggart
фали (се) ipf.	хвалить, хвастаться	praise, boast
фали ipf.	недостава́ть, нехватáть	lack
фати pf.	схвати́ть, ухвати́ть	catch, grab
фаќа ipf.	хватáть, братъ	catch, grab
фельтон (-и) m.	фельетон	feuilleton
филмаци ja (-и) m.	киношник	cineaste
фиок а (-и) f.	йщик	drawer
формулáр (-и) m.	бланк, анкéта	form, application form
фотел ja (-и) f.	крéсло	armchair
фрла ipf.	броса́ть, кидáть	throw, hurl

Х

хартија f.	бумáга	paper
храм (-ови) m.	храм	temple
храна f.	едá, пýща	food
храни (се) ipf.	корми́ть, питáться	feed, eat

цар (-ови/-еви) м.	царь, имперáтор	tsar, emperor
цвет (-ови) м.	цвет, цветóк	flower, bloom
цвéкé п.	цвет, цветóк	flower
цврст (-а) adj.	крéпкий, твёрдый	firm, hard
цел (-а) adj.	цéлый, весь	whole, entire
целосно adv.	в цéлости	completely
цен а (-и) f.	ценá	price
ценка (се) ipf.	торговáться	bargain
цепи ipf.	колоть, рубить	split, cleave, chop
цимер (-и) м.	сосéд по кóмнате	room-mate
црвен (-а) adj.	krásnyj	red
цреш а (-и) f.	чéréшня	cherry
цркв а (-и) f.	цéрковь	church
црн (-а) adj.	чёрный	black
црта ipf.	рисовáть	draw
цтичк а (-и) f.	чёрточка, дефíс	hyphen
цути ipf.	цвестí, процветáть	bloom, flower, blossom
цуцул м.	удóд	hoopoe

чадор (-и) м.	зонт	umbrella
ча ј (-еви) м.	чай	tea
чаршија f.	торгóвые рýды	bazaar
час (-ови) м.	час, урóк, занýтие	hour, class
чаш а (-и) f.	стакáн, бокáл	glass
чев ел (-ли) м.	тýфля, ботýнок	shoe
чека ipf.	ждать	wait
чекор (-и) м.	шаг	step
чепка ipf.	трóгать; ковырять	pick, touch
чес ен (-на) adj.	чéстный, порýдочный	honest
чесно adv.	чéстно	honestly, fair
чести ipf.	угощáть	treat (someone to something)
частиц а (-и) f.	частíца	particle
често adv.	чáсто	often
четвртин а (-и) f.	чéтверть	quarter
четврто к (-ци) м.	четвéрг	Thursday
четк а (-и)	щётка	brush
чеш ел (-ли) м.	расчёска	comb

чешла (се) ipf.	причёсывать, причёсываться	comb
чешм а (-и) f.	источник, родник, кран	tap
чиј (чија, чие, чии) pron.	чей	whose
чини ipf.	стóить, годýться	cost, be worth
чини ја (-и) f.	тарéлка, мísка	plate
чинич е (-иња) n.	блóдце, мísочка	saucer
чист (-а) adj.	чýстый	clean
чисти ipf.	убирáть, чýстить	clean
чисто adv.	чýсто	cleanly
чита ipf.	читáть	read
член (-ови) m.	член	member, article
човек (луѓе) m.	человéк	man, person
човеков (-а) adj.	человéческий	human
човечк и (-а) adj.	человéческий	human
чоколáд а (-и) f.	шоколáд	chocolate
чорбаци ја (-и) m. arх.	богáч, богáтый хозяин	rich man
чува ipf.	берéчь, хранítъ	keep
чувств о (-а) n.	чýвство, ощущéние	feeling, emotion
чувствува (се) ipf.	чýвствовать себá	feel
чуди (се) ipf.	удивля́ть, удивля́ться	surprise, wonder
чудно adv.	стрáнно	weirdly, strangely
чу е (-в) pf.	услы́шать, узнáть	hear
чука ipf.	стучáть, бить	knock, beat
чукн е (-ав) (се)	чóкнуться, стóкнуть	knock, strike

II

џами ја (-и) f.	мечéть	mosque
џвака ipf.	жевáть	chew
џемпер (-и) m.	свíтер	pullover, sweater

III

шаблон (-и) m.	шаблоn	mould, pattern
шадрван (-и) m. arch.	фонтáн	fountain
шег а (-и) f.	шутка	joke
шегува (се) ipf.	шутíть	joke
шета (се) ipf.	гуля́ть, прогуливаться	walk around
шеталишт е (-а) n.	мéсто гуля́нья	promenade
шетање n.	гуля́нье, прогу́лка	walking, strolling

шекер m.	сахар	sugar
шири (се) ipf.	расширять, разводить, шириться, расширяться	widen, extend, spread, open
широк (-а) adj.	широкий	wide
шифоњер (-и) m.	шифоњер	wardrobe
школа (-и) f.	школа, училище	school
што pron.	что, который	what, that
шум а (-и) f.	лес	forest
шумск и (-а) adj.	лесной	forest
шушка ipf.	шуршать	rustle, crackle

СОДРЖИНА

Предговор	5
1 – ПРВА ЛЕКЦИЈА	11
<i>Македонска азбука; Да се запознаеме; Секојдневни зборови и изрази; Дијалог; Вежби</i>	
2 – ВТОРА ЛЕКЦИЈА	15
<i>Самоѓласки, согласки; Изговор; Секојдневни зборови и изрази; Примери; Вежби; Помошниот ћлаѓол сум во сеќашно време; Вежби</i>	
3 – ТРЕТА ЛЕКЦИЈА	24
<i>Показни заменки; Примери; Вежби; Прашално-присвојни заменки; Помошниот ћлаѓол има во сеќашно време; Вежби</i>	
4 – ЧЕТВРТА ЛЕКЦИЈА	31
<i>Прашални придавски заменки; Примери; Вежби; Прашалиште часишци дали, ли; Едначење йо звучност; Акценит; Вежби</i>	
5 – ПЕТТА ЛЕКЦИЈА	37
<i>Глаѓоли; Сеќашно време; Примери; Мојот обичен ден -текст; Вежби; Добро дојдовите во Македонија; Дијалог; Моејто семејство – текст</i>	
6 – ШЕСТА ЛЕКЦИЈА	42
<i>Именки; Род и број; Видови множина; Примери; Во ресфоран – разговор; Вежби; На автобуска станица – разговор</i>	
7 – СЕДМА ЛЕКЦИЈА	51
<i>Членување на именкиште; Значење и употреба на членскиште морфеми; Примери; Вежби; Дијалог; Интерпрункциски знаци</i>	
8 – ОСМА ЛЕКЦИЈА	59
<i>Придавки; Примери; Вежби; На џазар – разговор; Стапенување на придавкиште; Примери; Вежби</i>	
9 – ДЕВЕТТА ЛЕКЦИЈА	65
<i>Лични заменки; Примери; Форми за директен и за индиректен претмет; Кратки и долги форми – употреба; Примери; Вежби; Местопочето на краткиште заменски форми во реченицата; Употреба на долгите заменски форми; Примери; Вежби</i>	

10 – ДЕСЕТТА ЛЕКЦИЈА	77
<i>Во хоштел – дијалог; Вежби; Во хоштелска соба – штекст; Идно време; Примери; Вежби</i>	
11 – ЕДИНАЕСЕТТА ЛЕКЦИЈА	83
<i>Предлозите на, в (во); Примери; Вежби; Да-конструкција; Телефонски разговор – дијалози; Вежби</i>	
12 – ДВАНАЕСЕТТА ЛЕКЦИЈА	92
<i>Колку е часот? – разговор; Добро утре, Марко! – штекст; Вежби; Во ѕтад; Дијалог; Прошетка по древниот ѕтад Охрид</i>	
13 – ТРИНАЕСЕТТА ЛЕКЦИЈА	97
<i>Аорист и имперфекти; Марко и Ана – штекст; Вежби; Имперфекти; Години времиња, денови на неделата, месеци; Престој во Македонија – штекст; Вежби</i>	
14 – ЧЕТИРИНАЕСЕТТА ЛЕКЦИЈА	103
<i>Прилози; Прошетка на планината Галичица – штекст; Вежби; Глаголски ирилог; Примери; Вежби; Глаголска именка; Примери; Вежби; Глаголска придавка; Примери</i>	
15 – ПЕТНАЕСЕТТА ЛЕКЦИЈА	110
<i>Какво е времето?; Разговор; Заповеден начин; Примери; Вежби</i>	
16 – ШЕСНАЕСЕТТА ЛЕКЦИЈА	114
<i>Дијалог; Минато неопределено несвршено време; Минато неопределено свршено време; Примери; Вежби; Главниот ѕтад на Македонија – Скопје – штекст; Вежби; Камениот мост во Скопје – штекст; На ѕостиш – разговор; Рецепти за ѕојтувење; Вежби</i>	
17 – СЕДУМНАЕСЕТТА ЛЕКЦИЈА	121
<i>На буква, на буква...; Вежби; Броеви; Редни броеви; Одредена бројност за лица; Колку е часот?; Примери; Вежби</i>	
18 – ОСУМНАЕСЕТТА ЛЕКЦИЈА	131
<i>Некои синоними во околнината на Скопје – штекст; Колку чини...?; Вежби; Во претстава – разговор; Човечкиот живот – легенда</i>	
19 – ДЕВЕТНАЕСЕТТА ЛЕКЦИЈА	135
<i>Предикатот време; Примери; Минато-идно време; Можен начин; Примери; Иницијативни кафуле – разговор; Зоолошка ѕтадина – разговор; Вежби</i>	
20 – ДВАЕСЕТТА ЛЕКЦИЈА	142
<i>Предлози; Примери; Вежби</i>	
РЕЧНИК	155

